

СПИСАНИЕ
ЗА ВИЗУЕЛНИ
УМЕТНОСТИ
БРОЈ 3
ГОДИНА 1996

Г О А



Г Т О

ISSN 1409-5823

9 771409 582008





ПАБЛО ПИКАСО, ГЛАВА НА ЖЕНА, 1963, МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТОВСТВО СКОПЈЕ
PABLO PICASSO, WOMAN'S HEAD, 1963, SKOPJE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART



УВОДНИК

На насловните страници во повеќето списанија за визуелни уметности во се појавија ликовни дела излагани на 46. Венецијско биенале. Иако во третиот број на „Големото стакло“ три текста се поврзани со оваа најзначајна ликовна манифестација во светот, редакцијата одлучи на корицата на списанието да го претстави делото „Убавицата и зверот“ на познатата скулпторка Анета Светиева. Токму таа требаше да биде македонскиот претставник во Венеција во 1995 година. Нејзиното можно учество пропадна во процепот на паралелните и независни еден од друг предлози од две значајни релевантни институции: и Музејот на современата уметност и Уметничката галерија во Скопје доставија до Министерството за култура проекти за Светиева. Како да се толкува отсуството на нашата земја на стогодишнината на Биеналето кога на претходното, за прв пат како самостоен државен ентитет, меѓу земјите учеснички се појави и Македонија? Како некоординираност на различни нивоа? Како немање на став по однос на приоритетите во ликовната и воопшто во културната сфера? Како незаинтересираност или како недефинираност на културната политика? Или како сè заедно? Без разлика на причините и на виновниците, фактите зборуваат дека остануваме сиромашни за едно неприсуство и за една неостварена средба на милионската публика со софистицираниот ликовен јазик на Анета Светиева. Она што го инициравме 1993 со Петре Николоски и Глигор Стефанов во Венеција требаше годинава да ја следи линијата на континуитет. Неговото прекинување е ненадоместливо.

Насловната страница наведува и на други конотации. Неколкуте текстови за 46 Биенале во Венеција (на авторите Абациева, Вилиќ и Милевска), како и толкувањето на Неделковска, нè вовлекуваат и во необичната реторика на сè поатрактивната и во последно време особено актуелната ликовност на жените - уметници. Бизарното будење на нивната творечка свест, напуштањето на конвенциите (често пожестоко, похрабро и поарогантно од она што се гледа во преседеата на мажите - уметници), замената на долговладечкиот „принцип на реалноста“ со „принципот на задоволството“, овој пат, во овој број, можеби е само антиципација на некое идно потемелно обмислување на оваа тема. Можеме ли да сметаме дека сме веќе во „времето на жената“ (Јулија Кристева) во ликовната уметност? 40% од учесниците на Биеналето во Истанбул во 1995 се припадници на другиот пол: не станува збор за нешто што доаѓа, туку за нешто во кое што сме.

EDITORIAL

Works shown at the 46th Venice Biennale have appeared in recent months on the front pages of the majority of art magazines around the world. Even though *The Large Glass No. 3* has three texts connected with this highly significant international art event, the editorial board has chosen to present *Beauty and the Beast* on its cover, a work by the distinguished sculptor Aneta Svetieva. She was supposed to be the Macedonian representative in Venice 1995, but failed to take part. She seems to have fallen out of sight despite the simultaneous and independent proposals by two important and relevant institutions: both the Museum of Contemporary Art and the Skopje Art Gallery have proposed projects on Svetieva to the Ministry of Culture. How should one interpret the absence of our country from this Biennale, when Macedonia took part at the previous one for the first time as an independent state? As a lack of coordination at different levels? As there being no clear position concerning the priorities in art or culture in general? As lack of interest or an undefined stance on cultural policy? Or as all of these together? Regardless of the reasons and culprits, it is a fact that we failed to participate and that an audience of millions did not get to know Aneta Svetieva's sophisticated expression. What we initiated in 1993 with Petre Nikолоски and Gligor Stefanov in Venice should have continued this year. The damage from the interruption is irreparable.

The front page has other connotations as well. The texts dealing with the 46th Venice Biennale (contributed by Abadžieva, Viliќ and Milevska) and Nedelkovska's interpretation introduce us to the unusual expression of the increasingly attractive and recently highly significant work by women artists. The bizarre awakening of their creative consciousness, the abandonment of conventions (often fiercer, more courageous and more arrogant than those seen in approaches by male artists), the replacement of the long-prevailing *reality principle* with the *pleasure principle*, this time, in this issue, is perhaps just an anticipation of some future, more profound treatment of this subject. Can we assume that we have already arrived at the "age of the woman" (Julia Kristeva) in fine art? Forty percent of the participants in the 1995 Istanbul Biennial were artists of the second sex: hence this is not a matter of something yet to come, but of something we are already in.



На корицата:

Анета Светиева, Убавицата и зверот, детаљ, 1995, инсталација (бетонско желеzo, метална мрежа, новинска хартија, картон, дрвофикас), 250 x 40 x 100

Cover:

Aneta Svetieva, The Beauty and the Beast, detail, 1995, installation (steel, metal net, newspapers, cardboard), 250 x 40 x 100

СОДРЖИНА / CONTENTS

46. БИЕНАЛЕ ВО ВЕНЕЦИЈА 46th VENICE BIENNALE

- 4 Соња Абаджиева, Et in Venezia Ego
Sonja Abadžieva, Et in Venezia Ego
17 Сузана Милевска, Хистероскопија. Анатомијата како судбина
Suzana Milevska, Hysteroscopy or the Anatomy as Destiny

4. ИНТЕРНАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ ВО ИСТАНБУЛ 4th ISTANBUL BIENNIAL

- 24 Валентино Димитровски, Orientation, the Vision of Art in a Paradoxical World
Valentino Dimitrovski, Orientation, the Vision of Art in a Paradoxical World

АВТОРСКИ СТРАНИЦИ / AUTHOR'S PAGES

- 30 Душан Перчинков, Тест за светлоотпорност на боите
Dušan Perčinkov, Test for the Light Resistance of Colours

ТОЛКУВАЊА / INTERPRETATIONS

- 37 Лилјана Неделковска, „Другиот говор“ на Искра Димитрова
Liljana Nedelkovska, Iskra Dimitrova's Other Speech
42 Небојша Вилиќ, Moving Images
Nebojša Vilić, Moving Images

ИНТЕРВЈУ / INTERVIEW

- 47 Сол Остроу, Разговор со Дејв Хики
Saul Ostrow, Talks with Dave Hickey

КНИГИ / BOOKS

- 54 Валентино Димитровски, Небојша Вилиќ: States of Changes?
Valentino Dimitrovski, Nebojša Vilić: States of Changes?

58 ИЗЛОЖБИ / EXHIBITIONS

Томас Мекевели, Симон Шемов

Валентино Димитровски, Ристо Лозаноски

Дејан Буѓевац, Анри Картие Бресон

Лилјана Неделковска, 9 1/2: Нова Македонска уметност, Приказни за погледот

Марика Бочварова, Ристо Калчевски, Современа уметност од Дрозден, Благоја Маневски

Захаринка Алексоска, 26 графичка изложба на ДЛУМ

Леон де ла Грандвил, 12 современи македонски уметници

Списанието „Големото стакло“ е запишано во регистарот на
Министерството за информации на Република Македонија
на 31.05.1994 со решение бр. 01-533/2.

Печатењето на овој број го финансираа:
Министерството за култура на Република Македонија
Сорос центарот за современа уметност – Скопје



SOROS CENTER FOR CONTEMPORARY ARTS
- SKOPJE, MACEDONIA
СОРОС ЦЕНТАР ЗА СОВРЕМЕНИ УМЕТНОСТИ
- СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА

„Големото стакло“ бр. 3 1996, Списание за визуелни уметности. Излегува два пати годишно. Цена 200 денари. Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје, Република Македонија. Адреса на Редакцијата и претплата: Самоилова бб, п.ф.482, Скопје 91000, тел.117-735(4), факс: 110-123. Директор: Зоран Петровски. Главен и одговорен уредник: Соња Абадијева. Редакција: Владислав Бороевски, Бојан Иванов, Лилјана Неделковска, Лазо Плавевски, Златко Теодосиевски, Митко Хаци Пуља и Јован Шумковски. Секретар на редакцијата: Јулијана Кралевска. Лого: Владислав Бороевски. Ликовно и графичко обликување: Ладислав Цветковски. Печат: Принт поинт, Скопје. Тираж: 1000 примероци.

„Големото стакло“ ("The Large Glass") № 3 1996, Art Magazine. Price: 200 denars or US\$5. Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje, Republic of Macedonia. Address: Samoilova bb, P.O.Box 482, Skopje 91000, tel. (389 91)117-735(4), fax: (389 91) 110-123. Director: Zoran Petrovski. Editor: Sonja Abadžieva. Editorial Board: Vladimir Boroevik, Bojan Ivanov, Liljana Nedelkovska, Lazo Plavevski, Zlatko Teodosievski, Mitko Hadži Pulja and Jovan Šumkovski. Secretary: Julijana Kralevska. Logo: Vladimir Boroevik. Design: Ladislav Cvetkovski. Printed by: Printpoint, Skopje, 1,000 copies.

ET IN
VENEZIA
EGO'

Соња Абациева

Насловот на овој текст (своевидна парафраза на *Et in Arcadia Ego*), се врзува за сложената антрополошка означеност на овој разновидно толкуван израз. Со неговото читање, растегнато меѓу половите на двете контрадикторни значења (*Дури и Јас - смртта - постојам во Венеција*, односно *И во мене - смртта - има убавина*), може да се артикулира и сублимира ниот впечаток од годинешната мостра во Венеција.

Единствената меѓународна ликовна манифестација во светот со толку долга традиција - Биеналето во Венеција - за прв пат е отворена на 30 април 1895 година, во присуство на нивните кралски величества Умберто и Маргарита ди Савоја. Познатата слика „Последна средба“ ("Supremo convegno") на Џакомо Гросо била веднаш исклучена од изложбата, на инсистирање на венецијскиот кардинал. Токму ова дело, во кое се интегрирани и персонифицирани темите на идентитетот и другоста, на смртта во љубовта и обратно, главниот комесар на годинешното Биенале - Жан Клер- го зема како мото на својата и на другите изложби.

Во почетокот национално осмислено, Биеналето од 1910 година добива интернационален карактер. Со истекот на времето, бројот на земјите-учеснички, на застапените уметници и на делата е во постојан пораст (годинава учествуваат 50 земји со 900 дела од 300 автори). Оваа прогресија се однесува и на проширените тематски ориентации, на изложбите, на освоените простори за излагање. Екstenзијата се одвива и на полето на нови и други дисциплини и области, и соодветно на тоа на нов вид профили на професионалци. Квантитетот на авторските изложби е проследуван и од сè посложени содржини што, за жал, не е секогаш аналогично и на квалитетот. Тоа има рефлексија и врз порастот на

потребниот интелектуален напор и време за да се дојде до суштвеноста на делото/проектот/изложбата.

И годинава, потребни се страници само за да се набројат насловите/поднасловите на одржаните манифестации/настани/изложби. Од овие причини посочувам само на поголемите целини.

- Главната изложба ИДЕНТИТЕТОТ И ДРУГОСТА. ФИГУРИ НА ТЕЛОТО 1895 - 1995, посветена на стогодишнината од Биеналето во Венеција, во Palazzo Grassi, во музејот Cotter („Реалното и виртуелното тело“) и во Централниот павилјон на Giardini di Castello („Отисоци од телото и душата“);

- Учество на одделните земји, главно лоцирано во Giardini (33 земји) и на други локации во Венеција (цркви, палати, институти...);

- Изложбата ВЕНЕЦИЈА И БИЕНАЛЕТО: ПАТУВАЊА НА ВКУСОТ, во Palazzo Ducale (ликовниот дел) и во Ca' Pesaro (применетите уметности);

- 100 ГОДИНИ НА ПОРТРЕТНАТА ФОТОГРАФИЈА ВО ИТАЛИЈА, во Централниот павилјон, Giardini;

- АЗИЈАНА - авторска изложба на уметници од Кина, Јапонија и Кореја, во Palazzo Vendramin Calergi;

- APERTO оваа година не се одржа, на инсистирање на Жан Клер.

Ќе го употребам зборот **стигмат**, од медицинската терминологија (белег/белези на заболување или на болна состојба), за да укажам на основната означеност на уметноста во, речиси, сите сегменти на 46 биенале. Дали констатацијата за ваквата слика на уметноста е одраз и резултат на општото расположение на времето? Можна ли е некаква друга визуелна аргументација на авторите, во екот на идеолошките, политичките, социјалните, религиските, етичките, естетските, филозофските, етничките итн. кризи, во времето на продолжителната *in infinitum* напрежнатост меѓу моќта и духот или меѓу она што се проповеда и самата pragma? Негативниот одговор ја повлекува со себе дилемата и за можноот заведување од страна на главниот комесар/главната тема, што *implicite* ја содржи запрашаноста: дали е сè во ред со човекот и светот? Ако ние и нашето опкружување се такви какви што се, дали кај одделни уметници постои посакувањето /потребата/потрагата за про-менување, изменување на постоечкиот ред на нештата, дали тоа се чита/се насетува од купиштата материјали (ликовни и неликовни) сместени во сите можни агли на Венеција? Се јавуваат ли знаци на оттукување на уметниците/уметноста од кризата/болеста/смртта? Во интервјуата на Жан Клер јасно се открива неговата намера, да поставува прашања пред сè.

Творецот не живее во херметички простор иако неговата мисла се паѓа на територијата на осаменоста (било да создава во духот на хедонизмот или на зазорноста) и негова е одлуката креативно да се вклучи/приклучи на конфликтните ситуации на идентичен начин. Она што ни е дадено на читање во Венеција ја изразува најчесто потребата на авторите од ангажиран однос кон критичните звиднувања на нашата планета, односно инцидентното задржување на чисто феноменолошките / естетските поплиња на ликовно истражување (ова, пред сè, се однесува на националните павилони). Поголем број уметници/земји работат согласно еден концепт (што ја вклучува нарацијата во различни степени/начини на манифестирање). Оттука, додека за секое темелно „вле-

гување“ во поставките на националните павилони е потребна претходна информација (идејата на авторот), за поизначителниот дел на тематската изложба на Жан Клер (под претпоставка дека однапред се располага со податочите за неговата генерална концепција), за пристап на делата е доволна класичната историчарско-уметничка едукација. Од познатите ликовни жанрови и дисциплини, генералниот комесар можел да го извлече сето она што му било потребно за да ја потврди својата теза за перманентното едновековно доминирање - империјализмот - на фиг-

уацијата и тоа најчесто во нејзината патолошки означена осуштественост. Кога би настојувал да ја аргументира обратната теза (за апстракцијата), ликовната ризница на XX век тоа и би му го овозможила: со уметничките дела, дури и од исти автори, може да се „манипулира“ на секакви начини (примерот на Раушенберг, изложен со една монокромија и со една натуралистичка претстава на рентгенска снимка на човечкото тело). Со другиот пристап на уметникот (експлицитен концепт и проширене поле на медиуми и области), тоа задоволство на историчарот на



Сами Кашер, Зое, 1995, фотографија направена низ процес на хроматска дигитализација, 140 x 110
Sammy Cucher, Zoe, 1995, Photography made by the process of chromogenic digitalization

уметноста се укинува или во најдобар случај се стеснува. Делото / авторот се заштитуваат од импровизации и од ескалации/екстензии во толкувањата.

Делото се чита само така како што замислил авторот, а не и вака и така и онака. Времето на одбрана и интерпретација само на феноменолошката кауза е надминато. Концептот на творецот зазема позиција на *conditio sine qua non*, што го лимитира просторот на демократијата во толкувањето од страна на критичарот/историчарот на уметноста. Кога се имаат предвид комплексните и подеднакво во широчина и во вертикална насочени интересирања на денешните уметници, станува јасно со какво внимание, знаење и одговорност треба да се извршува чинот на „влегувањето“ во суштината на уметничките дела.

СОСТОЈБАТА ВО ПАВИЛЈОНИТЕ: ОД НАТУРАЛИЗАМ ДО ЕУФЕМИЗАМ


Ако на главната изложба во Palazzo Grassi доминира другоста, тоа не може да се констатира и за националните презентации. Тие осцилираат меѓу двете точки на темата: Идентитетот и Другоста, со поголема наклонетост кон првиот дел, а има и случаи кога темата се заобиколува.

Во италијанскиот павилјон се чувствува учеството на Жан Клер, особено во делата насликанци со сензибилитетот на веќе здодевната *pittura colta* (Лоренцо Бонеки), истоштенниот надреализам и своевидниот соцреализам (Вито Тонциани, Стевано Ди Стазио), театралниот



Томас Руф, Други портрети, 1994/95, фотографија, деталь од инсталација (Германски павилјон)
Thomas Ruff, *Andere Porträts*, 1994/95, photography, detail from installation (German Pavilion)

декоративизам на Роберто Капучи, еротиката без Ерос (Паола Гандолфи), егзбиционизмот на Луици Онтани... Она што отстапува од артифицијелноста на овие автори се однесува на Нунцио. Антиномичното поврзување на материјалите (метал со дрво) е во функција на феноменолошко - концептуалната градба на делата (тие, материјалите не се претставуваат само самите себе: структура, боја, конзистентност...). Во нивната метафорички означена основа стои „соларно - сатурнската душа“ на авторот, што не отуѓува од заклучокот дека естетизмот (понуден во крајно софистициран вид), е единствениот слој на делото. Паоло Галерани е близок до Нунцио во желбата да создаде „убави“



Хироши Сенжу, Водопад, 1994, инсталација (Јапонски павилјон)
Hiroshi Senju, Waterfall, 1994, installation (Japanese Pavilion)



Јошуа Нојштајн, Ури Цајг и Давид Гросман, деталь од инсталација, 1995 (Израелски павилјон)
Joshua Neustein, Uri Tzaig and David Grossman, detail from installation, 1995, (Israeli Pavilion)

дела. Неговата концепција генерира од општата врамнотеженост во синтезата на елементи од сликарството, скулптурата, цртежот, архитектурата, ready-made-от, објектот. Границите на овие дисциплини се спојуваат/раздвојуваат без видливи шевови. Впечатокот е оригинален и загадочен, двосмислен и бизарен. Некрофилскиот поттекст збунувачки комуницира со єуфемизмите употребени за местата предвидени за прекинување на животот (жртвеник, одар, урна). Црно-бело-сивите објекти-направи настојуваат да го сугерираат убавото во умирањето.

Бил Хенсон (Австралија) претставува драматични и студени сцени на конвулзивен романтизам со еротска тензија *à la fin du siècle*: колажи - деколажи на фотографирани тела, простори, амбиенти, ситуации, необични визии на раскинати ентитети.

Непретенциозните но кохерентни дела на **Дидие Вермерен** (Белгија), разградени или конструирани, акумулирани или расфрлани, разработуваат една уметничко-критичарска идеја за опортунноста, значењето, смислата и начинот на постоењето на скулптурата кон крајот на веков.

Познатиот говор на **Сезар** во кристално звучниот простор на францускиот павилјон, ја продолжува во поставувањето и потоа, аналогно на тоа во доживувањето, традицијата на опседнувачкото лудило и апсурдност на Магритовиот „топ во соба“. *Сезар се именува*

Англија, сукцесивно веќе неколку биен-

Симон
нала, претставува постари, познати и авторитетни автори (Ауербах, Хамилтон, Кософ) на коишто однапред реагираат со сугерирана согласност но и без чувство на особен предизвик.

Суптилно растреперените полиња на раздвижување/изместување во фронтално фотографираните лица на Томас Руф (Германија) се единствените витални точки во строгата некролошка симетрија, ред и беспрекорен аранжман на целата инсталација. Овие означености делумно се однесуваат и на другите двајца учесници (Катерина Фрич и Мартин Хонерт) но со експлицитни елементи на евдемонизам.

Одличниот и огромниот ready-made антиворонман на тројцата израелски автори: Ури Цајр, Џошуа Неуштајн и Давид Гросман, е еден вид омаж на цивилизацијата (книгата, текстот, библиотеката, печатницата), сугериран низ процесот на печатењето, пишувањето, електронското читање (меѓудругото, пренесен е и дел од националната библиотека во Ерусалим). Проектот е поставен во контекстот на широките и постојано отворени антрополошки запрашаности од типот на идентитетот и другоста, како дел од нерасчистените дилеми на човекот.

Рафинираната процесуална поставка на проектот на Роман Опалка (Полска) ги анимира прашањата за релативноста /флексибилноста/апсурдноста на формулациите на ликовните изразности од страна на историчарите/критичарите на уметноста. Опалка едновремено нѝ докажува дека со стандардните средства (акрилик/платно, број/знак, слика/претстава) неограничено е можно да се биде добар. Во случајов тој е одличен. Првиот контакт со неговите дела, наведува на проблематика од чисто феноменошки карактер. Натамошните дипири со делото ја откриваат суштествената тежина на неговиот говор. Низ крајно суптилно исликаните дела (слики со броеви и автопортрети, паралено поставени), идејата на Опалка се сведува на целосната идентификација на делото со авторот: тој и сликата живеат во единство (своевидна парафраза на случајот со „Портретот на Дорјан Греј“). Претставата за вечноста е транс-

II
Идејата е броеви учи-
бен чин.
Ферирана во полето на метонимијата: броевите ја соопштуваат идејата за бескрајот и бесмртността.

Во јапонскиот павилјон двете „Микромакро“ инсталации на ТВ монитори (9 x 18 односно 2 x 9 метри) на Јае Еун Ши, со еден строго означен ред на движење на гледачот, неосетно нè намамуваат во просторот на совршената сугестија на „Водопадот“ во затворен/темен простор (Хироши Сенцу). Спонтаното и брзо реагирање на публиката (извици на изненадување и страв, вртоглавица) ја аргументираат илузијата соопштена со вештината и сензибилитетот на едноставната ханку или зен естетика.


За да се видат "Закопаните тајни" ("Buried Secrets", проект од 5 дела) на Бил Вајола (САД) имаше и зошто да се чека на ред пред американскиот павилјон. Фасцинантноста на целата поставка генерира од алхемијата: визуелната привлечност да се добие/извлече/ослободи од внимателната опсервација на обичноста. Будистичката једноставност на реториката, доведена до степен на сублимација и пофалбата на хедонизмот, се маска (зад која постои комплекската криза на индивидуата, растргната меѓу оневозможениот говор и подленоста/раскршеноста). Вајола го завршува проектот со видеото „Честитање“, порачувајќи нѝ, дека допирот може да

збе шеќи ајџай, раз-
ујајајај и си
биде волшебната прачка за реституција
на изгубената близост во меѓучовеч-
ките проникнувања.

АЗИЈАНА: ЧИСТИ ЗВУЦИ

Најчистите звуци на ликовноста што не си робува исклучиво самата на себе си, туку постои на рамните на хармоничен/едновремен дослух со мислата за нешто, ни доаѓаат од местото кадешто вистински изгрева сончето. Проектот „Азијана“ во Palazzo Vendramin Calergi е презентација на инсталации од кинески, јапонски и кореански автори. Меѓу нив е и неизбежниот азијски (јин и јанг) тандем: Нам Чун Пајк и Шигеко Кубота, без кои, веќе неколку години на ред, Венецијското биенале можеби би изгубило од својата драж.

Основните обележја на далекуисточната филозофија (и на животот и на уметноста подеднакво): усредоточеност, промисленост, посакувано/постигнато ниво на свест, будистичка мудрост и елементарност, експлицитно се појавуваат во делата на Енокура Коци, Секине Набуо, Суга Кишио, Мијунг Сеоп, Сеоп Хонг и големата звезда Ли Уфан. Оликовените претстави на нивните визии, во времето што доаѓа во ликовната сфера, можат да бидат некаква ориентација или парадигма за потрагата по совршената мера во транскрипцијата



Кишио Суга, Инсталација, 1995 (Азијана), photo: N. Вилиќ
Kishio Suga, Installation, 1995 (Asiana), photo: N. Vilić



Бил Вајола, Ходник на шепотењата (детаљ), 1995, foto: Кира Перов
Bill Viola, Hall of Whispers (detail), 1995, photo: Kira Perov

на нештата што се дел од интересните и не-локално насочените нарации на се-која нивна индивидуална идеја одделно.

**Големата изложба:
Идентитетот и другоста.
Фигури на телото
1885 - 1995**

КРИК

Рана во психата

Две години пред да се оснива Биеналето во Венеција, сликата „Крик“ (1893) на Е.Мунк го посочи патот на патогенезата на идната уметност. „Сам, треперейќи од болка“, ќе рече тој, „станов свесен за бескрајниот крик на природата“. Човекот - хиероглиф редуциран на страдање - и грбот на амбиентот мислени како ентитет на оваа слика, ја дефи-

нираат инволуцијата и немоќта за приспособување, како нова состојба на нештата во светот.

Ако некое дело најсуштествено соодветствува на главната изложба на Жан Клер, тоа е тој „Крик“: pregnантност/кохерентност на модерниот ликовен исказ, на заедничкото психотичко постоење на личноста и нејзиниот контекст. Нивото на избалансираноста меѓу содржината и говорот, астенијата на фигурата што ја пречекорува компактноста на формата како пречка, се антиципација на преминот во светот на де-формноста. „Крикот“ го земам како парадигма во натамошниот осврт на изложбата/делата, без разлика што проектот на Жан Клер го заобиколува ова дело.

Кога ќе се „прелистаат“ сите експонати на изложбата, доаѓаме до еден друг

вид на крик: „Сидот на шепотењата“ на Бил Вајола (10) life size видео-звук проекции. Сто и двете години се временско растојание меѓу кристално чисто артикулираниот „извик“ на Мунк и бандажираните усти на Вајоловата мултилицирана жена што шепоти (што ја нагласува нејзината внатрешна потреба/нагон за викање).

Постојаноста на длабоката вознемиреност/осаменост/болест на телото и душата, spleen, смрт..., менувањето што тие го предизвикуваат и нагонот тоа да се соопши како состојба на континуирано траење сè до овој миг, е основната линија на движење во концептот на изложбата.


Историја на идејата²

Назначувајќи еден foresto за главен комесар, Италијаните годинава направија

гест на потврда на националната широчина на духот. Првиот туѓинец комесар во историјата на Венецијското биенале - Французинот Жан Клер - во осмислувањето на ова јубилејно издание, ги синтетизирал искуствата од неговите познати историски проекти (Дишан, Де Кирико, Балтус, Бонар, Виена 1880 - 1938, „Реализмите“, „L' Ame au Corps“, „Уметноста и науките“...). Овие искуства се рефлексија на неговата наклонетост кон фигурацијата. Човечкото тело како средба на психата со телото, библиските теми (живот-болест-старост- смрт), претпочитувањето на стандардните ликовни техники/медиуми, се уште попрецизни аргументи за неговиот афинитет /вкус/ориентација и оттука произлегува неговата неможност да исчекори од конвенциите во уметноста. Тоа што е актуелен директор на Музејот Пикасо во Париз, го објаснува и енормното присуство на дела од овој автор во различните сегменти на главната изложба.

Како да се даде обележје на стогодишнината од Венецијското биенале? Ж. Клер ја одбива идејата за ретроспекција на веќе одржаните биенала во градот на лагуните. Неговиот предлог, како што навестив, е пресек на општите теми/содржини/идеи/ предизвици што ги раздвижувале уметниците, научниците и другите, во текот на еден век, кои низ синхрон процес го менувале ликовниот јазик. Метаморфозите на уметноста/уметниците во потрага по идентитетот се сугерирани во еден проширен регистар на појавности генериирани од културните, хуманистичките, политичките, етничките, етичките, психичките, религиските, расните итн. домени. Едновременото живеење во нив довело до промени во статусот и начинот на ликовните транскрипции. Морфогенетата Ж. Клер ја задржува на рамните, пред сè, на телото со лицето како фокус. Тезата за идентитетот и другоста не се одвива на голем план - на колективното како субјект-, туку на микро ниво на постоење: *vis a vis* самата единка - рас-цепување, од-делување од себе, во смисла на от-стапување од нормалата (*ab-normal*), а локусот на трансферот од себе во другоста е најчесто самата човечка психа.

Комплексната и тешка за читање изложба, заснована на митските затегна-



Едвард Мунк, Крик, 1895, литографија, 35 x 25,2 cm
Edvard Munch, The Scream, 1895, lithograph

тости меѓу личноста и отуѓувањето од самата себе (а не од реалноста), ја исчитува на свој начин хронологијата на ликовната уметност на XX век, низ девет главни и 24 помошни поделби. Според него процесот на движењето на историјата на уметноста е едновремена интерференција на сите сфери на постоење односно аподиктивен одраз на расположението на времето (од определеноста кон крајот на 19 и почетокот на 20 век со процесот на постигнувањата во науката - времето на позитивизмот - преку анатомијата на војната, лудниците и

концентрационите логори, до скептата во напредокот и преминот во парапросторите на окултизмот, спиритуализмот и магијата. Прашањата од видот на видливото - духовното ги заsegalo подеднакво и научниците (Фројд, Ламброзо, Шарко, Рентген) и уметниците (Кандински, Малевич, Мондријан, Дишан, Клајн). Љубопитството на лоботомистите, анатомите, психоаналитичарите, рентгенолозите, фотографите... за човечкото тело, имало свој пандан и кај ликовните уметници. Сите тие го следат пулсирањето на времето



James Ensor, Les masques et la mort, 1897, oil on canvas

Изложбата на Ж.Клер, оптоварена со фазите на отцепување на индивидуата од себе си, е во совршена корелација со неговото пессимистичко чувствување на ова време. Оттука произлегува доминантноста на другоста во селектирањето на делата: пре-топување/де-генерирање/пре-творање на здравото ткиво/тело во болка, де-формитет, де-градација: проекција на една безнадежна слика на постоење. „Навистина мислам дека основната атмосфера на изложбата, ризикува да биде прилично тешка. Посетителот ќе ја напушта малку зашеметен/потресен. Можеби тоа е затоа што, кон крајот на овој век, уметничката клима, како и онаа воопшто во општеството е ликовно морбидна“³. Дури и кон одделот „Враќање кон редот“ остануваме крајно сомнечави: редот што го предлага може терминолошки да се означи како стерилитет: сув, традиционален, затворен.

Немаме право да му се лутиме на комесарот за црните визии на времето и на уметноста како негов производ. Тие се индивидуално резиме на изминатата и мислење за сегашната уметност, поставени во вид на дилеми и прашалници. Зад неговиот есхатолошки означен па-ноктиум не стои дефинитивен став, туку став на запрашаност. Веројатно и сите авторитетни имиња кои се согласиле со проектот се во најголемиот број негови истомисленици. И кој може да ја одрече моќта на негативната енергија

што е основа за пато-психо-лошката слика на денешното човештво. Отуѓувањето од секојдневниот контекст за творецот, евентуално, може да се очекува само во вид на сведување на уметничкиот чин на неговото чисто феноменошко поле. Но, како што веќе реков, сè помалку време се инвестира во голиот естетизам.

Проектот ја опфаќа и расправата за иконоборството и иконоклазмата, што отвора уште едно поле за размисла. Во Венеција - парадигматичното место на средба на контролервата меѓу иконата (исток) и сликата (запад), Клер ги соочува (преку)броните дела на Алексеј вон Јавленски со непомалку броните на Казимир Малевич. Првиот сукcesивно го прето-пува лицот во спиритуелност, вториот го следи обратниот процес. Останува нејасно зошто закоравениот реалист Клер го претпочита проследето на Јавленски (одбран и за тотал дизайн на Биеналето), пред она на Малевич. Дали неговото претчувство за дефинитивното исчезнување на човечкото лице за него значи и смрт на уметноста воопшто?

-
(минус)

Концепцијата на Клер беше жестоко оспорувана речиси во сите текстови објавени по повод на годинешната мостра (особено предничеа француските ме-

диуми). „За да ја нападне авангардата што веќе не постои“, пишува Катрин Миле, „Жан Клер се служи со оружјата со кои се бореа најекстремните авангардисти“⁴. Нападите се фокусирани врз селекцијата темпирана да предизвика пред сè, шок и сензација. Големи забелешки му се припишуваат и за заобиколувањето на некои значајни уметници или дела, односно за пренагласувањето или минимизирањето на други, со ироничен поттекст.

Можат да се надоврзат и недоумиците околу диспропорцијата меѓу некрофилското и спротивно конотираното (идентитетот не мора да се изедначува исклучиво со отуѓувањето од себе во просторот на грдоста/грубоста и смртта). Во конкретната изложба, да повторам, доминантата е ставена на патолошкото, натуралистичкото и одбивното.

Приодот кон уметноста по шеесеттите години исто така е згорничен (особено имајќи ги предвид американските/англиските поп уметници, уметноста на телото, концептуалата итн.). Демистификацијата на творечкиот чин на места е доведен на гранична линија (изедначување на научниците, умоболните, аматерите, истражувачите и уметниците): уметноста се приземјува и се сведува на пандан на другите не-уметнички активности на човекот. Пренагласен е и материјалот црвен од архивите на институтите, болниците, азилите, полицијата, библиотеките и не-уметничките музеи, употребен со цел да посочи на патот кон алиенацијата на индивидуата од самата себе. Во иста смисла може да се приговори и за прекубројните дела на Арнолд Шонберг, Пикасо, Малевич, Јавленски, Едгар Дега, Огист Роден, Жан Елион, Дејвид Хокни. И обратно, за згорничното учество на Марсел Дишан, Жан Дибифе, Ив Клајн, Енди Ворхол, Вилем Де Кунинг, Кики Смит, а да не зборуваат за отсуството на Ван Гог, Тулуз Лотрек, Жорж Руо, Кис ван Донген, Емил Нолде, Салвадор Дали... Колку и да се истрошени од гледање, сепак на оваа изложба недостасуваат, покрај споменатиот „Крик“ од Мунк и „Чашата со пепниковец“ од Дега, „Автопортретот“ на Егон Шиле; „Јас и селото“ од Шагал (прототипот на Георг Базелиц); „Голе-

мото стакло", "Etant donnes" и „Автопортретот" на *Марсел Дишан* алиас Роз Селави; „Жената во црвено" на *Хаим Сутин*. *Ман Рей*, без „Споменикот на Маркиз де Сад" е неуверлив, како што е случајот со *Френсис Бејкон* (Портретот на Инокентие X, како парофраза на Мунковиот „Крик"). „Делот од стриптиз" на *Кристо*, гномите на *Антес Хорст*, „Белото раѓање" на *Ники де Сен Фал*, силуета- сериите на *Ана Мендиета*, реалистичните анвиронмани на *Едвард Кинхолц* (proto *Луиз Буржоа*), чудесните огледални инсталации на *Јајои Кусама*.

Жан Клер сака да биде патолог, а да не го помине потребниот процес на истражување: физиолошкиот пат (проучување на подобностите за болеста на уметноста/уметникот), етиолошката анализа (согледување причините за болеста), патогенезата (испитување на настапувањето на болеста). Од неговите истражувања се гледаат само трагите на семиотичкото: симптомите/значите на болеста. Тоа ниво на пато-графија (описите на заболувањата во уметноста/уметниците/делата) е најексплицитно постигнато.

+ ?

(плус со прашалник)


Само автор со толку широка ерудиција и со провениенција од најпопуларната метропола на уметноста, од типот на Жан Клер, можел да си дозволи толку екстензивно полидисциплинарно соопштување на генезата на ликовната уметност на XX век. Трагите од континуираните и сестрани опсервации на човекот низ музеите, библиотеките, архивите... се видливи во одлично поставената/дизајнираната тематска изложба во *Palazzo Grassi* и *Музејот Correr*. Клер направил музеј од музеи, нешто што досега не е видено ниту на парадигматичните изложби поставени во споменатите простори: Футуризам-футуризми, Сецесија, *Марсел Дишан*.

Во име на аргументацијата на тезата се изнесувани материјали од досега недопирнатите агли на медицинските, политиските, затворските итн. документации. Но, колку што импресионира фактот, нивото и широчината на споредбите на овие (често и драстично потрес-

ни) материјали со уметничките дела (на едно место се ставени аматерските фотографии на *Пјер Луис*, на лекарот-скулптор *Пол Рише*, на умоболната *Катерина* и скулпторката *Луиз Буржоа*), толку и вознемирува сознанието дека сите тие ставени во заеднички контекст, како ентитет во функција на една замисла, можат да бидат сфретени и како постапка на изедначување. Оттука, веројатно и за овој комесар, се појавуваат контурите на дилемите за почетокот и крајот, за полето на припадноста. Недоумиците поексплицитно и поагресивно се наметнуваат кога е во прашање неупатен гледач. Драстичноста на опортуноста од поделбите од видот уметност - неуменост, кулминира во одделот *Ars Moriendi*. Гриот мртовец од мргата (*Цефри Силверторн*), убавите раце на жената - жртва на сидата (*Андрес Серано*), минуциозното ликовно бележење на етапите на умирање на Валентин Годе-Дориел (*Фердинанд Ходлер*), естетицизмот во отсликување на трите возрасти на човекот (*Густав Климт*), самоубиецот фотографиран од анонимен фотограф и восочниот одливок од жената што му подлегнала на акутниот ревматизам (*Пол Рише*) - сите тие ставени наедно во затемнет простор, едновремено зборуваат без предрасуди и за убавината и за градоста на умирањето. Но од грубиот натурализам на Самоубиецот до маестралниот симулакрум на Серановите мртви нозе /

раце/лица, степените на доживувањето кај гледачот варираат. Останува стравот и запрашаноста, до каде се можностите на толеранцијата, на marginите и на оддалеченоста меѓу уметноста и другото. Ако сè може да биде третирано (со оглед на контекстот) како уметност; ако е уметноста и наука, а науката и уметност; ако и аматерот и шизофреничарот и уметникот се творци едновремено; ако има *Thanatos* во уметноста и уметност во смртта; ако со еден збор сè е дозволено и можно (а *Ж. Клер* не уверува во тоа, или и тој се прашува?), стануваат деплазирани сите поделби, расцепи и напади и на состојбите во денешното време и во уметноста и на оваа изложба и на главниот комесар.

Серијата запрашаности имаат и одредени конотации од морален карактер. Дали паѓаат и последните забранети сфери на интересирање/претставување (самоубиствата, перверзиите, сексуалните амбиваленции, обелоденувањето на најскриените сегменти, извлекувањето на патолошките случаи на увид на окото - апсолутно и бескомпромисно разоткривање на сите отвори на душата/телото)? Чинот на демистификацијата *Ж.Клер* го изведува со намерно предизвикувачка ослободеноност: само отворемо зборувајќи со епска широчина за најголемите и вечни тајни, може да се скрти стравот од нив. Ако е расчистено сознанието дека нема недозво-



Ксиаоганг Жанг, Големото семејство, 1995, масло на платно, foto: N.Vilić
Xiaogang Zhang, The Big Family, 1995, oil on canvas, photo: N.Vilić

лени зони за допир на уметникота перцепција останува отворено и претпуштено на судот на секој субјект одделно да го прима/мисли/оценети уметничкото дело.

Истерување на фаволот од телото

Акциите на нелицемерно раз-тајнување, на целосно ослободување на темите од товарот на конвенциите, се најспецифични во делата на авторките. Стаписувачката амбиентација на хистериичната подоба (*Л. Буржоа*), сондите што се „шетаат“ во утробата на човечкото тело (*Мона Хатум*), компјутерската тератологија или генетски инженеринг (*Ненси Брсон*), перфектно симулираните „ренесансни“ мајки со зама-тен поглед (*Синди Шерман*), телата крпи од воал или целулоза (*Мери Карлсон*), патографијата на мозокот и еротицизмот (*Хелен Чедвик*), месестите тајни вдлабнатини (*Цини Данинг*) - без предрасуди го ослободуваат фаволот од телото. Недостасуваат *Анет Месаже, Ана Мендиета, Орлан*, за да се комплетира сликата на освојување на сите можни територии на телото/мислата/душата. Нивниот посебен пристап кон различните сфери на постоење, со нагласка врз сексуалноста, е во контекстот на размислите и на Јулија Кристева: „Феминизмот е една нова религија како супституција на времето без религија“.⁵

Во „времето на жената“ ослободувањето на сите нива може да антиципира омекнување на ентропијата застаната (со јасни контури на појавност) на хоризонтот на човечката сегашност, а можеби и иднина. Но дали само во принципот на женскиот сензибилитет е содржан нуклеусот на другото можно?

Терапија

Сите досегашни размислувања околу изложбата „Идентитет и другост“ ја потврдуваат дијагнозата не само за болеста/смртта како уметнички преттекст, туку за лошата здравствена состојба и на самата уметност, како резултат на сеопштите кризи во светот. Тие на уметникот му доаѓаат однадвор, не како органски заболувања, туку како

психози на времето. Како да оздрави патолошкото тело на уметноста и на нејзиното опкружување - општеството/природата- поради која и „Крикот“ на Мунк го проби просторот? Медицинската прагма има разработен систем на можни тераписки методи. Една од нив е лекување на микроплан: користење на индивидуалниот тераписки потенцијал, што го има *per se* самиот автор (сугестија, желба за успех, верба во себе). Лекувањето на општеството како национален сегмент на микроплан и на макроплан (збир на општествота на целата човечка заедница): брак, морал, семејство, систем.... Перманентното лекување со ликовни средства (особено применувано кај децата и душевно болниите); со проучувањето на проблемите на однесувањето, говорот, мислењето, свеста (теориите на бихејворизмот); со психотерапијата на охрабрување што го отстранува стравот воопшто, со автогениот тренинг, индивидуалната редукација, релаксацијата, длабинската психотерапија, сè до определувањето на методите на лекување на секоја индивида посебно - со психоанализата - една од најголемите зарази од почетокот на векот. Како од времето на утврдувањето на главниот виновник за сите несреќи на човечката душа/тело-антагонизмот меѓу „принципот на реалноста“ и „принципот на задоволството“ - да застанале десетици децении. Пред сто години човештвото страдаше од spleen (одвратност кон животот и предаденост на идејата за смртта). Жан Клер ќе убедува дека и во оваа кота времето

не поминало. За оштрење на критериумот во уметноста повремено е потребен и тој spleen, но само како поттик на кој ќе се надоврзе желбата за отцепување од Thanatos.

1 Види: Ервин Панофски, ET IN ARCADIA EGO, Големото стакло, бр. 2, МСУ, Скопје, 1995, стр. 73-79. Преводот на насловот согласно јазичко - значенските интерпретации што ги соопштува Панофски, би требало да гласи: Дури и јас (смртта) постојам во Венеција, односно со инверзија: Дури и во мене (смртта) има Венеција (убавина). Венеција е замена за Аркадија, а Его за смртта.

2 Честата употреба на медицинската терминологија е земена како пандан на нејзиното обилно користење во сите аспекти на изложбата (дела, поставка, каталогози).

3 Venice 95, Exposition ouverte, Interview de Jean Clair par Catherine Millet, Art Press, Paris, бр. 203, 1995, стр. 36

4 Catherine Millet, Le dernier des avant-gardistes, Art Press, Paris, бр. 205, 1995, стр. 21

5 Julia Kristeva, Le temps des femmes, Art Press, Paris, бр. 205, 1995, стр. 33.

Sonja Abadžieva

ET IN VENEZIA EGO¹

The title of this text (a paraphrase of *Et in Arcadia Ego*) is linked with the complex anthropological signification of this expression interpreted in various ways. The overall impression of this Venice exhibition may be articulated through the interpretation which is stretched between the poles of two contradictory meanings (*Even I — death — exist in Venice*, and *There is beauty in me — death — as well*).

This international art event, the only one in the world with such a long tradition — the Venice Biennale — was opened for the first time on April 30, 1895, in Venice, in the presence of their Majesties Humbert and Margherita of Savoy. The famous painting 'The Supreme Encounter' (*Supremo convegno*) by Giacomo Grosso was immediately removed from the exhibition at the insistence of the Cardinal of Venice. It is this work, integrating and personifying the subjects of identity and alterity, of death in love and vice versa, that the curator and director of this year's Biennale — Jean Clair — took as the motto of his and other exhibitions.

In the beginning the Biennale was intended as a national event, but since 1910 it has acquired an international character. With the course of time the number of participating countries, artists and works has constantly risen (in 1995 there were 50 countries showing 900 works by 300 artists). There has been a similar progress in broadening the content and orientation of exhibitions and conquering new territories. The field of new and alternative disciplines and realms has also expanded, and the work of new kinds of professionals has been displayed. The quantity of exhibitions has been accompanied by ever more complex contents which, unfortunately, have not always maintained the appropriate quality. This has also been reflected in the growing intellectual effort and time given in order to arrive at the essence of the work/project/exhibition.

The 1995 Biennale was no exception. We would need many pages just to enumerate the titles and subtitles of events and exhibitions held there. For this reason, I will point only to the major events.

- The main exhibition, entitled IDENTITY AND ALTERITY — FIGURES OF THE BODY 1895/1995, devoted to the one hundredth anniversary of the Venice Biennale, in Palazzo Grassi, Museo Correr (*The Real and Virtual Body*) and in the Central Pavilion of Giardini di Castello (*Imprints of Body and Mind*).

- The participation of individual countries, chiefly in the Giardini (33 countries) and other locations in Venice (churches, palaces, institutions, etc.).

- The exhibition VENICE AND THE BIENNALE: JOURNEYS OF TASTE, in Palazzo Ducale (fine art) and in Ca' Pesaro (applied art).

- A CENTURY OF PHOTOGRAPHY PORTRAITURE IN ITALY, in the Central Pavilion, Giardini;

- ASIANA, an exhibition of artists from China, Japan and Korea, in Palazzo Vendramin Calergi;

- APERTO was not held this year, at Jean Clair's insistence.

I will use the word *stigma* in its plural form as it is used in medicine (*stigmata* of a disease or disorder) in order to describe the basic characteristics of the art exhibited in almost all the sections of the 46th Biennale. To assume such a picture of art, is it a reflection and result of the general mood of our age? Is any other visual reasoning by artists possible now at the height of ideological, political, social, religious, ethical, aesthetic, philosophical, ethnic, etc. crises, at a time of continuous tension *ad infinitum* between power and spirit, or between what is preached and practised? The negative answer raises the problem of whether the curator or the main subject are possibly misleading us, which implicitly brings up the question: is everything all right with mankind and the world? If we and what surrounds us are as they are, is there a desire/need/search by certain artists to change the existing order of things, and can this be read in, or guessed from, the heaps of material (artistic and non-artistic) to be found in all the possible corners of Venice? Are there signs of an alienation of artists and art from the crisis/disease/death? Jean Clair's interviews clearly reveal his intention, above all, to ask questions.

The creator does not live in a hermetic space even though his thought is born within the realm of solitude (whether he creates in the spirit of hedonism or abjection) and it is up to him whether he will creatively take part in conflict situations in the same way. What was offered for reading in Venice most often expressed the artists' need for a committed attitude towards critical events on our planet or an incidental treatment of purely phenomenological/aesthetic fields of artistic exploration (this refers primarily to national pavilions). A large number of artists and countries adhered to a specific concept (which includes narration in various degrees/ways of manifestation). Hence, while for any more profound 'delving' into the exhibits of the national pavilions we may need preliminary information (the artist's idea), classical instruction in art history is sufficient for the most part of Jean Clair's thematic exhibition (presuming that we have preliminary information of his general concept). The curator could extract from the established artistic genres and disciplines what he needed in order to corroborate his thesis about the permanent century-long domination — imperialism — of the figurative, most often in its pathologically designated essence. Had he attempted to offer arguments in favour of the contrary thesis (abstraction), the 20th-century treasury of art would have made this possible for him too: with works of art, even by the same artists, one can 'manipulate' in various ways (Rauschenberg's example, presented in a monochrome and naturalist representation of an X-ray image of the human body). The alternative approach by the artist (explicit concept and expanded field of media and fields) eliminates, or at least narrows, any similar pleasure for the art historian. The work and the artist seem to protect themselves both from improvisations and from extended interpretations.

The reading of works of art is now mainly directed towards the artist's idea. The age of defence and interpretation of one's phenomenological cause alone is behind us. The creator's concept takes an ever more emphatic position,

limiting the area for democracy of interpretation by the critic/art historian. Bearing in mind the complex interests of present-day artists in terms of both depth and breadth, it becomes clear with what attention, knowledge and responsibility one must 'dive' into the essence of works of art.

The Situation in the Pavilions: From Naturalism to Euphemism

If alterity dominated the main exhibition in Palazzo Grassi, this was not the case with the national presentations. They oscillated between the two elements of the theme: Identity and Alterity, with a greater inclination towards the former, and there were also instances of bypassing the subject.

Jean Clair's participation was felt in the Italian pavilion, particularly in the works painted in the style of the already tedious *pittura colta* (Lorenzo Bonechi), fatigued surrealism and particular social realism (Vito Tongiani, Stefano Di Stasio), (the theatrical decorativism of Roberto Capucci), eroticism without Eros (Pao-la Gandolfi), Luigi Ontani's exhibitionism... Only Nunzio differed from the artificiality of these artists. The antithetic combination of materials (metal and wood) serves the phenomenological element — the conceptual structure of the works (the materials do not represent only themselves: structure, colour, consistency...). In their metaphorically designated basis there is the 'Solar-Saturnian soul' of the artist, which estranges us from the conclusion that aestheticism (offered in an extremely sophisticated way) is the only layer of the work. Paolo Gallerani is close to Nunzio in his desire to create 'beautiful' works. His concept is a result of the general balance in the synthesis of elements from painting, sculpture, drawing, architecture, the ready-made and the object. The borders of these disciplines meet/divide without visible seams. The impression they make is original and mysterious, ambiguous and bizarre. The necrophiliac subtext communicates embarrassingly with euphemisms used for objects connected with the end of life (altar, deathbed, urn). The black-and-white-and-grey object-gauges attempt to suggest beauty in dying.

Bill Henson (Australia) presents dramatic and cold scenes of convulsive romanticism with erotic tension *à la fin du siècle*: collages-decollages of photographed bodies, spaces, environments, situations, unusual visions of dismembered entities.

The unpretentious but coherent works of Dier Vermeiren (Belgium) — deconstructed or constructed, accumulated or scattered — develop an artistic/critical idea about the pertinence, significance, meaning and way of existence of sculpture at the end of this century.

César's well-known script in the crystal-sounding space of the French pavilion has continued the staging — and accordingly experiencing — the tradition of the obsessive madness and absurdity of Magritte's 'cannon in the room'.

For several Biennali in a row the United Kingdom has presented eminent and established artists (Auerbach, Hamilton, Kossoff), and our reaction has always been an implied approval though without any feeling of a particular challenge.



Ненси Бурсон, Еволуција 2, 1984, сиверпринт, foto: Н. Вилик
Nancy Burson, Evolution 2, 1984, silverprint, photo: N. Vilik

The trembling fields of commotion/perturbation in the frontally photographed faces by **Thomas Ruff** (Germany) are the only vital points in the strict necrological symmetry, order and impeccable arrangement of the entire installation. These characteristics may apply in part to the other two participants (**Katharina Fritsch** and **Martin Honegert**), but with explicit elements of eudaemonism.

The huge and excellent ready-made environment of the three Israeli artists (**Uri Tzaig**, **Joshua Neustein** and **David Grossman**) is a unique homage to civilization (book, text, library, printing press) suggested through the process of printing, writing, electronic reading (among other things, a section of the Jerusalem National Library was taken there). The project is set within the context of broad and constantly open anthropological queries — such as that of identity and alterity — as a part of all the unresolved dilemmas of Man.

The sophisticated process setting of **Roman Opalka** (Poland) animates questions about the relativity/flexibility/absurdity of formulations concerning artistic expression by art historians and art critics. At the same time Opalka proves that it is possible to be infinitely good using only standard means (acrylic — canvas, number — sign, painting — representation). The first contact with his work points to subjects of a purely phenomenological character. Further exploration reveals the essential weight of his expression. Through his very subtly painted works (paintings with numbers and self-portraits, set side by side) Opalka's idea develops into a total identification of the work with the artist: his painting and he himself live in unity (a kind of paraphrase of the case of *The Picture of Dorian Gray*). The representation of eternity is transferred into the field of metonymy: the numbers expound the idea of endlessness and immortality.

In the Japanese pavilion the two *Micro-Macro* installations of TV monitors (9x18 and 2x9 metres) by **Jan Eun Choi**, with their strict indications for the movement of the viewer, imperceptibly allure us into the space of the perfect

suggestion of a 'Waterfall' in a closed and dark space (**Hiroshi Senju**). The spontaneous and swift reaction of the audience (exclamations of surprise and fear, dizziness) support the illusion expressed through the skill and sensibility of simple haiku or zen aesthetics.

To see 'Buried Secrets', a project consisting of five parts by **Bill Viola** (United States), we had to wait our turn in front of the American pavilion, and justifiably so. The fascinating quality of the entire setting stems from alchemy: the visual attraction to parry/escape/shun the observant eye of usualness. The Buddhist simplicity of the rhetoric brought to a degree of sublimation and praise of hedonism are but a mask (behind which there lies the complex crisis of the individual, torn apart between the speech made impossible and separation/dissolution). Viola ends his project with the video entitled 'The Greeting', telling us that touch can be the magic wand for the restitution of the lost contact in communication between human beings.

Asiana: Pure Strains

The purest strains of fine art which is not only its own slave but exists at the level of a harmonious/simultaneous contact with the thought of *something* come from the lands where the sun rises. The 'Asiana' project in Palazzo Vendramin Calergi is a presentation of installations by Chinese, Japanese and Korean artists. There we find the inescapable Asian (Yin and Yang) tandem: **Nam June Paik** and **Shigeko Kubota**, without whom the Venice Biennale would certainly have lost something of its appeal over the past years.

The basic characteristics of far-eastern philosophy (of both life and art) — concentration, thought, desired/attained levels of consciousness, Buddhist wisdom and elementariness — appear explicitly in the works of **Enokura Koyi**, **Sekine Nabuo**, **Suga Kishio**, **Miyung Seop**, **Seop Hong** and the new star, **Li Ufan**. The de-

piction of their visions at the present moment in the artistic scene can be a kind of orientation or paradigm of the search for the perfect measure in the transcription of things which are part of an interesting and non-locally directed narration of each of their individual ideas.

The Main Exhibition Identity and Alterity — Figures of the Body 1895/1995

THE SCREAM Wound in the Psyche

Two years prior to the establishment of the Venice Biennale, Munch's painting 'The Scream' pointed the way for the pathogenesis of art in the future. "Alone and trembling from pain," he said, "I became aware of the endless scream of nature." The Hieroglyphic Man reduced to suffering — and the convulsion of the environment conceived as the entity of this painting — define involution and impotence to adapt as a new situation in the world.

If there is a work which best reflects Jean Clair's main exhibition it is 'The Scream': pregnant/coherence of the modern artistic expression, of the simultaneous psychotic existence of the person and his context. The level of balance between content and speech, the asthenia of the figure which surmounts the compactness of form as a hindrance, are an anticipation of the transition into the world of de-formity. I will take 'The Scream' as a paradigm in my further examination of the exhibition and works on display, even though Jean Clair's project disregards this work.

If we 'leaf over' all the exhibits we come to another kind of scream: 'Hall of Whispers' by Bill Viola (10), life-size video-sound projections. One hundred and two years divide Munch's crystal-clearly articulated 'exclamation' and the bandaged mouths of Viola's multiplied woman who whispers (emphasizing her inner need or instinct to shout).

The constancy of deep agitation, solitude, disease of the body and soul, spleen, death..., the changes they cause and the urge to announce this as a state of uninterrupted continuation up to the present moment, is the basic thread of movement in the exhibition's concept.

History of the Idea²

Appointing a *foresto* as curator, the Italians have this time made a gesture confirming the breadth of their national spirit. The first foreign curator in the history of the Venice Biennale — Jean Clair, a Frenchman — synthesized, in the preparation of the event's jubilee edition, the experiences of other famous historical projects (Duchamp, De Chirico, Balthus, Bonnard, Vienna 1880-1938, 'Realisms', 'L'Âme au Corps', 'The Arts and Sciences', etc). These experiences reflect his inclination towards the figurative. The human body as the meeting point of the psyche and body, biblical subjects (life, disease, old age, death) and the preference of standard artistic techniques and media are the more precise characteristics of his affinity, taste and orientation; hence the impossibility for him of moving away from conventions in art. His post as manager of the Picasso Museum, Paris, explains the enormous presence of works by this artist in various sections of the main exhibition.


How to give a trademark to the Centenary of the Venice Biennale? Jean Clair rejects the idea of a retrospective of the previous Biennali held in the City on the Lagoon. His proposition, as I have already indicated, is a cross-section of general subjects and challenges that have stimulated artists, scientists and others in the course of a century, changing their artistic expression in a synchronous process. Metamorphoses of art and artists in search of identity are suggested by an extended register of appearances generated by cultural, humanist, political, ethnic, ethical, psychological, religious, racial and other domains. Simultaneous living within them has led to changes in the status and manner of fine art transcription. Clair keeps the event's morphogenesis, above all, at the level of the body with the face as a focus. The thesis of identity and alterity does not evolve on a larger plane — of the collective as a subject — but on a micro-level of existence: *vis à vis* the individual — a split, separation from oneself in the sense of deviation from the normal (*abnormal*), whereas the place of transfer from oneself into alterity is most often the human psyche itself.

This complex exhibition, difficult to read, based on the mythical tension between oneself and alienation from oneself (and not from reality), in a way recapitulates the chronology of 20th century fine art through 9 basic and 24 accessory subdivisions. According to Clair, the process of development of art history is a simultaneous interference in all the spheres of existence, i.e. an apocalyptic reflection of the mood of the age: starting from the obsession, towards the end of the 19th and the beginning of the 20th century, with achievements in science — the age of positivism — through the anatomy of war, asylums and concentration camps, up to scepticism towards progress and transition into the para-spaces of occultism, spiritualism and mysticism. Questions dealing with the 'visible and spiritual' concerned equally scientists (Freud, Lambroso, Charcot, Röntgen) and artists (Kandinsky, Malevich, Mondrian, Duchamp, Klein). The curiosity of lobotomists, anatomists, psychoanalysts, radiographers, photographers... concerning the human body was also shared by artists. They all followed the pulsation of time.

Jean Clair's exhibition, preoccupied with the stages of alienation of the individual from itself, is in perfect correlation with his pessimistic view of this age. Hence the predominance of alterity in his selection of works: de-generation, transformation of healthy tissue into pain, de-formity, de-gradation; the projection of a hopeless picture of life. "I really think that the prevailing atmosphere of the exhibition risks being rather dismal. The visitor will leave it somewhat stunned and shaken. This is perhaps because, towards the end of this century, the artistic climate, just like that of society in general, tends to be visually morbid."³ We remain very suspicious even towards the section entitled 'Return to Order': the order Clair proposes may be terminologically designated as *sterility*: dry, traditional, closed.

We have no right to be angry with the curator for the gloomy vision of our age and of art as its product. They are an individual summary of the past and an opinion about present-day art, set out in the form of dilemmas and question marks. Behind his eschatological panopticon there is no definite position, only a position of in-

Хелен Чедвик, *Enfleshings 1*, 1989, фотографии, стакло, челик, електронска опрема
Helen Chadwick, *Enfleshings 1*, 1989, cibachrome, glass, steel, electronic equipment



quiry. Probably most of the famous names who have agreed to take part in his project are of the same opinion. And who can deny the power of negative energy, which is the basis of the patho-psychological picture of modern humankind? Alienation from the everyday context for a creative person may perhaps be expected only in the form of a reduction of the artistic act to its purely phenomenological level. But, as I have already said, less and less time is today invested in bare aestheticism.

The project also involves the debate over the iconoclasts, which opens up still another field for analysis. In Venice — the paradigmatic meeting point of the controversy between the icon (East) and image (West) — Clair confronts the (excessively) numerous works of Alexei von Jawlensky with those no less numerous of Kasimir Malevich. The former artist successively melts down the face into spirituality, the latter follows the opposite direction. It remains unclear why the intractable realist Clair prefers Jawlensky's approach (also chosen as an overall design for the Biennale) to that of Malevich. Does his premonition of the final disappearance of the human face mean for him the death of art in general?

- (minus sign)

Clair's concept was strongly criticized in almost all the commentaries (led by the French media) published on the occasion of the 1995 exhibition. "In order to attack the avant-garde

which no longer exists," says Catherine Millet, "Jean Clair uses the weapons the most extreme avant-gardists have used in their struggle."⁴ The attacks focussed on the selection which was calculated to cause, above all, shock and sensation. Many critics strongly objected to the neglect of some important artists or works and overemphasis or minimization of others, with ironic subtexts.

Here we can also mention the confusion over the disproportion between the necrophilia and that which has opposite connotations (identity does not necessarily have to be identified with alienation from oneself in the realm of ugliness/crudeness and death). In this exhibition, let me repeat once again, the emphasis was put on the pathological, naturalistic and repulsive.

The approach to the art of the 1960s is also perfunctory (in particular with regard to American and British pop-artists, body art, conceptualism, etc.). The demystification of the creative act is occasionally radicalized (identification of scientists, the mentally ill, amateurs, researchers and artists): art is brought down to earth and degraded to a counterpart of other non-artistic activities of Man. Overemphasis is also given to the material drawn from the archives of institutes, hospitals, asylums, police, libraries and museums not devoted to art, used with the purpose of describing the process of alienation of the individual from itself. In like fashion we may object to the excessive number of works by Arnold Schönberg, Picasso, Malevich, Jawlensky, Edgar Degas, Auguste Rodin, Jean Hélion or David Hockney. And vice versa, the

superficial inclusion of Marcel Duchamp, Jean Dubuffet, Yves Klein, Andy Warhol, Willem de Kooning or Kiki Smith, not to mention the absence of Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Georges Rousseau, Kees van Dongen, Emil Nolde, Salvador Dalí... Even though some may consider them trite, this exhibition could have included, in addition to the aforementioned 'Scream' by Munch, 'A Glass of Vermouth' by Degas, 'Self-Portrait' by Egon Schiele, 'Me and My Village' by Chagall (*Georg Baselitz*' prototype); 'The Large Glass', 'Étant donné' and 'Self-Portrait' by Marcel Duchamp alias Rose Sélavy; 'The Woman in Red' by Chaim Soutine. Man Ray without 'The Monument to the Marquis de Sade' is unconvincing, as is Francis Bacon ('Portrait of Innocent X', as a paraphrase of Munch's 'Scream'). The same goes for 'Part of a Striptease' by Christo, Antes Horst's 'gnomes', 'White Birth' by Niki de Saint Phalle, the silhouette-series of Ana Mendieta, the realistic environments of Edward Kienholz (proto-Louise Bourgeois), the marvellous mirror installations by Yayoi Kusama.

Jean Clair wishes to be a pathologist without going through the necessary process of examination: the physiological path (study of the details of the disease of the art/artist), etiologic analysis (study of the causes of the disease), pathogenesis (investigation of the development of the disease). Only traces of semiotics are visible in his investigations. This level of pathography (description of disorders of art/artists/works) is the one achieved most explicitly.

+ ?

(plus sign and question mark)

Only a person of great erudition and coming from the most popular metropolis of art like Jean Clair could have dared to make such an extensive and multidisciplinary account of the genesis of 20th century fine art. The layers of continuous and comprehensive observation of Man in museums, libraries and archives are visible in the excellently set/design thematic exhibition in Palazzo Grassi and Museo Correr. Clair has made a museum of museums, something as yet unseen even in the paradigmatic exhibitions organized in the previously mentioned areas: Futurism/Futurisms, Secession, Marcel Duchamp.

To support the thesis materials have been brought from yet untouched caches of documentation from medical, police, prison and other such institutions. But, however impressed one may be by the facts, level and breadth of comparison of these (often drastically moving) materials with works of art (you can find in one place the amateur photographs by Pierre Louys, next to the sculptor/physician Paul Richer, the mentally ill Catherine and the sculptress Louise Bourgeois), just as disconcerting is the awareness that all of them have been placed in a joint context, as an entity serving an idea which may be taken as a procedure of identification. And therefore the contours of the dilemmas this curator probably had about the beginning and the end, about the field of pertinence, emerge. The confusion is more explicit and more aggressive in the case of an inexperienced viewer. The justification for classification of the art/non-art type drastically culminates in the *Ars moriendi* section. The ugly corpse from the morgue (Jeffrey Silverthorne), the beautiful hands of the wom-

an, victim of AIDS (Andres Serrano), the careful artistic recording of the stages of the death of Valentine Godé-Darel (Ferdinand Hodler), the aestheticism in the depiction of the three ages of Man (Gustav Klimt), the suicide photographed by an anonymous photographer, and the wax model of a woman who died of acute reumatism (Paul Richer) — all of them put together in the dark space speak with no prejudice about the beauty and ugliness of dying. But from the crude naturalism of the Suicide to the remarkable simulacrum of Serrano's dead legs/arms/faces, the degrees of experience in the viewer vary. What remains is fear and the question of where the limits of tolerance are, of the margins and differences between art and the other. If everything can be interpreted as art (considering the context); if art is science, and science art; if the amateur and the schizophrenic and the artist are all alike creative people; if there is *thanatos* in art and art in death; if, in a word, anything is permitted and possible (and Jean Clair assures us of that, or perhaps he is asking us, too?) then all disputes, factions and attacks concerning the situation of the present moment in art and of this exhibition and of its curator are out of place.

The above series of questions has certain connotations of a moral character. Have the last forbidden spheres of interest/presentation been falling (suicide, perversion, sexual ambivalence, disclosure of the most intimate areas, display of pathological cases before the eye — absolute and uncompromising exposure of all the recesses of the soul/body)? Clair carries out the act of demystification with a deliberately challenging liberty: only by talking openly and at epic length about the greatest and eternal secrets, can we tame fear of them. Once it is clear that there are no prohibited zones of contact with the artist's perception it is up to the judgement of each particular person to accept/consider/evaluate any particular work of art.

Expelling the Devil from the Body

The actions of non-hypocritical disclosure, of complete liberation of topics from the burden of convention, are most distinct in the works executed by women. The bewildering environmentalization of the hysterical form (L. Bourgeois), the probes 'walking' through the viscera of the human body (Mona Hatoum), the computer teratology or genetic engineering (Nancy Burson), the perfectly stimulated 'renaissance' mothers with a vague gaze (Cindy Sherman), the rag-bodies of voile or cellulose (Mary Carlson), the pathography of the brain and eroticism (Helen Chadwick), the meaty secret crevices (Jeanne Dunning) — all of them liberate the devil from the body with no prejudice. Missing were Annette Messager, Ana Mendieta and Orlan in order to complete the picture of the conquest of all the possible territories of the body/thought/soul. Their special access to the different spheres of existence — with an emphasis on sexuality — is within the context of the ideas of Julia Kristeva: "Feminism is a new religion coming as a substitute in an age with no religion."⁵

In the 'age of the woman' liberation at all levels can anticipate a softening of the entropy standing (with clear contours) on the horizon of the human present and perhaps future. But is

the nucleus of the possible otherness contained solely in the principle of female sensibility?

Therapy

What has been said so far about the exhibition 'Identity and Alterity' confirms the diagnosis not only of disease/death as the artistic key-stone, but also about the bad health of art itself as a result of the general crisis in the world. This crisis comes to the artist from the outside, not as an organic disorder, but as a psychosis of the age. How can one heal the pathological body of art and what surrounds it — society or nature — which results in Munch's 'Scream' piercing the air? Medical practice has an elaborate system of possible therapeutic methods. One of them is treatment on the micro-level: the use of the individual therapeutic potential which the artist has *per se* (suggestion, desire for success, faith in oneself). Treatment of society as a national matter both on the micro- and macro-level (a sum total of the societies from the entire human community): marriage, morals, family, system, etc; ongoing treatment with artistic means (particularly applied to children and the mentally ill); the study of problems of behaviour, speech, thought and consciousness (theories of behaviourism); the psychotherapy of encouragement which eliminates fear in general, through autosuggestive training, individual re-education, relaxation, in-depth psychotherapy, all these up to devising methods of treatment for each particular individual through psychoanalysis — one of the greatest infections from the beginning of this century. As if tens of decades have not elapsed since the time of the discovery of (that greatest culprit for all the misfortunes of the human soul/body) the antagonism between the *reality principle* and the *pleasure principle*. One hundred years ago humankind suffered from *spleen* (disgust with life and dedication to the idea of death). Jean Clair convinces us that time has not moved forward in this respect. To sharpen criteria in art *spleen* may occasionally be needed, but only as a stimulus to be superseded by a desire to break away from *thanatos*.

NOTES

1. See: Ervin Panofsky (Erwin Panofsky), *Et in Arcadia Ego, Golemo staklo*, No. 2, MSU, Skopje, 1995, pp. 73-79. The translation of the title in accordance with the linguistic and semiotic interpretation put forward by Panofsky should be read as: *Even I (death) exist in Venice*, or after the inversion: *There is beauty (Venice) in me (death) as well*. Venice is a substitution for Arcadia, and Ego for death.
2. The frequent use of medical terms is aimed to reflect their widespread use in all aspects of the exhibition (works, setting, catalogues).
3. 'Venice 95 Exposition ouverte', Interview de Jean Clair par Catherine Millet, *Art Press*, Paris, No. 203, 1995, p. 36.
4. Catherine Millet, 'Le dernier des avant-gardistes', *Art Press*, Paris, No. 205, 1995, p. 21.
5. Julia Kristeva, 'Le temps des femmes', *Art Press*, Paris, No. 205, 1995, p. 33.

ХИСТЕРОСКОПИЈА ИЛИ АНАТОМИЈАТА КАКО СУДБИНА

Сузана МИЛЕВСКА

ТЕНОР: ЖАК ЛАКАН¹, теоретичар на психоанализата кој тврдејќи дека сака да ја исчисти теориската психоанализа од сите искривени интерпретации и да ја врати на изворното Фројдово учење, всушност го враќа на сцена заведувањето како важен принцип. Меѓутоа, агресивноста е уште поважна за Лакан - доказ за тоа тој наоѓа уште во детството кога детето ја крши куклата или во „примитивните општества“, во праксата на тетовирање и инцизија.

БАРИТОН: ЖИЛ ДЕЛЕЗ И ФЕЛИКС ГАТАРИ, лево ориентирани философи кои прават спој меѓу марксизмот, критичката теорија и психоанализата. Во своите дела „АНТИ-ЕДИП“ и „ИЛЈАДА ПЛАТОА“² тие се спротиставуваат на Лакановиот термин „тело на парчиња“ и воведуваат нов, според нив, поадекватен термин: „Тело без Органи“ (ТбО). Телото без органи е едно јајце: тоа е вкрстено со оски и прагови, со географски ширини и должини, испресечено со степени што означуваат транзиции и настанувања. Ништо во ТбО не е презентативно, напротив сè е животно преживеано искуство: актуелностите, доживеаната емоција на имање гради не ги претставува градите, не повеќе отколку што предестинираната зона на јајцето го означува органот што ќе биде стимулиран да продуцира во самиот себе“.³ ТбО не е спротивно на органите туку на организмите. Тоа не е фрагментарно, кастирано или исцепкано тело-органи без тело туку спротивно, орган без организам.⁴

БАС: ЖАН БОДРИЈАР, психоанализата ја прогласува за мртва бидејќи го запоставила заведувањето - Фројд го отфрлил како небитен проблемот на заведувањето кога во 1897 година почнал да ги истражува фантазмите.⁵

¹Оваа подделба на машки и женски гласови е алузија на Фројдовата реченица „Анатомијата е судбина“ и на фактот дека височината и јачината на гласот е детерминирана од разликата во дебелината и должината на гласните жици кај машките и женските оперски пејачи. Исклучок од ова правило претставува појавата на контраалтот кај кастратите од 18 век кои со кастрацијата успеваат да го задржат детскиот регистар. В. Цвејик, Н., Савремени белканто, Универзитет уметности, Београд, 1980

СОПРАН: ЈУЛИЈА КРИСТЕВА, наследничка на Лакан и на неовите теории за „тело на парчиња“ и агресивноста и отфрлувањето како важни моменти при субјективизацијата. Според неа, Фројд не им посветил доволно внимание на овие проблеми, како и на проблемот на зазорност (*abject*) што игра пресудна улога во формирањето на нашата култура и идентификацијата на субјектот.⁶

МЕЦОСОПРАН: ЛИС ИРИГАРИ, феминистички определена теоретичарка на психоанализата која поради своите радикални критики на патријархалниот концепт за Симбиличкиот поредок била отпуштена од Отсекот за психоанализа на Парискиот универзитет и исфрлена од Лакановиот семинар. Позната е нејзината теорија за поливалентноста и полисексуалноста на Жената („Женскиот пол не е еден“) и интерпретацијата на Платоновиот мит за пештерата како излегување од Женското тело.⁷

КОНТРААЛТ: ЦЕЈН ГАЛОП, често пишувала за проблемот на погрешното сфаќање на Лакановите боромејски јазли и површното изедначување на Симболичкиот фалус со Реалијниот пенис. Посебно ја истражува конфузијата околу овие термини во текстовите на Лис Иригари и Е. Р. Саливен.*

Во средината на деветнаесеттиот век францускиот доктор Жозеф Рекамие за прв пат се сетил конкавното огледало да го употреби како инструмент со кој ќе ја истражува дотогаш мистериозната внатрешност на женскиот полов орган. За Лис Иригари таа „хистероскопска желба“ на мажот имала и позитивни ефекти :


- откритието дека женските гениталии се нешто повеќе од отсуство, празнина, негативен простор во однос на видливата машкост
- дисрупцијата на спекуларната *mimesis* поради закривената површина: жената веќе секогаш во состојба на анаморфоза, формата е замаглена, помалку замаглена, помалку унифицирана и цврста од машката, поблиску до флуид.

Психоанализата отсекогаш била упатена на истражување на длабочината, било на телото, или на душата: висцералната логистика е во тесна врска со длабочините во кое се крие несвесното.⁹ Токму затоа и уметноста која континуирано била опседната од репрезентацијата на телото (со исклучок на модернистичкиот обид за деантропоморфизација на ликовниот медиум), често била предмет на истражување на психоаналитичарите.⁹ Опасноста во која запаѓале не само психоаналитичарите туку и историчарите на уметноста кои го користеле овој метод, најчесто се сведува на непрецизно идентификување на предметот на истражување: интерпретацијата на уметничкото дело се идентификува со интерпретацијата на личноста на уметникот¹⁰, што може, но и не мора да биде во заемна поврзаност, особено не денес кога постмодернистичките постапки на цитатност, концептуализација и иронична реинтерпретација, зборуваат за огромна дистанцираност на уметникот од темата и нарацијата на сопственото дело.

Овој текст има за цел да понуди неколку можни интерпретации на делата изложени на 46 Венециско Биенале кои истражувајќи го проблемот на репрезентацијата на женското тело и на друг начин покажуваат дека психоаналитичката проблематика им е позната на нивните автори што одиграло улога при одбирањето на насловите, медиумот и третманот на проблемот.

„Секогаш станува збор за тело, ако не за анатомско, тогаш за органско и ерогено, функционално тело чија цел, дури и во таа разложена и метафоричка форма, би било уживање и природно покажување на желбите. Секогаш мора да се одбере едно од двете: или телото во сето тоа ќе биде само една метафора (но за што тогаш раскажува сексуалната револуција, и целата наша култура станувајќи култура на телото?) или пак, со тој говор за телото, со тој говор на жена, неповратно сме навлегле во анатомската судбина, во анатомијата како судбина.“¹¹

Фројдовиот афоризам „*анатомијата е судбина*“, како и Лакановата изјава „жената не постои како таква“, испровоцирале многу критички реакции од страната на феминистичката психоаналитичка школа која класичната психоанализа ја толкува како шовинистичка поради патријархалниот „Закон на Таткото“. Една поблага интерпретативна варијанта¹², е онаа што се обидува грешката на овие „заслепени“ феминистки да ја пронајде во нивното наводно превидување на Лакановата суптилна поделба на боромејските јазли на Симболички, Имагинерен и Реален, што доведува и до превидување на разликата меѓу Симболичкиот фалус и реалниот пенис.




Роберт Морис, Куќата Вети, 1983, инсталација
Robert Morris, House of Vetti, 1983, installation

Сложеноста на полемиката околу важноста на пре-Едипалната фаза - „фазата на огледалото“, Едипалната фаза, Лакановиот проблем на „тело на парчиња“ што ја означува првобитната приврзаност на детето за фрагмент од телото на родителот, зазорноста што го зачува архаизмот на пред-објектниот однос како насиљство со кое телото било одделено од друго тело за да се остави како такво, „монструозното женско“ и „женската гротескност“¹³, поливалентната половост на распроснатото женско уживање на Лис Иригари, „телото без органи“ со кое Делез и Гатари се спротиставуваат на психоаналитичката опседнатост од регресија, фантазми проекции, а не со позитивното континуирано себе-конструирање (настанување тело, настанување жена), сè се тоа концепти кои кураторот на овогодишното Биенале ги зел предвид.

Најдиректното поврзување меѓу психоанализата и уметноста се случува во Надреализмот кога колку што надреалистите се ин-

спирирале од истражувањата на Фројд и Лакан, толку и психоаналитичарите ги проучувале надреалистичките метафори и претстави на соништата (најпознат таков пример е влијанието што Дали го извршил врз Лакан при пишувањето на неговата докторска теза за паранојата). Токму деловите на изложбата на Жан Клер „Куса историја на човековото тело (презентирана во Палатата Граси, Музејот Корер и Италијанскиот Павилјон) кои се однесуваат на тој период ги носят насловите „Ерос и телото на парчиња“ и „Надреализмот и конвулзивната убавина“.

Во овој дел посебно впечатливо поврзани со психоаналитичките проблеми се бронзените скулптури на Гастон Лашез („Апстрактни фигури“ (1930-34) и „Динамо мајка“ (1933), слиите на Виктор Браунер („Мала морфологија“ (1934), фотографи-



Марија Розен, Стаклени гради, 1995, овошно дрво, огледало - стакло, фото: Боб Гедевагер
Maria Roosen, Glass Breasts, 1995, fruit tree, mirror and glass, photo: Bob Goedewaager

фите на Ханс Белмер и неговата кукла со два пари нозе, „Дисторзиите“ на Андре Кертеш (фотографии од 1933 и 1976) како и цртежите на Пикасо.

Според Клер, психоанализата, која коинцидирала со најголемото научно откритие за изучување на човековото тело - пронаоѓањето на рентгенскиот апарат, почнала анатомијата да ја третира како несамостојна и лесно заобиколлива од психата заболена од хистеријата. Хистеријата создава дотогаш непознато тело што истовремено е манифестија на јазикот и говорот но и продуцира физички ефекти. Така за Фројд не е телото тоа што ги произведува проблемите на душата туку обратно, душата ги избегнува законите на анатомијата. Токму уметниците што се обидуваат да навлезат во невидливото поле на „несвесното“ почнале да експериментираат и со новите технолошки достигнувања: „Анатомии исечени на парчиња, фрагментирани и расклопени од новите фотографски техники, окултираните лабилни подвижни тела на кинематографските фантазмагории; филигрански транспарентните крајници на новата неинвазивна експлоататорска технологија, виртуелните тела на мултидимензионалните геометрии, дезинкарнираните тела на телекомуникациите, анархичните и тератолошки анатомии на хистеричното раѓање на крајниците и парастезијата беа неочекувани како и прекрасните и конфузни анатомии на соништата“¹⁴. На оваа бескрајна пролиферација на можни тела се спротиставил само тоталитаријанизмот со повикот на „ладна титанска убавина“.

Уметниците продолжуваат да се интересираат за дисторзиите на телата и душите, разорените организми, претставите на „конвулзивна убавина - единствена убавина што му прилега на ова време“¹⁵. Инсталацијата на Луиз Буржоа дури и во самиот наслов носи алузија на амбивалентноста и нарушената стабилност на телото: „Внатре и надвор“. Делото се состои од једна ќелија во која е поставена дрвена скулптура-Женско тело: фигуранта лежи на постела на која се испишани зборовите „је t'aime“, а целата сцена се рефлектира во огледалата поставени одозгора на металните панона. На фигурата како да и се заканува



Луиз Буржоа, Внатре и надвор, 1995, инсталација, foto: Н. Вилиќ
Louise Bourgeois, In and Out, 1995, installation, photo: N. Vilić

еден механизам кој потсетува на машина за шиење. Надвор од просторот на ќелијата поставена е една неопределена полиестерска маса со облик што асоцира на внатрешни органи.

Траекториите по кои може да се тргне при интерпретацијата на ова комплексно дело се многубројни. Една сигурно може да биде онаа назначена од Лакановата теорија: субјектот кој за прв пат стекнува свест за границите на сопственото тело така што се препознава во некој објект надвор од себе, во својот одраз во огледалото.

Бидејќи оваа спекуларна слика за себе го покажува телото во извртена форма, таа ја претскажува улогата на телото како извор на заблуди и илузии. Трауматичното искуство на поделбениот момент меѓу јас и Другиот, амбивалентноста на објектното, што не е ниту субјект ниту објект, ниту внатре ниту надвор, а постојано не потсетува на желбата да се отфрли, да се поврати она што ги искушува стабилните граници на телото, како и „хистероскопската желба“ на Другиот да навлезе во физичките и психичките длабочини на несвесното, може да се прочитаат во ова дело. Непознатото тело на хистеријата од сонот и говорот на Жената¹⁶ најдиректно ја поврзуваат оваа инсталација со психоаналитичките теории, меѓутоа критиката на Делез и Гатари на нивното претерано поврзување и преведување на сè

во фантазам и проекции остава простор и за поврзување на уметничката поетика на Буржоа со концептот за „тело без органи“.

Во фотографијата на Синди Шерман (бр. 225) самата авторка е фотографирана преоблечена во ренесансен костум и во позиција на Мадона. Претставата на ренесансна Мадона со разголена града од која тече млеко како да претставува илustrација на теоријата за првиот дел-објект за кој детето развива фантазматска приврзаност: тој може да биде дефиниран било позитивно или негативно, во зависност од дијалектиката на присуство и отсуство на мајката. Оттаму и детската агресивност и садизам (куклите на Белмер имаат слична конотација). Млекото, пак е една од оние тачности кои истовремено привлекуваат и одбиваат.

Карневалското, егземплифицирано со експлицитниот интерес за театралност и маскера, оддалеку не заведуваат со сјајот и шареноликоста, за одлизу да го остварат вистински саканиот ефект, соблазнувањето од лажноста на појавата.

„Жената може да се шминка само ако се пошисти, со шминкањето таа станува чиста појава на битие лишено од смисла“
(Бодријар.)

Структурата и димензиите (околу 2,5м) на скулптурата „Куката на Вети“ (1983) на Роберт Морис, изведена од таписони извикани во форма на вагина, наведуваат на нејзино поврзување со претставите за митска вулва - *bauba* или пак потсетуваат на етимолошката поврзаност на зборовите *labia i laverint*¹⁷. Стравот од мајчините гениталии и комплексот на кастрација потекнуваат од патријархалниот мит за „монструозното женско“. Многуте преклопи и набори упатуваат истовремено на Делезовата теза за барокниот простор кој континуирано се отвора и затвора под наборите на драперите кои не се украс туку средство за означување на бесконечноста на просторот¹⁸. Сведеноста на сите органи на еден исто така може повторно да упати на ТБО.

Видео инсталацијата на Мона Хатум "Corps étranger" (1994) не поканува на едно долго патување во темнината на внатрешноста на нејзиното тело со што слично на Морис ги истражува лавиринтите на невидливото (видео камерата го прави тоа многу убедливо) на нејзината внатрешност како таму да лежи тајната на животот во што како да верувал и Гистав Курбе кога ја скликал „Изворот на светот“, слика што облазнувала со години¹⁹.

Чини Данинг, пак, прави еден експеримент со моќта на фотографското заведување и симулација - таа фотографира растенија (слични на оние од сликите на Џорџија О. Кифе) и објекти кои предизвикуваат амбиѓитет и конфузија кај гледачот - сличноста на тие форми со Женските гениталии го поставуваат прашањето за перфорацијата на смислата, површинската бездна на самата појава.

Женското тело е од другата страна на *mimesis* и за холандската авторка Марја Розен која анаморфозата на огледалото ја користи така што огледалата ги лие со форма на женски гради што зборува за асиметричноста на „женските огледала“ - „женското е токмуна што не може да биде рефлектирано во машките огледала“²⁰. Дисторзијаниот одблесок на рефлектираното тело уште повеќе го потенцира парадоксот дека жената не може да ја види ознаката на нејзината женскост. И другата авторка што беше претставена во Холандскиот павилјон, Маријке Ван Вармердам, женското тело го третира со дистанцирана дискурзивност третирајќи го проблемот на „женско време“²¹. Вармердам ја одбира постапката "in loop"- снимен фрагмент што постојано се повторува. Девојката што се затрчува и застанува на рацете (типична

мачко фигура) додека здолништето и паѓа и ѝ ги открива бедрата, како да го негира поимот за прогрес. Како да ја открива „не желбата да се знае, да поседува и да биде задоволена, туку желбата за самата незапирлива желба, без кулминација или исходиште“.²²

Вистината и убавината на женското тело, ("Товарот на Милоска Венера" како што духовито го наслорува своето дело Ветор Пизани) како да е укината во игрите на превези:

"Во игрите на превези буквално се укинува телото „како такво“ и отвора простор за заведување. Тука заведувањето доаѓа во игра, а не кога се отрнува превезот во име на некаква желба или вистина"²³

За разлика од жените прекриени со драперии фотографирани од Гаетан Гатиан де Клерамбо (1918-34) или пак Алжирките со и без превези на фотографиите на Мар Гарангер (1960), најлонските превези на Мери Карлсон (1990) не покажуваат доверба во тоа дека со отрнувањето на превезот ќе се открие што и да е друго освен празниот поим на смислата.

БЕЛЕШКИ:

MARIK ROOSESEN - исти ѕидови гле се огледале сите семејства барајќа им да ги дадат со гравија.

1. Lacan, J., *Écrits*, A Selection, Routledge, London, 1992, стр.11
2. Deleuze, G., Guattari, F., A Thousand Plateaus, Capitalism and Schizophrenia, Athlone Press, London 1988, стр.152
3. Deleuze, G., Guattari, F., Anti-Oedipus, Capitalism and Schizophrenia, Athlone Press, London, 1984
4. Deleuze, G., Gautari, F., A Thousand Platlaus, op. cit. стр. 152
5. Bodrijar, Ž., O Zavodenju, "Grigirje Bozovic", Pristina, 1994, стр. 60
6. Grosz, E. A., Language and Limits of the Body: Kristeva and Abjection, in: FUTURE FALL, Excursions into Post-Modernity, Ed. by E. A. Grosz Power Institute of Fine Arts, University of Sydney and Future Fall, 1986
7. Jay, M., _The Down Cast Eyes - The Denigration of the Vision in Twentieth Century French Thought, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1994, стр.531
8. Ibid., стр. 534
9. Dežur, K., Telo izmedu biologije i psihoanalize, Izdavačka knjižarnica u. Stojanovića, Sremski Karlovci, 1990
10. Каспич, Д., Франческо Клементе, „Големото стакло“ бр. 2, Скопје, 1995
11. Bodrijar, Ž., op. cit. стр. 14
12. Galop, D., Čitanje falusa, Treći program, br. 70, 1988
13. Taylor, S., The Phobic Object- Abjection in Contemporary Art, in Abject Art - Repulsion and Desire in American Art, New York, Whitney Museum of American Art, 1993, стр. 61-63
14. Clair, J., Impossible Anatomy 1895-1995, in Identity and Alterity 1895-1995, (catalogue) La Biennale di Venezia, Marsilio, 1995, стр. XXXI
15. Ibid., стр. XXVIII
16. Bodrijar, Ž., op. cit., стр.61
17. Devereux, G., "Bauba Mitska Vulva", August Cesarec, Zagreb, 1990; Jay, M., op. cit., стр.530
18. Deleuze, G., The Fold Leibniz and the Baroque, The Athlone Press, London, 1993
19. Jay, M., op. cit. стр. 530 Според Лјубомир Јовановиќ оваа слика била лична сопственост на Лакан кој ја покривал за да не го деконцентрира
20. Bangma, A., Three Women (are better than one) in: Dumas Roosen, Van Varmerdam (catalogue) Witte de With, стр.77
21. Kristeva, J., Žensko време, Гледиšta 1-2, 1990, стр. 17-38
22. Bangma, A., op. cit., стр. 78
23. Bodrijar, Ž., op. cit.стр. 46

46th Venice Biennale

Suzana Milevska

HYSEROSCOPY OR THE ANATOMY AS DESTINY

TENOR: JACQUES LACAN,¹ theoretician of psychoanalysis who, claiming to want to cleanse theoretical psychoanalysis of all distorted interpretations and bring it back to Freud's original doctrine, has in fact brought back seduction to the stage as an important principle. Yet aggressiveness is even more important for Lacan — he finds evidence of this as early as childhood, when the child breaks the doll, or in 'primitive societies', in the practice of tattooing and incision.

BARITONE: GILLES DELEUZE and FELIX GUATTARI, left-oriented philosophers, have combined Marxism, critical theory and psychoanalysis. In their works *Anti-Oedipus* and *A Thousand Plateaus*² they oppose Lacan's term 'body in pieces' and introduce, according to them, a newer, more adequate term — 'Body without Organs' (BwO). "The body without organs is an egg: it is crisscrossed with axes and thresholds, with latitudes and longitudes and geodetic lines, traversed by gradients marking the transitions and becomings, the destinations of the subject developing along these particular vectors. Nothing here is representative; rather, it is all life and lived experience: the actual, lived emotion of having breasts does not resemble breasts, it does not represent them, any more than a predestined zone in the egg resembles the organ that it is going to be stimulated to produce in itself."³ The BwO lies in opposition not to organs but to organisms. It is not a fragmentary, castrated or incomplete body/organs without a body, but on the contrary, an organ without organism.⁴

BASS: JEAN BAUDRILLARD proclaims psychoanalysis dead as it has neglected seduction: Freud rejected the problem of seduction as non-essential when he started studying phantasms in 1897.⁵

SOPRANO: JULIA KRISTEVA, successor of Lacan and his theories on 'the body in pieces', aggressiveness and rejection as important moments during subjectivization. According to her, Freud did not devote sufficient attention to these problems nor to the problem of abjection which plays a crucial role in the establishment of our culture and identification of the subject.⁶

MEZZO-SOPRANO: LUCE IRIGAREY, feminist-oriented theoretician of psychoanalysis who, owing to her radical criticism of the patriarchal concept of the Symbolic Order was sacked from the Psychoanalysis Department of the University of Paris and thrown out of Lacan's seminar. She is known for her theory on the polyvalence of Woman's polysexuality ("The female sex is not one") and the interpretation of Plato's myth about the cave as the emergence of the Female Body.⁷

CONTRALTO: JANE GALLOP. She frequently wrote about the problem of misinterpretation of Lacan's Borromean knots and the superficial identification of the Symbolic Phallus with the Real Penis. She studied in particular the confusion resulting from these terms in Luce Irigaray's and E.R. Sullivan's texts.

Towards the middle of the nineteenth century Joseph Recamier, a French doctor, first got

the idea of using a concave mirror as an instrument for the study of the yet mysterious inside of the female genitalia. For Luce Irigaray, this 'hysteroscopic desire' of men had positive effects as well:

(1) the discovery that female genitalia were something more than an absence, a vacuum or negative space as compared to the visible masculinity;

(2) the disruption of the speculative *mimesis* owing to the curved surface: the woman has always been in the position of anamorphosis, her form has been vague, less vague, less unified and less solid than the male one, closer to a fluid.

Psychoanalysis has always been oriented towards the study of depth, either of the body or of the soul: visceral logistics is in close correlation to the depths in which the unconscious is hiding.⁸ Hence art, which has been continuously obsessed by the representation of the body (with the exception of modernist attempts to achieve disanthropomorphization of the art medium), has often been the object of study by psychoanalysts.⁹ The danger facing not only psychoanalysts but also art historians using this method has most often been an inaccurate identification of the object of study: the interpretation of the work of art is identified with the interpretation of the artist's personality.¹⁰ There may be, but not necessarily, ties between the two, especially today when postmodernist techniques of quotation, conceptualization and ironic reinterpretation imply the artist's enormous detachment from the subject and narrative of his work.

This text will attempt to offer several possible interpretations of the works shown at the 46th Venice Biennale which, exploring the question of the representation of the female body, show in a different way that these artists are well-acquainted with psychoanalytic questions, which have certainly played a role in the choice of titles, media and treatment of the subject.

"There is always a body, if not an anatomic one, then an organic and erogenous, functional body whose aim, even in that scattered and metaphorical form, would be enjoyment and natural demonstration of desires. One must always choose between the two: either the body will be a mere metaphor in all that (but what about the sexual revolution and our entire culture which is turning into a culture of the body?) or with that talk of the body, that talk of the woman, we have irreversibly entered the realm of anatomic destiny, the anatomy as destiny."¹¹

Freud's aphorism that "the anatomy is destiny" and Lacan's assertion that "the woman does not exist as such" have provoked a lot of critical reactions in the feminist psychoanalytic school which considers classical psychoanalysis chauvinistic because of the patriarchal 'Law of the Father'. There is a milder interpretational variant¹² which tries to locate the mistake of these "blinded" feminists in their alleged neglect of Lacan's subtle classification of the Borromean knots into Symbolic, Imaginary and Real; this results in overlooking the difference between the Symbolic Phallus and the Real Penis.

The complexity of the dispute over the importance of the pre-Oedipal phase (or the 'mirror phase'), the Oedipal phase, Lacan's problem of the 'body in pieces' denoting the original attachment of the child to a fragment of the parent's body, the abjection which preserves the archanism of the pre-objective relationship as violence

separating the body from another body in order to create "the monstrous female" as such and "female grotesqueness",¹³ the polyvalent sexuality of Luce Irigaray's scattered female enjoyment, "the body without organs" through which Deleuze and Guattari oppose the psychoanalytic preoccupation with regression and phantasm projections, and not with positive continuous self-construction (creation of a body, creation of a woman) — all these are concepts which the curator and director of the 1995 Biennale has taken into consideration.

The most direct connection between psychoanalysis and art was established at the time of surrealism when, just as the surrealists were inspired by Freud's and Lacan's studies, the psychoanalysts studied surrealist metaphors and images of dreams (the best known such example is the influence Dali had on Lacan in the writing of his doctoral dissertation on paranoia). It is precisely these sections of Jean Clair's exhibition *A Brief History of the Human Body* (shown in Palazzo Grassi, Museo Correr and the Italian Pavilion) which refer to this period that are entitled 'Eros and the Body in Pieces' and 'Surrealism and Convulsive Beauty'.

In this section, items which are impressively linked to psychoanalytic problems include the bronze sculptures by Gaston Lachaise ('Abstract Figures', 1930-34, and 'Dynamo Mother', 1933), Victor Brauner's paintings ('Petite morphologie', 1934), Hans Bellmer's photographs and his doll with two pairs of legs, 'Distortions' by André Kertész (photographs from 1933 and 1976), and also Picasso's drawings.

According to Clair, psychoanalysis, which coincided with the greatest scientific discovery in the study of the human body, the discovery of the X-ray, started treating anatomy as non-independent and easily bypassed by the psyche afflicted by hysteria. Hysteria created a yet unknown body which was simultaneously a manifestation of language and speech but also produced physical effects. Therefore, for Freud it was not the body which caused the problems of the soul but vice versa, the soul tried to avoid the laws of anatomy. Precisely those artists who tried to break into the invisible field of the 'unconscious' began experimenting with the new technological achievements: "The anatomies cut up in pieces, fragmented and disarranged of the new photographic techniques; the occulted labile fluctuating bodies of cinematographic phantasmagorias; the filigreed transparent limbs of the new non-invasive exploratory technology; the virtual bodies of multidimensional geometries; the disincarnate bodies of telecommunications, the anarchic or teratological anatomies of hysterics giving birth to limbs or paraesthesia where nothing was expected; and the marvelous, disconcerting anatomies of dreams."¹⁴ Only totalitarianism, with its call upon "cold tetanic Beauty", opposed this infinite proliferation of possible bodies.

Artists continue to be interested in distortions of bodies and souls, disintegrating organisms, with representations of a "convulsive beauty" — the only beauty suited to our age".¹⁵ Louise Bourgeois' installation contains an allusion to the ambivalence and disturbed balance of the body in the title itself: 'In and Out'. The work consists of a cell within which a wooden sculpture is set — a Female Body: the figure lies in a bed on which the words *je t'aime* are written, and the whole scene is reflected in the

mirrors placed above the metal slats. A mechanism, which is reminiscent of a sewing machine, seems to threaten the figure. Outside the space of the cell there is an undefined polyester mass in a form which arouses associations of internal organs.

The trajectories along which we can start in the interpretation of this complex work are numerous. One of them can certainly be that suggested by Lacan's theory: the subject which becomes aware for the first time of the limits of his own body so that he can recognize himself in an object outside himself, in his reflection in the mirror. Because this speculative picture shows the body in a distorted form, it predicts the role of the body as a source of misunderstanding and illusions. The traumatic experience of the dividing moment between oneself and the other person, the ambivalence of the abject, which is neither a subject nor an object, neither inside nor outside, constantly reminding us of the desire to reject, to restore what tempts the stable limits of the body, as well as the 'hysteroscopic desire' of the Other Person to delve into the physical and mental depths of the unconscious — all these can be read in this work. The unknown body of hysteria from the Woman's¹⁶ dream and speech most directly link this installation to psychoanalytic theories, but Deleuze's and Guattari's critique with their exaggerated interpretation of everything as phantasm and projection leaves room to connect Bourgeois' artistic poetics with the *body without organs* concept.

Cindy Sherman's photograph ('Untitled No. 225') portrays the artist herself dressed in a Renaissance costume and in the position of the Virgin. The image of a Renaissance Virgin with an uncovered breast from which milk is dripping seems to represent an illustration of the theory of the first object/part for which the child develops phantasmic attachment: it can be defined either positively or negatively, depending on the dialectics of the mother's presence or absence. Hence the childlike aggressiveness and sadism (Bellmer's dolls have a similar connotation). The milk is again one of those liquids which is simultaneously attractive and repulsive.

The elements of carnival exemplified by an explicit interest in theatricality and masquerade seduce us from a distance with their glamour and kaleidoscopic diversity, but on a closer look they achieve their intended effect — disgust with the falsity of outer appearance.

"The woman can put on her makeup only by annihilating herself; with her makeup she becomes the Pure Appearance of a being devoid of meaning." (Baudrillard)

The structure and size (about 2.5 metres) of the sculpture 'House of the Vetti' (1983) by Robert Morris, carried out in felt and moulded in the form of a vagina, points to links with mythical vulva (*bauba*) representations or reminds us of the etymological connection between the words *labia* and *labyrinth*.¹⁷ Fear of one's mother's genitalia and the castration complex stem from the patriarchal myth about 'the monstrous female'. The numerous folds and creases simultaneously point to Deleuze's thesis about the baroque space which constantly opens and closes itself under folds of drapery which are not an ornament but a means for designating the infinity of space.¹⁸ The reduction of all organs to one can again point to BwO.

Mona Hatoum's installation 'Corps étranger' (1994) invites us on a long journey into the dark-

ness of the interior of her body. Like Morris, she explores the labyrinths of the invisible (the video camera does this quite convincingly) within her interior as if it was there that the secret of life lay, as Gustave Courbet believed when he painted his 'Origin of the World', a painting which had shocked the public for years.¹⁹

Jeanne Dunning, on the other hand, makes an experiment with the power of photographic seduction and simulation — she photographs plants (similar to those in Georgia O'Keeffe's paintings) and objects which create ambiguity and confusion in the observer's mind. The similarity of these forms to Female Genitalia pose the question about the perforation of meaning, about the superficial abyss of the appearance itself.

The female body is beyond any mimesis for the Dutch artist Maria Roosen as well, who utilizes the anamorphosis of the mirror by moulding mirrors in the shape of female breasts, implying an asymmetry of 'female mirrors': "the female is precisely what cannot be reflected in male mirrors".²⁰ The distorted image of the reflected body emphasizes even more the paradox that the woman cannot see the designation of her femininity. The other artist presented in the Dutch pavilion, Marijke van Warmerdam, also treats the female body with a detached approach, treating the problem of the 'age of the woman'.²¹ Warmerdam chooses the *in loop* technique — a recorded fragment which is constantly repeated. A girl starts running and stands on her hands (a typical macho figure), while her skirt falls down and reveals her legs: this seems to refute the idea of progress. This seems to reveal "not a desire to know, to possess and be satisfied, but a desire for the irrepressible desire itself, with no culmination or outcome."²²

The truth and beauty of the female body ('Calco della Venere di Milo', as Vettor Pisani wittily entitled his work) seems to be neutralized in the dance of veils:

"In the dance of veils the body is literally neutralized 'as such' and a space for seduction opens up. It is here that seduction comes into play and not when the veil is removed in the name of some desire or truth."²³

Unlike the fully draped women and photographed by Gaëtan Gatian Clérambault (1918-34) or the Algerian women with or without veils in Marc Garanger's photographs (1960), the nylon veils of Mary Carlson (1990) show no confidence that by removing veils we can come to the truth and reveal anything other than the empty idea of meaning.

NOTES

*This classification into male and female voices is an allusion to Freud's formulation "the anatomy is destiny" and to the fact that the pitch and strength of voice is determined by differences in the width and length of vocal cords in male and female opera singers. An exception to this rule is the emergence of the contralto in the castrati of the 18th century who retained their original child's register after castration. See. V. Cvejić, N., *Savremeni belkanto* (Modern Belcanto), Univerzitet umetnosti, Belgrade, 1980).

1. Lacan, J., *Écrits, A Selection*, Routledge, London, 1992, p. 11.
2. Deleuze, G., Guattari, F., 'A Thousand Plateaus', *Capitalism and Schizophrenia*, Ath-

- lone Press, London, 1988, p. 152.
3. Deleuze, G., Guattari, F., 'Anti-Oedipus', *Capitalism and Schizophrenia*, Athlone Press, London, 1984.
 4. Deleuze, G., Guattari, F., 'A Thousand Plateaus', *op. cit.*, p. 152.
 5. Bodrijar, Ž., *O Zavođenju* (Baudrillard, J., *On Seduction*), Gligorije Božović, Priština, 1994, p. 60.
 6. Grosz, E.A., 'Language and Limits of the Body, Kristeva and Abjection'. In: *Future Fall, Excursions into Post-Modernity*. Ed. E.A. Grosz, Power Institute of Fine Arts, University of Sydney and Future Fall, 1986.
 7. Jay, M., 'The Down-Cast Eyes', *The Denigration of Vision in Twentieth Century French Thought*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1994, p. 531.
 8. *Ibid.*, p. 534.
 9. Dežur, K., *Telo između biologije i psihoanalize* (Dejour, C., The Body between Biology and Psychoanalysis), Izdavačka knjižarnica U. Stojanovića, Sremski Karlovci, 1990.
 10. Kaspit, D., Frančesko Clemente (Cuspit, D., Francesco Clemente), *Golemo staklo* No. 2, Skopje, 1995.
 11. Bodrijar, Ž., *op. cit.*, p. 14.
 12. Galop, D., 'Čitanje falusa' (Gallop, D., *Reading Lacan*), *Treći program* No. 70, 1988.
 13. Taylor, S., 'The Phobic Object-Abjection in Contemporary Art'. In: *Abject Art — Repulsion and Desire in American Art*, New York, Whitney Museum of American Art, 1993, pp. 61-63.
 14. Clair, J., 'Impossible Anatomy 1895-1995'. In: *Identity and Alterity 1895/1995* (catalogue), La Biennale di Venezia, Marsilio, 1995, p. xxxi.
 15. *Ibid.*, p. XXVIII.
 16. Bodrijar, Ž., *op. cit.*, p. 61.
 17. Devereux, G., *Bauba Mitska Vulva* (Bauba Mythical Vulva), August Cesarec, Zagreb, 1990; Jay, M., *op. cit.*, p. 530.
 18. Deleuze, G., *The Fold — Leibniz and the Baroque*, Athlone Press, London, 1993.
 19. Jay, M., *op. cit.*, p. 530. According to Jay, this painting was Lacan's personal property and he covered it to prevent it disturbing his concentration.
 20. Bangma, A., 'Three Women (are better than one)'. In: *Dumas Roosen, van Warmerdam* (catalogue), Witte de With, p. 77.
 21. Kristeva, J., *Žensko vreme* (The Age of the Woman), Gledišta 1-2, 1990, pp. 17-38.
 22. Bangma, A., *op. cit.*, p. 78.
 23. Bodrijar, Ž., *op. cit.*, p. 46.

Translated by Filip Korženski


ORIENTATION, THE VISION OF ART IN A PARADOXICAL WORLD

Размислувања околу 4. Интернационално биенале во Истанбул

Валентино Димитровски

Состојба на замирање на Јазикот на уметноста. Постмодернистичката инсценација на поместување, иронизирање, двојно или полиморфно исчитување и впишување во јазичната материја на уметничките и текстуалните дискурси на минатото, егзистираше како своевидна основа и минимум заеднички именител. Така, извесни движења во 80-те можеа да се препознаат како своевиден образец и сензibilитет што, барем извесно време, беше определба на нивните носители - иако недвосмислено отсуствуваше доминантна насока. Во уметноста од последните години, граматичките правила на формалниот јазик исчезнаа во незапирливата ентропија на поединечните дикции. Разградбата на структуралните соодноси и во поединечните авторски ангажмани честопати оди до таму што ентропијата предизвикува внатрешни „катализми“ - преломи, форсирајќи не-препознатливи и некорелативни со претходните - мутации.

Уметноста на 80-те повторно се соочи со својот Јазик по не-авангардната, концептуалната, „68“-ашката трансформација. Но постмодернизмот не можеше да го подразбере Јазикот наивно, ниту во смисла дека е обично преносно средство, ниту пак како еманација на некаква јазичка смисла со онтолошка носивост. Затоа што се работи за систем на разлики и на мноштво кодирања и впишувања. Соочувајќи се со него, и со семиотичката природа на културните феномени, се сфати дека од Јазикот нема излез, барем од неговите јазични игри. Затоа и онаа вавилонска распојасаност со неговите модели,



образци и безброј стари и нови дијалекти. Но парадоксално, сепак се случи излез од Јазикот. Не како авангардистичка критика или деструкција на неговата природа, или пак како трансформативна социјална симбиоза. Јазикот замре на маргините на сопствената природа - на исказот. Исказот ја презеде сега улогата на „носач“. „Говорот“, со своите безброј идиолекти, идиосинкразии, афазии, жаргони, сега е место на кое се создава, се „криери“ она што беше Уметност. Не дека се замрени сите аспекти на Јазикот: нешто како структура постои, но без доволна синтактичка, идиоматска или семантичка конвенционалност и унифицираност. Отсуството на форма, на унифициран материјал, на силно референтно мотивирање, на

барем минимална групна припадност ја сигнализира подземната деструкција: смртта на Јазикот и талкање по неговите говорни остатоци насукани, без ориентир и подлога, на спрудовите на сеприсутната комуникациска и информатичка тотализација. Сведени на индивидуалната физиогномија и дикција, денешните остварувања подразбираат некаква заедничкост единствено во практикувањето на говорниот модел на исказувањето.

Феноменот на референциелноста, од своја страна, овозможува согледување на актуелната уметничка сцена што ја разликува од нејзините претходници во XX век. Сите глобални движења во XX век поседуваа извесна епохално сообразна референтна матрица со парадигматски карактер. Во модернизмот се реферира на некаква онтолошка трансформација

за која што уметноста треба да послужи како повластен медиум, а очекуваната промена на стварноста (и уметноста) се „остварува“ како темелна желба и копнеж на модернистичкиот Novum. "Конкретната" уметност (и стварност) на Мондријан и „беспредметната“ уметност (и стварност) на Малевич, во таа смисла, имаат парадигматско значење. Доцномодернистичките неоавангардни искуства својот референтен хоризонт го имаат во запрашаноста околу етаблираната социо-културна и симболичка структурација; во „еротизирање“ на социјалниот ангажман; во потрага по екстатично случување ("ereignis"); во темелното разнишување на системот на уметноста или во ставање во средиштето - анализата на конститутивните термини на јазикот на уметноста како феномен. Постмодернистичката мноштвеност на неоизмите од 80-те реферира на текстуалната природа на уметноста.

Ситуацијата со референтноста како да се смирува во последните години. Уметноста денес не може да посочи некаков парадигматски модел на референција, ниту во поглед на општественото милје или социјалните практики, ниту во поглед на сопствениот ангажман и природа. Отсуството на јаки металингвистички импулси, на било каков „источник“, ориентир, отсуството на минимално заеднички експресивен модел, го снижува комуникативниот и значенскиот набој на уметничкиот исказ. Исказот е сочинет од минимум референтно посочување, а максимум предметна и просторна објективизација. Тоа не значи негово замирање, напротив, не-гова редундантност, преобилност. Снижена е само високопарната референтна артикулација во тотална ентропија и инфинитетизамалност на уметничкото искуство.

Ако за актуелната уметност ја употребиме метафората на говорот, наспроти Јазикот, следствено се надоврзува уште една игра на подвојување: израз - исказ. Изразот го исчитуваме и во најистурените модернистички појави. Неговата кондензација се должи на феноменолошката слоевитост на формалната градба. Тој е внатрешен *agens* што ги раздвижува елементарните соодноси на формата која што е нема, инертна.



Правољуб Иванов, Територија,
детаљ, 1995
Pravoljub Ivanov, Territory,
detail, 1995



Аниш Капур, 1000 имиња, 1979-80
Anish Kapoor, 1000 Names, 1979-80

Дури и најрадикалниот обид за бришење на експресивната матрица преку деструкција на онтологијскиот статус на уметноста - енформелот, сликарството на материјата на пр. - во себе содржеше, сепак, извесно експресивно соочување со негативното. Неоавангардните состојби во доцниот модернизам ја најавија разградбата на изразот. Појавената десублимација во културните и егзистенцијалните сфери каде субјектот или неговото место доживува трансформација кон кодирана контигенција, кога се распознава како површински или виртуелен набор на сеприсутната текстуалност, го разнишува упориштето на автономните субјективни значенски матрици. Постмодернистичката дискурзивност радикално ги контаминира трансценденталните и интраактивните нивоа и претпоставки на изразот во мрежата на исказната непрегледност на текстуалниот универзум. Актуелната уметничка практика, надоврзувајќи се на искуствата на 80-те, недвосмислено ја преферира исказната дикција. Означителското померување, выбирирање, супституција на значењето и напуш-

тање на једнозначното и темелно кодирање, ја утврдива исказната матрица на уметноста денес. Сведоци сме на ирониски исчitувања, подвојувања. Се нудат егзистенцијални, технолошки, информациски концептуализации. Се низжат метафорички приближувања по пат на слоевити игри на сличности, или пак метонимиски надоврзувања, контаминацији на феномените. Се користат импулси од реториката на мистичната сценичност и ауратичност, а мноштвото искази се затвараат во синтагмите на индивидуалната митопоетичност. Исказот ја снижува својата високопарност и реторичност и се сведува на инфинитетизамалните величини и криптограми на персоналните идиосинкразии и идиолепти. Главно, и најчесто, на дело се разновидни концептуални кондензации или нарративни модуси што подразбираат временска, просторна или ментална процесуалност. Различните контекстуализации ги форсираат „тихите стратегии“ и „кусите приказни што не маат своја историска мисија. Токму ова отсуство, како и недостигот на Ориентир, можеше да биде проверено на

овогодишното Интернационално Биенале во Истанбул.

„Концептот“ на ова Биенале парадигматски е вграден во амблемот, пригодно нацртан од селекторот на оваа манифестација - Рене Блок. Исчitувањето на Артур Данто (во есејот во каталогот) ја следи амблематичноста на Блоковиот цртеж. Схематизираниот компас е со центар што е никаде, а координантните правци се totally померени, дезориентирани. Истанбул е само еден од можните правци. Практиката на оваа Биенале се концентрира во апсурдноста на идејата за центар во денешниот свет. Парадигмите на компас (ориентир), тојс, правец ја загубиле својата втемелувачка сигнifikантност во „визијата на уметноста во еден парадоксален свет“. Иако амблемот на Блок може да се сфати и како метаисказ што најавува и пропишува некаква општа состојба, отсъството на нормативно-доказана постапка ја снижува можностата априорност до гест на соочување, согледува-




Жанета Вангели, Документарен филм за Владимир Антонов, 1995
Žaneta Vangeli, A Documentary Film About Vladimir Antonov, 1995

ње. Така, Orient/ation ги следи неговите очекувања за дијалог вон од моделот центар - периферија и без пропозиционално насочување, а единствено согласно на местото, јазикот, идентитетот на актерите. Местото каде се нуди тој дијалог е фасцинантниот Истанбул. Уште еден парадоксален топос. Место каде се лоцирани повеќе темелни цивилизациски ориентири, место каде што виртуелно се граничат „Исток“ и „Запад“, но едновремено и место каде мултикултурниот melting pot ги брише границите и смислата на таквата подделба. Впрочем, во турскиот јазик зборовите Исток и Запад немаат метафорично значење, туку означуваат само правци.

Разбирајќи го Orient/ation како динамичен концепт, Рене Блок својата визија за уметноста денес ќе ја поткрепи со многу уметници што парадоксално го доживуваат овој дезориентиран свет (не мал број од нив доаѓаат од интернационалната дијаспора). Моделот на нивното учество не е национална партиципација, туку селективно спроведена авторска работилница. Просторите каде се одвива Биеналето, со својата споменична монументалност, се нудат како дополнителна провокација во онеобичаениот амбиент (Јерабатан цистерна и црквата Св. Ирена, двете од триумфалниот период на рановизантиската уметност и поранешната царинарница Антрепо). Некои автори директно

партиципираа во спојот меѓу личните визии и понудените амбиенти - Марина Абрамовиќ, на пример, на трагата на сопствените истражувања на менталниот универзум и неговите упоришни точки на опстојување, во инсталацијата *Bekoming Visible* (на седум монитори се прикажуваат седум видео записи во кои змија ја обвитеува главата на авторката) соочувањето со хтоничноста мошне софистицирано го надоврзува со фасцинантноста на просторот на Јерабатан цистерната каде што е поставена, а во чија непосредна близина два столба од градбата за постамент имаат превртена глава од Медуза. Ерса Ерсен од Турција, инсталирајќи мноштво керамички садови за течност на кои се сим-



Ширази Ушијари, Вртење околу центарот, 1993
Shirazeh Houshiary, Turning around the Centre, 1993

нирани места од нејзината земја, ја компарира слоевитата географска парадигма со амбиентот на цистерната во која доминираат непрегледниот фриз на столбови, како некаква „картографија“ на подземјето, и елементот на водата. Иља Кабаков ја презентира откриената изоморфија на личниот декоративен запис и мозаичната декорација од подот на Св. Ирена како мистична трансисториска коинциденција. Инсталацијата на Јанис Кунелис испуштена од центарот на куполата на Св. Ирена како синџир од „алки“, „талози“ ја сугерира вредносната кондензација во историскиот простор. Можеби највпечатлива, во оваа смисла, е лумино-просторната изведба на Горан Петерцол од Хрватска, чија светлосна проекција од три извори на три соседни микро проспорти од западната галерија на Св. Ире-

на, зачува софистицирана игра на осветленото и сенката, на етеричното просјајување и мистичното затемнување. Симболиката на светлината, осветлувањето од индивидуалниот исказ, инфра - сензорно се калеми во внатрешниот пластичен хабитус на „светиот простор“ - Св. Ирена. На многубројните аспекти од социјалниот (но со сета егзистенцијална слоевитост, а не актуелна појавност) и на социо-културниот (но по дифузната хоризонтала на дисперзивните јазични игри) универзум реферираа мноштво луцидни, реторички, парадоксални искази, микрологии, неподатни за еднозначна класификација. Една мала поставка со својствените материјали и исказни образци на Бојс не потсети на мистеријата на „пластичниот“ и социјалниот дијалог на магот на неоавангардниот сензибилитет. Токму неговиот Fluxus-исказ


не соочи со контекстуалната и референцијелната инаквост на актуелната сцена. А во оваа проширена сцена можеме да прочитаме мноштво искази: Селим Бирсел, Монтиен Бонма, Софи Кале, Дук Хјун, Марија Еисхорн, Мохамед Ел Баз, Еуроартист, Јусуф Хацифејсовиќ, Алфредо Жар, Розмари Трокел, Вилијам Кентриц, Комар и Меламид, Светлана Констјанска, Јарослав Козловски, Правдольуб Иванов, Недко Солаков и многу други.

Дикцијата на десублимираната свест, но како реторика на исказот, е впишана во веќе посочената инсталација на Марина Абрамовиќ, во „Периферниот човек“ на Зви Голдстајн, во дадаистичката иронија на видеото „Work“ на Брус Науман, во виртуелниот „Портрет на Владимир Антонов“ од Жанета Вангели, „Сакралната“ стилизација на фор-

мите-објекти во хипер модернистички манир и со „ориентална“ вокација е вписана во изведбите на натурализираните англичани Аниш Капур и Ширази Ушијари. А инсталацијата-објект на Рейчел Вајтред (Англија), впишува вокација од сопствената традиција. Повеќе ликовни, пиктурални концепти ја следат индивидуалната лексика на веќе освечените автори Пер Киркеби, Марија Ласнинг, Сигмар Полке. И уште многу впишувања и игри со местото на Објектот, сликовното, просторното, иконичното...

Бескрајноста на парадигмите (уметничките - зарем не?) во овој дезилузониран свет на општата нивелација, навистина делува парадоксално. Посочените се лично избрани, со убедување дека не се ниту од далеку исцрпени. Не треба да се потенцира дека е можно друго и поинакво исчитување. Тоа се должи, но тое е и влог, на парадоксалноста на денешниот свет, но и на самата уметничка продукција, а на крајот и на позицијата на која што се наоѓа „обесхрабренниот набљудувач“.

Светлана Копистијански,
Библиотека, 1992
Svetlana Kopystianski,
The Library, 1992



АВТОРСКИ СТРАНИЦИ

Душан Перчинков,

Тест за светлоотпорност на боите,

1992 (графичка мапа)

IT WAS :

YELLOW

BLUE

GREEN

RED

VIOLET



AUTHOR'S PAGES

Dušan Perčinkov,

TEST FOR THE LIGHT RESISTANCE of Colours,

1992 (graphic portfolio)

situation . 1



224. - 1986

situation - 2



Jane - 1987

situation - 3



Date. - 1988

situation - 4



Jan. - 1989

situation - 5



Jane. - 1990

situation - 6



Jan. - 1981

"ДРУГИОТ ГОВОР" НА ИСКРА ДИМИТРОВА

Лилјана НЕДЕЛКОВСКА

Во расеаниот поглед на постмодерната во кој се вкршуваат различни Места, Отсјаи, Секавања, Желби...еден од можните начини да се Биде, да се Биде во јазикот, е да се „стане жена“ (*devenir femme*)¹. За Делез да се „стане жена“ значи да се „стане (нешто) друго“. Тоа, „другото“, означено со своето „бегство“, со напуштањето на Законот и Нормата, говори со јазикот на предавството. И токму тука, во самиот чин на предавството, Делез го наоѓа изворот, причината на пишувањето (создавањето). Или: „Да се биде предавник на сопственото царство, да се биде предавник на сопствениот пол, на сопствената класа, сопственото мнозинство-каква друга причина за пишувањето уште би можело да има?...“² Принципот на женското, другото, различното-маргинализиран, потискуван-сега метафорички ја објавува кризата на традиционалните вредности. Да се „стане жена“, да се „стане (нешто) друго“ значи да се живеат разликите, да се негуваат отстапките, значи напуштање на големата сцена на втемелувачката, силната мисла... Значи да се пишува сопствената разлика во пропустливото ткиво на свеста.

Под метафоричкиот импулс на женскиот принцип како другост, како „линија на бегство“ се артикулира и една нечујна, мирна сила на партикуларно концептуализирана потрага по „друго“

писмо, „друг“ јазик кој сака во „белите простори“ на машкиот говор да ја впише сопствената разлика. Тоа е женското писмо. Тоа е едно поинакво чувствување, поинакво гледање. Тоа е интуитивно понирање во длабочините на битието. Тоа е едно сензитивно, топло впивање на животот, на неговата пулсирачка енергија, но и негово одбивање, затварање во „внатрешните одаи“ на фантазијата. Тоа е „впишување на женскоста во текстот: тоа е писмо на разлика“.

Иако женското писмо не се одликува со јасно одредена структура, со некоја

специфично женска артикулација на говорот, парадигматична во својата издвоеност (социо-културолошка, на пример, што и го оправдува укажувањето на Јулија Кристева дека пишувањето не ја познава разликата на полот: „...пишувањето го превидува полот и разликата меѓу половите ја префрлува во притаеноста на јазикот и значењето (нужно идеолошки и историски)...“³), сепак не може во потполност да се пренебрегне неговата флуидна, транспарентна издвоеност изразена низ една чувствителна, притаена, треперлива разлика. Оттаму и за Јулија Кристева разликата не е сосема поништена.



Искра Димитрова, Олтар-отвор, мултимедијален проект 1995, детаљ, слайд: Бобан Ѓурин
Iskra Dimitrova, Altar-Opening, multimedia project, 1995, detail, slide: Boban Đurić

Според неа присутни се некои стилски и тематски особености врз основа на кои може да се зборува за специфичниот однос на жените спрема пишувањето (создавањето).

Имајќи го во предвид досегашното творештво на Искра Димитрова, нејзината префинета чувствителност и сензибилитет во тематизирањето на симболичката напнатост на „женскиот елемент“, сама по себе се наметна врската со женското писмо. За Искра Димитрова јазикот на симболите е место на кое таа „спокојно“ ги гради и обликува „внатрешните одаи“ на својата фантазија. Како „подлога“, exemplar и служи структурата на митските, архетипските претстави со кои, преку фигурата на „анима“ (женскиот принцип), ги доведува до говор, ги артикулира „потиснатите места“ на бараниот идентитет. Митот како симболичен поредок во кој веќе е воспоставен универзалниот модел на светот служи како сцена на која се поставува ликот на „анима“. Претставен онака како што тој веќе е ре-презентиран, Искра Димитрова, всушност, ја потенцира двојноста на неговата отсътност. Се работи за една двосмислена игра на присутното/отсутното: сè когаш кога се повикува ликот на „анима“, во неговата ре-презентативна форма, прозборува и желбата за ослободување од имагинарните идентификации во кои овој лик се „отуѓил“, станал само конвенционална форма на симболичка размена. Но, истовремено, се сака преку арбитрарната димензија на ре-презентираниот лик да се дојде до полното значење, до смислата, до изворот на она што раѓа и создава, но и што уништува и се распаѓа, до вистинскиот лик на „анима“. И во едниот и во другиот случај, означувачката функција на „анима“ го наоѓа само „празното место“, местото на желбата.

Играта на присутното/отсутното е потенцирана со силната семантизација на означителот, со неговите изразни модификации и преместувања што се случуваат на повеќе нивоа на делото: од употребениот „материјал“ (волна, брашно, тесто, огин- нивната форма, тактилност, топлина, светлосно зрачење, мирис, ритам) , преку просторната амбиентализација и звучниот елемент

ја на сигнификантот“) во корист на силната семантизација на изразот. Комплексноста на јазичките поместувања со кои Искра Димитрова се изразува-мултимедијална постапка која го подразбира екстензивното поле на ликовно дејствување (инсталација, перформанс, видео...) ја овозможува оваа силна семантизација на изразот.



Искра Димитрова, Олтар - отвор, 1995, детаљ, слайд: Румен Ќамилов
(со љубезност на SCCA, Скопје)

Iskra Dimitrova, Altar-Opening, detail, slide: Rumen Kamilov (courtesy SCCA, Skopje)

како временски проток, сè до телесната присутност, до самоозначувачката функција на сопственото тело како гест, обред, ритуал. Оттаму во делото на Искра Димитрова комуникацијата не се одвива само преку изразните можности на формата, туку таа се случува веќе на нивото на означителот, или со други зборови, сè во делото станува знак: и материјалот, формата, текстурата, мирисот, топлината, звукот, гестот, телото... Се врши своевидно неутрализирање на означеното, на референцијалното (или како што тоа Јулија Кристева го нарекува „дeneutralizаци-

Изведбите на Искра Димитрова се одликуваат со двоен аспект: просторно-материјално инсценирање во одреден амбиент и временско одвивање. И двата овие аспекти во себе ја подразбираат идејата за просторот како место на посветеност и иницијација, идеја што лежи во позадината на повеќето дела настанати во периодот од 1991 до 1995, од **Саранска до Олтарот**. Тоа е еден внатрешен, длабоко медитативен простор, простор метафора во кој се спојуваат единственоста на присуството и расеаноста на местото, еден вид не-втемелен простор, но простор кој што сепак во себе ја содржи потенцијалноста на своето сопствено создавање.

Амбиенталната конкретизација на овој простор се врши на неколку нивои со што се отвара едно широко поле на знаковни превирања: преку кондензираното, херметичко семантизирање во една конципирана обредна сцена; перформативното присуство во ритуалната процесија што се одвива во заокружениот и посветен простор наспроти темнината на околниот „не-простор“; структурираната знаковност со силен набој на женскиот принцип (ромб, оган, волна, леб, кука); потенцираната контрастност на елементите (вода-оган, земја-оган, леб-оган); екстатичката, мистичка исполнетост наспроти немата надворешност, празнотија; внатрешната, „материјална“, неартифицијелна светлина и топлина што проникнува од амбиенталното, значенското средиште. Сите овие аспекти на делото се раздвијени, анимирани во временското одвивање што ја подразбира процесуалноста на обред-

ната практика. Изведбите се врамени во сопствениот исказ чија темпорална артикулација просјајува од длабинската природа на практикуваниот јазик. Фокусирањето на примарните аспекти на постоењето во некаква света, таинствена и мистичка инсценација како и форсирањето на мито-поетските аспекти на јазикот што во една дијахроничка оска се низнат, се ткаат како наталожени, посветени искуства, нужно го одредуваат временскиот ентитет. Реториката на светото искуство поседува висока семантичка вежшеност и нужно замирање. Подразбира отпочнување, просветлено и мигновено постоење и докрајчување.

Во „Олтарот-твор“ што Искра Димитрова го изгради во напуштениот простор на Чифте Амамот (1995) ликот на „анима“ проговори од местото на својата потиснатост, отсътност. Наместо силни контрасти, наместо игра на разлики што би го овозможила пробивот на другото, сензуалното, сега на дело е једен повлечен, аскетски говор. Говор кој согорува во себе си, кој во својата притаеност повеќе навестува отколку што кажува. Говор што се раѓа од тишината на светиот простор заштитен со ритуалната немост на „весталките“. Чувајќи го светиот огин, неговото тлеење и топлина во „просторот-утроба“ изграден од долги стракови волна, тие со својата предаденост го затворија овој простор во неговата недопирлива внатрешност. Означен со бегството, со негацијата на флуидната „вознемиреност на телото“, вткаена во меката и топла волна, овој простор зрачи со внатрешниот жар, внатрешната топлина на својата посветеност. А во таа интериорна, самореференциелна посветеност женскиот елемент не можејќи (или не сакајќи) да се види во својата надворешна, етаблирана идентификација, се заветува на немост и тишина.

1. Rada Iveković, Primijenjena filozofija i pozivanje drugoga, Filozofska istraživanja 16, Zagreb, 1986, str.103-116

2. Gilles Deleuze, Postajanje - женом?, Republika 11-12, Zagreb, 1983, str.146

3. Razgovor s Juliom Kristevom, Republika 11-12, Zagreb, 1983, str.44-49

INTERPRETATIONS

Liljana Nedelkovska ISKRA DIMITROVA'S OTHER SPEECH


In the scattered gaze of postmodernism where different Places, Reflections, Remembrances, Desires... cross each other, one of the possible ways to Be, to Be within language, is to "become a woman" (*devenir femme*).¹ "To become a woman" for Deleuze means to "be [something] other". That, "the other", characterized by "escape", by abandonment of Law and Norm, speaks with the language of treason. And it is precisely here, in the very act of treason, that Deleuze finds the source, the reason of writing (creation). Or "to be a traitor to one's own realm, to be a traitor to one's own sex, to one's own class, to one's own majority — what other reasons could there be...?"² The principle of the female, the other, the different — marginalized, repressed — has now metaphorically announced the crisis of traditional values. To "become a woman", to "become [something] other", means to live out differences, to cherish compromise, it means abandonment of the great stage of the founding and powerful thought... It means to inscribe one's own differences in the permeable texture of consciousness.

Under the metaphorical impulse of the female principle as otherness, as a "line of escape", a silent, peaceful thought is being articulated as a particular and conceptualized search for "another" script, for "another" language, desiring to inscribe its difference in the "white

spaces" of male speech. It is the female script. It is a different feeling, a different insight. It is an intuitive delving into the depths of being. It is a sensitive, warm absorption of life and of its pulsating energy, but also its rejection and confinement into the "internal rooms" of imagination. It is "inscribing femininity into the text: it is a script of difference".

Even though the female script is not characterized by a clearly defined structure, by a uniquely female articulation of speech — paradigmatic in its individuality [for instance, socio-cultural, which justifies Julia Kristeva's remark that writing does not acknowledge sex differences: "writing overlooks sexes and includes differences between sexes among the mysteries of language and meaning (necessarily ideological and historical)..."],³ one cannot fully disregard its fluid, transparent individuality expressed through a sensitive, restrained and trembling difference. Hence differences for Julia Kristeva are not completely neutralized. According to her, there are some stylistic and thematic characteristics on the basis of which we can speak about a singular relation of women to writing (creation).

Bearing in mind Iskra Dimitrova's work to date, her refined feeling and sensibility, and the symbolic tension of the "female element" in the choice of subjects, the connection with the female script arises by itself. As far as Iskra Dimitrova is concerned, the language of symbols is a place where she "calmly" builds and moulds the "internal rooms" of her imagination. As a



Искра Димитрова, Бакарен котел раѓање превривање леб гради, 1994, детаљ.
Iskra Dimitrova, Brazen bowl birth brewing bread breast, 1994, detail

"basis" and example she uses the structure of mythical, archetypal representations with the help of which, through the figure of "anima" (the female principle), she produces speech, articulating the "repressed places" of the sought identity. The myth as symbolic order where the universal model of the world is already established serves as a stage on which the character of the "anima" is placed. Represented in the way it is already *re-presented*, Iskra Dimitrova in fact emphasizes the double state of its absence. It is a dubious playing of the present/absent: every time the "anima" character in its re-presentation form is called upon, the desire speaks out for liberation from the imaginary identification where this character "became estranged", turned only into a conventional form of symbolic exchange. But at the same time there is a desire, through the arbitrary dimension of the re-presented character, to arrive at the full significance, at the meaning, at the source of what gives birth and creates but also destroys and disintegrates, at the true character of the "anima". In both cases, the designating function of "anima" finds only an "empty place", the place of desire.

The play of the present/absent is underlined by a strong signification of the designator achieved through expressive modifications and transpositions taking place at several levels in the work: the "material" used (wool, flour, dough, fire — their form, tactile quality, warmth, radiation of light, odour, rhythm), starting from spatial environmentalization and sound as the fleeting of time, to the bodily presence and self-designating function of one's own body as gesture, rite, ritual. Hence communication in Iskra Dimitrova's work does not take place via the expressive possibilities of form only, but takes place already at the level of designator, or in other words, everything in the work becomes a sign: the material, form, texture, odour, warmth, sound, gesture, body... A kind of neutralization is carried out of what is designated, of the referential (or, as Julia Kristeva calls it, a "denuclearization of the signifier") in favour of the strong signification of expression. The complexity of rhetorical shifts with which Iskra Dimitrova expresses herself — multimedia approach which presupposes an extensive area of art activity (installation, performance, video...) makes possible this expression full of signs.

Iskra Dimitrova's works are characterized by a double aspect: spatial-material staging in a certain environment, and temporal progress. Both aspects presuppose the idea of space as a place of dedication and initiation, an idea which lies behind the majority of works created from 1991 to 1995, from *Saransaka* to the *Altar*. It is an internal, deeply meditative space, a space-metaphor which combines a unity of presence and dissemination of place, a kind of non-found-

ed space, but a space which nevertheless contains the potential of self-creation.

The environmental concretization of this space is carried out at several levels, opening a broad field of turmoil in signification: through condensed, hermetic signs within a concealed ritual scene; a presence of performance in the ritual procession which takes place in the enclosed and dedicated space in contrast to the darkness of the surrounding "non-space"; a structured signification with a strong charge of the female principle (rhombus, fire, wool, bread, house); an ecstatic, mystical fulfilment in contrast to the mute outwardness and emptiness; internal, "material", non-artificial light and

In the *Altar-Opening* which Iskra Dimitrova has built in the deserted space of the Čifte-Amam (1995), the "anima" character speaks from the place of its repression and absence. Instead of a strong contrast, instead of a play of differences which would make possible the breakthrough of the other, the sensual, this is a withdrawn, ascetic speech. A speech which is consumed in its flames, which is rather a harbinger than telling something through its reticence. A speech which is born in the silence of the sacred space protected by the ritual reticence of the "vestals". Tending the sacred fire, keeping its warmth within the "space-entrails" built from long tufts of wool, through dedication they close the space in its untouchable interior. Designated by escape, by denial of the fluid "disturbance of the body", intertwined in the soft and warm wool, this space radiates with an internal glow, an internal warmth of dedication. And it is in this internal, self-referential dedication that the female element — being unable (or refusing) to see itself in its external, established identity — pledges itself to reticence and silence.


NOTES

1. Rada Ivezović, 'Primijenjena filozofija i pozivanje drugoga' (Applied Philosophy and Invocation of the Other), *Filozofska istraživanja* 16, Zagreb, 1986, pp. 103-116.

2. Gilles Deleuze, 'Postajanje — ženom?' (Becoming — a Woman?), *Republika* 11-12, Zagreb, 1983, p. 146.

3. 'Razgovor s Julijom Kristevom' (Talking to Julia Kristeva), *Republika* 11-12, Zagreb, 1983, pp. 44-49.

Translated by Filip Korženski



Искра Димитрова, Бакарен котел..., III фаза, 1994, детаљ
Iskra Dimitrova, Brazen bowl..., phase III, 1994, detail

warmth which comes from the environmental centre of signification. All these aspects of the work are mobile, animas/wounds in the temporal continuum which implies a ritual procession. The works are framed within their own expression whose temporal articulation glows from the deep nature of the language practised. The focus of the primary aspects concerning the existence of some sacred, mysterious and mystical staging as well as the emphasis on the mythopoetical aspects of language which follow each other along a diachronic axis — woven as layers of dedicated experience — necessarily determine the temporal entity. The rhetoric of the sacred experience is full of semantic heat and inevitable extinction. It presupposes a beginning, enlightened and evanescent existence, and dissolution.

Robert Adams, Getulio Alviani, Rodoljub Anastasov, Kosta Angeli Radovani, Antun Augustinović, Enrico Bay, Gianfranco Baruchello, Afro Basaldella, Mirko Basaldella, Ljubomir Belogaski, Mersad Berber, Anna Eva Bergman, Janez Bernik, Tadeusz Brzozowski, Camille Bryen, Bernard Buffet, Alberto Burri, Samuel Buri, Corrado Cagli, Alexander Calder, Aldo Calo, Rafael Canogar, Giuseppe Capogrossi, Nicola Carrino, Stojan Ćelić, Serge Charchoune, Christo, Ettore Colla, Antonio Corpora, Jan Cybis, Marko Čelebonović, Gligor Čemerski, Georges Dayez, Damnjan, Allan d' Arcangelo, Jean Dewasne, Jean Deyrolle, Dioxandi, Đeljoš Đokaj, Dušan Džamonja, Hisao Domoto, René Duvillier, Eugeniuz Eibisch, Maurice Estève, Herbert Feuerlicht, Emil Filla, Samson Flexor, Franta, Yannis Gaitis, Ivan Generalić, Roger Edgar Gillet, Marcele Gromaire, Renato Guttuso, Petar Hadži Boškov, Hans Hartung, Krsto Hegedušić, Oskar Herman, David Hockney, Dževad Hozo, Philippe Hosiasson, Robert Jacobsen, Jozef Janković, Jasper Johns, Andrej Jemec, Olga Jevrić, Čestmir Kafka, Risto Kalčevski, Zoltan Kemeny, Dimitar Kondovski, Rubens Korubin, Piotr Kowalski, Rudolf Krivoš, Wifredo Lam, Borko Lazeski, Fernand Légér, Alfred Lenica, Carlo Levi, Lazar Ličenoski, Oto Logo, Risto Lozanoski, Petar Lubarda, Jean Lurçat, Tanas Lulovski, Marcello Mascherini, Zbigniew Makowski, Dimitar Manev, Blagoja Manevski, Stefan Manevski, André Marfaing, Nikola Martinoski, Matta, Petar Mazev, Mejiaz, Kadishman Menashe, Jean Messagier, Manolo Millares, Boro Mitričevski, Richard Mortensen, Edo Murtić, Zoran Mušić, František Muzika, Vangel Naumovski, Bryan Kneale, Yoshiko Noma, Dušan Otašević, Marta Pan, Dimitar Pandilov, Enrico Paolucci, Ilija Penušliski, Dušan Perčinkov, Ordan Petlevski, Pablo Picasso, Eduard Pignon, Mića Popović, Mario Prassinos, Marij Pregelj, Joan Rabascall, Vjenceslav Richter, Bridget Riley, Mimmo Rotella, Branko Ružić, Niki De Saint Phalle, Simon Šemov, Tomo Šijak, Gustave Singier, Francesco Somaini, Soto, Pierre Soulages, Václav Špala, Alexander Srnec, François Stahly, Peter Stampfli, Henryk Stazewski, Gabriel Stupica, Jan Štursa, Léopold Survage, Miroslav Šutej, Marino Tartaglia, Vasko Taškovski, Sofu Tesohigahara, Gérard Titus - Carmel, Dimo Todorovski, Angel Ugueto, Victor Vasarely, Vasil Vasilev, Emilio Vedova, Bram Van Velde, Vladimir Veličković, Ivan Velkov, Jesse Watkins, Hugh Weiss, Wostan...

MOVING IMAGES

Небојша ВИЛИЌ


Со претставата¹ на² сликаното³ платно⁴ нешто е случено^{5,6}

БЕЛЕШКИ:

1. Претставата во овој текст го има значењето на референтна презентност или репрезентност, и заради однесувањето на претставата во електронскиот медиум таа

ќе биде означена како 'претстава'. Ова определување за текстот е од особено значење, бидејќи во него се анализираат оние уметнички остварувања кои ја проблематизираат провениенцијата на претставата определена во електронскиот медиум. Наспроти ре-

презентноста на сликаната претстава, 'претставата' ја поседува специфичноста на медиумот во кој се остварува. Неколкуте аспекти зависни од технолошката структура ја поставуваат онаа специфичност со која 'претставата' станува резултат на противречност. Компактноста на презентноста на сликаната претстава во 'претставата' не е веќе единствена. Разликувањето на овие две претстави се однесува на разликувањето во нивниот запис. Електронскиот запис ја определува 'претставата' на следниот начин: 'Претставата' не поседува никаков материјален квалитет, таа не е материјална во ниедна смисла. Рефлексното платно на кое 'претставата' се проектира е само место на кое таа се потврдува како нематеријална. Таа постои само во моментите на проектирањето. Таа е темпорална (која постои при времено), за неа нема ниту пред ниту после проектирањето. Односно, има, но тоа пред и после е - празното. Значи, 'претставата' е и пред и после и за време на прикажувањето празно. Тоа празно е наместо материјалното, односно, наместо трајното, конечното, темпорарното (које постои во времето) на сликаната претстава. Таа постои само во бинарните кодови на записот на видео лентата. Нејзината презентност е во тие кодови, а тие се, повторно, само виртуелни кодови на стварното: тие (кодовите) укажуваат не на тоа каква е стварноста (како таа изгледа), туку на тоа каква ќе биде (како таа ќе изгледа). 'Претставата' постои во постое-



Даглас Гордин, Хистеричен, 1995
Douglas Gordon, Hysterical, 1995

њето на празното: додека е на видео лентата (како запис) (пред и после проектирањето) таа постои во празното, бидејќи самот код е празно, додека се проектира таа повторно постои во постоењето на празното, бидејќи е темпорална, нематеријална. Ре-презентноста на 'претставата' е во непостоењето на било која материјална презентност. Заради тоа таа станува виртуелна. Како виртуелна, 'претставата' поаѓа од следната теза: 'Every universal form is simulacrum, since it is the simultaneous equivalent of all others - something it is impossible for any real being to be'. [Jean Baudrillard] Потоа ги заменува термините во следната формулација: 'Секоја виртуелна претстава е симулакрум, откако станува симултана еквивалентност на сите други претстави - нешто што е неможно да се биде за било која друга претстава.' Последната констатација се однесува на генеративното потекло на 'претставата'. 'Претставата' настанува во електронскиот сноп. Тој не е ништо друго туку декодирање на записот на видео лентата, поточно, електронска размена на информациите. Декодирањето е причина и последица на организирањето на дезорганизираните фотони кои, удирајќи на рефлексното платно ја 'создаваат' 'претставата'. Со тоа, генеративното потекло на 'претставата' е фрактално. Фракталите се манифестија на безбройните микро-партикули кои опстојуваат, секоја за себе, во макро-структурата именувана како електронска слика ('претстава'). Ако микро-партикулите се декомпонирање на макро-структурата (компактноста на сликаната претстава), тогаш, тие се останати од тоа декомпонирање кои самостојно опстојуваат во својата структура, и заради оваа самостојност тие се носители на 'гените' на записот. Со други зборови, заради тоа тие се фрактали. Компактноста и материјалноста на сликаната претстава е заменета во електронската претстава со фракталното.

2. 'Претставата' веќе не 'постои на' платното, туку 'се јавува со' платното. Електронската слика е зависна од платното во онаа смисла во која платното се третира како површина, поточно, место на кое таа не се постварува, или станува стварна, што значи материјална, (како што тоа се случува со сликаната претстава), туку место со кое таа се појавува. Таквото 'платно' е уште една микро-партикула во макро-структурата на електронската слика. Пред и после изложувањето на 'платното' на ударот на електрон-


скиот сноп тоа е само платно премачкано со рефлексна материја. За време на изложувањето тоа станува рефлектирачка површина која, истотака учествува во генерирањето на 'претставата'.

Разликата помеѓу сликаната претстава која 'постои на' платното и електронската претстава која 'се јавува со' платното е во потентноста на рефлектирачкото платно да генерира. За разлика од сликаното, рефлектирачкото платно не е само носител на записот, туку и генератор на записот. Тоа го овозможува јавувањето на 'претставата' како активен елемент, за разлика од пасивниот кај сликаното, во следната смисла: квалитетот на добиената 'претставата' (што значи, конечната) е во зависност од квалитетот на рефлектирачката материја нанесена на платното. (Ова е битно до толку до колку на 'претставата', како стварност која е виртуелна, ѝ е битно да биде различна, но сепак, и колку што е можно поблиску до стварната стварност. Конечно, виртуелната стварност ја достигнува својата цел со совершеноста во поистоветувањето со стварната стварност, но во друг медиум. Таа е заинтересирана да стане друго-од-истото). Имено, бидејќи се работи за медиум исклучиво зависен од технологијата, совершенството на 'претставата' зависи и од квалитетот на рефлектирачката материја, со што таа совершено би се остварила. [Истото се случува и со електронската претстава која се јавува на мониторот: колку повисока резолуција на екранот, толку поверодостојна претстава. cf. Реклама за телевизорите на компанијата Nokia, во која галебот кој лета од морската шир преминува (влегува) во телевизорскиот еcran.]

3. Ако детерминанта на 'претставата' е електронскиот сноп кој ги трансферира бинарните кодови од записот на видео лентата до рефлектирачкото платно, тогаш разликата која се јавува помеѓу неа и сликаната претстава е разликата помеѓу подвижноста на обете. Кај втората претставата е неподвижна. Кубистите колку и да настојуваат да ја опфатат категоријата на движење (времетраење, процесуалност) во медиумот на сликарството, толку нивниот обид останува безуспешен. 'Претставата' се остварува преку снопот (без разлика дали при тоа се мисли на светлосниот - од проекторот до платното, или електронскиот - низ проводниците). Снопот како експонент на 'претставата' својата структура ја заснова врз движењето на електроните (прв аспект).

Тоа значи дека 'претставата' се остварува преку движечки структури. Тој сноп не е ништо друго туку една какофонија од електрони во своето дезорганизирано движење. Значењето на снопот е во тоа што тој ѝ дава некоја смисла на таа дезорганизирана маса на електрони. Сите тие електрони, како носители на кодовите, пораките и гените можат да имаат смисла само ако се насочат. (Снопот е раката на сликарот која им дава смисла на боите од тубите во сликаната претстава.) Насочувањето на снопот, понатаму ја остварува сликата која е постојано реактивирана на фото-осетливата материја на рефлектирачкото платно. 'Претставата' постои во едно непрестано јавување и губење на информацијата пренесена од фотонот. Нејзиното треперење е вториот аспект на нејзината движечкаст. Конечно, и самата таа е движечка структура која опстојува во постојаното движење на електроните, со што го потврдува и третиот аспект на движечкоста на 'претставата'. Тој аспект е можноста на медиумот да транспонира сукцесивни претстави организирани во извесно времетраење и процесуалност. Со тоа, 'претставата' е определена од движечкиот карактер на нејзината појавност. За разлика од сликаната претстава, тука станува збор за движечка претстава.

4. За да може докрај да се разграничи сликаната претстава од движечката претстава, и при тоа да се нагласи провениенцијата на втората од првата, со што би се дообјаснило случаеното, улогата на платното се јавува како уште една аргументирачка компонента. Овој пат определувачкото се однесува на материјалноста на платното. Движечката претстава ја задржува референтноста кон сликаната со тоа што таа се остварува на платно кое е врамено. Самото платно (во ова определување не е важно што тоа платно е рефлектирачко) е поставено на рамка и закачено на сид. Згора на тоа, на самите работи е означена рамка (најчесто црна). 'Претставата' се проектира во физичките граници (работи) на ова платно. Платното (и рамката) како предмет стануваат конституенција на движечката претстава. Со ова нагласување на интенцијата претставата да остане во нејзиното традиционално врамување, се доаѓа до ситуација во која се добива сликата, на која е навикнато да се гледа како на статична и непроменлива претстава, да се движи. Сè е во духот на традиционалното сликарство, само што претставата наместо да е статична, таа се движи.



Гери Хил, Без наслов 1995
Gary Hill, Untitled, 1995

5. Moving images versus Video. Движечките претстави се спротивставуваат на определувањето дека тоа е само видео. Тие баарат пододредување во рамките на видео уметноста. Неразделливата технолошка поврзаност на овие претстави ги врзува за видео уметноста во смислата на онаа разлика со која тие се издвојуваат од сликаните претстави. Во основа постојат три презентации на видео уметноста: еmitување на видео, проектирање на видео и обликување-со-проектирање на видео.

Првата би се однесувала на презентноста на видео записот на монитор или група на монитори. Втората би се однесувала на презентноста на видео записот преку проекција со видео проектор. Третата би се однесувала на презентноста на видео записот преку проекција која е вообличена во одредена структура. Движечките претстави би влегле во последната. Тие не се заинтересирани за единственото еmitување на видео записот, за еmitување кое не е претпоставено да се оствари вон од рамките на мониторот како експонент на видео технологијата. Тие не се исто така, заинтересирани ниту за можноста за зголемување по пат на проекција, како би се надминала недостапноста и отежнатата комуникација на мониторот (проектирањето

на видеото е зголемено еmitување на видеото). Тие се заинтересирани да бидат самостојна категорија која, како проектирана, е, било самостоен било конститутивен елемент на, одредена уметнички обликувана структура (најчесто инсталација).

Движечките претстави воспоставуваат релација и со сликарството. Со таа релација тие ја поместуваат традиционалната определба на сликаната претстава. Симулациониот аспект (покрај другите симулациони аспекти кои движечките претстави ги поседуваат) се однесува на симулирањето дека претставата се одвива на дводимензионално платно: платното е навистина дводимензионално (плошно), меѓутоа, претставата, наместо да биде статична, неподвижна, таа е движечка. Симулацијата која во движечките прет

стави се случува е, поточно, симулација на природната стварност. Таа ја инкорпорира подвижноста на природната стварност во, непогодната за тоа, (сликана) дводимензионалност. Така, од една страна постои симулација на сликарскиот медиум, а од друга симулација на природната стварност. Како таква, движечките претстави ја покажуваат својата двополност која постои едновремено, и само така тие можат да ја остварат формулацијата: 'Секоја виртуелна претстава е симулакрум, откако станува симултана еквивалентност на сите други претстави - нешто што е неможно да се биде за било која друга претстава.'

6. Хипотезата во реченицата е поставена врз основа на анализата на остварувањата на 46. Венецијанско биенале 1995. на следните уметници: Douglas Gordon, *Histerical* 1995 (од изложбата *General Release. Young British Artists at Scuola di San Pasquale, Venice* 1995); Gary Hill, *Untitled* (од изложбата *Identita e alterita - The Real and Virtual Body*); Bill Viola, *Buried Secrets - The Greeting* 1995 (од изложбата во националниот павилјон на Соединетите Американски Држави).

INTERPRETATIONS

Nebojša Vilič

MOVING IMAGES

The image¹ of² the painted³ screen⁴: something has happened⁵ to it.⁶

NOTES

¹/Image in this text denotes referential presentation or re-presentation, and because of the characteristics of the image in electronic media it will be designated as 'image'. This choice is of particular significance for the text, because it attempts to analyse those works of art which problematize the provenance of the image as defined in electronic media. In contrast to representation of the painted image, the 'image' possesses the specific features of the medium in which it is actualized. Several aspects dependent on the technological structure determine these specific features with which the 'image' becomes the result of contradiction. The compactness of presentation of the painted image is in this 'image' no longer unique. Differences between these two images are reduced to differences in their recording. Electronic recording defines the 'image' in the following way:

²The 'image' has no material quality, it is not material in any sense of the word. The reflective screen on which the 'image' is projected is only a place where it proves to be immaterial. It exists only during the moments of projection. It is temporal (existing temporari), it is neither before nor after the projection. To be precise, it is, but that before and that after is void. Hence the 'image' is void before and after and during the showing. It is void in place of the material quality, that is, in place of the permanent, final and temporar quality (existing in time) of the painted image. It exists only in the binary codes of the video-tape recording. Its presentation is in these codes, and they are, again, only virtual codes of the real: they (the codes) point not to what reality is (how it appears), but to what it will be (how it will appear). The 'image' exists in the existence of the void: while it is on the video-tape (as a recording) (before and after projection) it exists in the void, since the code itself is void; while it is projected it again exists in the existence of the void, since it is temporal and immaterial. Re-presentation of the 'image' is in the non-existence of any material presentation. Therefore it becomes virtual.

³As virtual, the 'image' starts from the following assumption: "Every universal form is a simulacrum, since it is the simultaneous equivalent of all others — something it is impossible for any real being to be." (Baudrillard) Then we can substitute the terms and come to the following formulation: "Every virtual image is a simulacrum, since it is the simultaneous equivalent of all other images — something it is impossible for any other image to be." The latter assumption refers to the generative origin of the 'image'. The 'image' is created in the electronic beam. It is nothing other than the decoding of the video-tape recording, or more precisely, the electronic exchange of information. Decoding is the cause and consequence of the organization of disorganized photons which, hitting the reflective screen, 'create' an 'image'. Thus the generative origin of the 'image' is fractal in na-



Бил Виола, Погребани тајни - Средба, 1995
Bill Viola. Buried Secrets - The Greeting, 1995

ture. Fractals are the manifestation of innumerable micro-particles which exist, each in itself, in the macro-structure called the electronic image ('image'). If micro-particles result from the decomposition of the macro-structure (the compactness of the painted image), then they are the remains of that decomposition surviving independently in their structure; as a result of this independence they become holders of the 'genes' of the recording. In other words, they are fractals precisely because of this. The compactness and materiality of the painted image is substituted in the electronic image by the fractal.

²The 'image' no longer 'exists on' the screen, but 'appears together with' the screen. The electronic image is dependent on the screen in the sense the screen is treated as a surface, or more precisely, as a place where it does not turn into reality, or become real, i.e. material (as is the case with the painted image), but a place alongside which it appears. This 'screen' is another micro-particle in the macro-structure of the electronic picture. Before and after the exposure of the 'screen' to the action of the electronic beam it is only a screen coated with a reflective material. During the exposure it turns into a reflective surface which takes part in the generation of the 'image'.

The difference between the painted image which 'exists on' the screen and the electronic image which 'appears together with' the screen lies in the potency of the reflective screen to generate. Unlike the painted screen, the reflective screen is not only the holder of the recording, but also its generator. This is made possible by the appearance of the 'image' as an active element in contrast to the passive one in painting in the following sense: the quality of the 'image' obtained (i.e. the final one) is dependent on the quality of the reflective material of the screen. (This is important as long as it is important to the 'image' — as a reality which is virtual — to be different and yet as close as possible to the real reality. Finally, virtual reality achieves its aim in the perfection of identifying itself with the real reality but in another medium. It is interested in becoming other-of-the-same). Because these are media exclusively dependent on technology, the perfection of the 'image' also depends on the quality of the reflective material with the help of which it can actualize itself perfectly. [The same happens to the electronic image which appears on the monitor: the higher the resolution of the screen the truer the image. Cf. the commercial for TV sets produced by Nokia where the seagull flying from the sea horizon enters (breaks into) the TV screen.]

³If the chief determinant of the 'image' is the electronic beam which transfers binary codes from the video-tape recording onto the reflective screen, then the difference which arises between it and the painted image is the difference in the movement of the two. The image in the latter is immovable. The more cubists have tried to include the category of movement (duration, process) in the medium of painting the less successful has been their attempt. The 'image' is actualized through the beam (regardless of whether this refers to light — from the projector to the screen — or to the electronic beam — in the cathode-ray tube). The beam as an exponent of the 'image' bases its structure on the movement of electrons (the first aspect). This

means that the 'image' is being actualized through moving structures. This beam is nothing other than a cacophony of electrons in disorganized movement. The significance of the beam is that it gives a particular meaning to that disorganized mass of electrons. All these electrons, as holders of codes, messages and genes, can have meaning only if they are directed. (The beam is the painter's hand which gives meaning to paint squeezed from tubes in the painted image). The directing of the beam then actualizes the picture, which is in fact a constant re-activation of the photo-sensitive material on the reflective screen. The 'image' exists in an everlasting appearance and disappearance of information borne by photons. Its trembling is the second aspect of its moving character. Finally, it is a moving structure which upholds itself in the constant movement of electrons, thus confirming the third aspect of the moving character of the 'image'. This aspect is the possibility of the medium to transpose successive images organized in a certain duration and process.

Thus the 'image' is determined by the moving character of its appearance. In contrast to the painted image, this is a moving image.

⁴In order to make full the distinction between the painted image and the moving image, stressing that the latter derives from the former, which would fully explain the event, the role of the screen emerges as another component and argument. This time the determining element is the screen's materiality. The moving image retains its referentiality to the painted one since it is actualized on a screen within a frame. The screen itself (the fact that the screen is a reflective one is of no significance here) is set within a frame and hung on a wall. Moreover, the edges are marked as a frame (most often black). The 'image' is projected within the physical borders (edges) of this screen. The screen (and the frame) as an object becomes a constituent of the moving image. By emphasizing the intention that the image remains within its traditional frame, we find ourselves in the situation of having a picture — usually observed as a static and unchangeable image — which moves. Everything is in the spirit of traditional painting, only the image, instead of being static, moves.

⁵Moving images versus Video. Moving images oppose the assumption that they are only video. They seek to be included in the category of video art. The inseparable technological connection between these images links them to video art in the sense of the difference that sets them apart from painted images. There are basically three presentations of video art: video showing, video projection, and video moulding-with-projection.

The first one refers to the presentation of the video recording on a monitor or group of monitors. The second refers to the presentation of the video recording through projection by video-projector. The third one refers to the presentation of the video recording through projection which is moulded into a definite structure. Moving images could be included in the last category. They are not concerned in a simple showing of the video recording, a showing which is not supposed to transcend the framework of the monitor as the exponent of video technology. They are not concerned either in the possibility of being enlarged by way of projection in order to overcome problems and difficulties in com-

munication with the monitor (video projection is an enlarged video showing). They are concerned in being an independent category which, as a projected one, is either an independent or constituent element of a certain artistically moulded structure (most often installation).

Moving images also establish a particular relationship with painting. By this relationship they shift traditional assumptions about the painted image. The simulation aspect (in addition to the other simulation aspects which moving images have) refers to the simulation of the image taking place on the two-dimensional screen: the screen is indeed two-dimensional (a surface) but the image, instead of being static, or immovable, is moving. The simulation which takes place in the moving images is, more precisely, a simulation of natural reality. It incorporates the moving character of natural reality in a for this purpose inappropriate (painted) two-dimensionality. Thus, there is simulation of the painting medium on the one hand, and simulation of natural reality on the other. As such, moving images show their bipolarity, which exists simultaneously, and it is only in this way that the formulation mentioned above may be applied: 'Every virtual image is a simulacrum, since it is the simultaneous equivalent of all other images — something it is impossible for any other image to be.'

⁶The hypothesis in the sentence is based on an analysis of the work displayed at the 46th Venice Biennale, 1995, by the following artists: Douglas Gordon, *Hysterical*, 1995 (from the exhibition *General Release. Young British Artists at Scuola di San Pasquale*, Venice 1995); Gary Hill *Untitled* (from the exhibition *Identità e alterità — The Real and Virtual Body*); Bill Viola, *Buried Secrets — The Greeting* 1995 (from the exhibition in the national pavilion of the United States).

Translated by Filip Korzenksi

ДЕЈВ
ХИКИ

Разговарал: Сол ОСТРОУ

Дејв Хики е ветеран од културните војни што се случуваат надвор од меѓите на Њујорк, Чикаго и Лос Анџелес. Раствел во Лос Анџелес, кадешто во 50-те неговиот татко работи како цез музичар. Во доцните 60-ти отвора галерија (наречена „Чист, добро осветлен простор“) во Остин, Тексас во која излага млади минималисти и концептуалисти од Источниот и од Западниот брег. По затворањето на галеријата, се сели во Њујорк кадешто најнапред работи како директор на „Reese Paley“ галеријата, а потоа и како уредник на списанието „Art and America“. Набрзо ги напушта уметноста и дилерството за да им се посвети на компонирањето музика во духот на Нешвил, на патувачките турнеи со групата на неговата жена и на пишувањето критики за списанието „Rolling Stone“. По десет години од овојnomадски живот, тој се свртува кон тивката академска кариера и во моментот предава теорија на уметност и критика на Универзитетот во Лас Вегас.

Како ракета лансирана од огромната пустош на амери-

на Универзитетот Харвард повремено држи предавања за архитектурата. Со заразниот ентузијазам што Хики гошири кога зборува за неговата тема и со широкиот распон на зачнатите прашања за културата, разговорот можеше да се одвива во бесконечност, но по два часа лентата, сепак, ни заврши.

Сол Остроу: Вашето повторно појавување како теоретичар се базираше на есите за убавината, што за сите претставуваше голем предизвик бидејќи сметаа дека таа тема е веќе мртва.

Дејв Хики: Тоа е можеби мртва тема за уметничкиот свет, но јас не живеам во него. За мене, можноста да постои некој вид видлива возбуда претставува практична потреба. Ме плаќаат да пишувам, а не да гледам. Мојата одговорност кон јавноста не се состои од гледање во уметноста, па заради тоа од уметноста очекувам и одреден квантитет на искуство. Бидејќи живеев на Западниот брег, кадешто е сè многу развлечено на големи пространства, го развив следниов критериум: ако во уметноста или уметничките дела не можам да гледам подолго од времето што ми беше потребно за да стигнам до нив.... (смеа)

С.О: Три часа возење.

Д.Х: Единствените дела што во почетокот вистински го надминаа овој параметар беа сликите на Герхард Рихтер од серијата Бадер-Мајнхоф. Поминав многу повеќе време гледајќи во нив, од она што ми беше потребно за да извзам до Фондацијата Ланан. За едно правило исцицано од палецот тоа е прилично добро. Тоа е аргумент за особе-

ностите на визуелната комплексност, што го открил за себе таму некаде во средината на 80-те, кога се најдов заглавен во Форт Ворт, Тексас, поради болеста на мајка ми. Беш вознемирен, па затоа почнав многу да одам по музеите. Всушност, сето тоа време го проведував во музејот Kimbell Art, но не заради некоја реакционерна желба да се вратам на великата традиција на европското сликарство, туку единствено заради тоа што единствено таму беш способен да одам. Влегувајќи секојдневно во тој музеј поминував часови и часови гледајќи во сите тие големи слики на Буше, Караваџо, Веласкез, Фра Анделико; слики во кои имаше толку многу содржина, толку многу сирови информации што можев да гледам во нив без прекин. Со други зборови, тоа беше „бавна уметност“ поради која е бесмислено да се оди во некоја од оние шик галерии за да се види еден булук сексуални играчки во кадифени вреќи обесени на сидот и покрај кои стојат метални плочки со француски наслови. Колку време би ви требало за нив? Дваесет секунди, освен ако немате проблеми со францускиот. Потоа излегувате надвор со едно искуство од уметност дизајнирана за привлекување внимание што се шири преку ФМ радиото. Сакам слика или претстава во која можам постојано да гледам, да поседувам некој вид воздржана елоквенција, слика што непрекинато ја проширува мојата способност да ја опишувам.

С.О: Според реакциите, вашиот предлог за убавото очигледно погоди во нервот.

Д.Х: Можеби не во тој нерв кон кој целев, но беше

очигледно дека не бев само јас тој што се чувствува ускршено. Не се сметам за крстоносец или за нешто слично поради тоа што убавината не ја сметам за крај на уметноста, туку за нејзин почеток. Таа ја прави секуларната уметност можна, бидејќи создава услови од кои нѝ се овозможува своеволно и внимателно да гледаме во нешто. Убавината, според тоа, е само една тема. Тоа е сè. За разлика од... ууу... смртта или тагата кои не се теми.

C.O: Таа е тема во психоаналитичка смисла, каков што е случајот со потиснатото.

D.X: Да. Убавината претставува тема толку колку што е потиснат концептот. Затоа го сметам за охрабрувачко тоа што мојата книга им се допадна на помладите. Тоа значи дека концептот не е totally отсутен. Ако допира до помладите, тоа значи дека убавината и натаму е животен поим во обичниот културен дијалект, оној што е надвор од уметничкиот свет. Но, од друга страна пак, да сфатите дека сте напишале „популарно“ критичко дело не е некое претерано воодушевувачко искуство. Тоа значи дека сте изгубиле чекор и дека светот се закачил за вас. Бидејќи, од критиката не се очекува да биде популарна, туку да вознемирува. Ако многу луѓе се согласуваат со вашата критика, повеќе не сте критичар, ами некој вид селски толкувач, во што, како што забележа Гертруда Стайн, нема ништо лошо доколку сте и самиот селанец. Ако не сте, тогаш е лошо. Критиката е поттикната од уметноста, таа не поттикнува уметност, или барем не би

требало. Мислам...ааах! Помислете на сета лоша уметност поттикната од Валтер Бенјамин. (смеа) Би ми било мрско да сум одговорен за такво нешто - иако, зните, ме држат за одговорен за секое платно со цвеќиња насликано во Индијана само затоа што го употребив тој маргинален збор Убавина. А всушност, јас се застапувам за многу посекуларна и поагресивна идеја за убавината.

C.O: Очигледно не можеме никогаш да бидеме одговорни за тој вид пермутации. Тоа ја отвора вратата на истиот вид субјективност во којашто на крајот заталкаа апстрактните експресионисти: „Знам што сакам. За мене тоа е убаво“.

D.X: Па, јас сум заинтересиран за она што е убаво за мене. Јас не сум чиновник. Го чувствувам како предавство тоа што нашите културни институции не ми пружаат никаква радост, никакви искуства што би ги сознал во свое то тело и би ги потврдил во својата свест. Еден марксист, претпоставувам, би го нарекол тоа субјективност, но за мене гледањето во уметнички дела е физичка активност. Затоа, дозволете ми тутка да направам разлика меѓу убавината и „убавото“. Убавото е социјална конструкција. Тоа е група на амбиентални стандарди на една заедница којашто се согласува за тоа од што се состои некоја особена визуелна конфигурација. Она што се очекува од нас да го сакаме. Убавината, меѓутоа, е нешто што посакуваме, нешто кон што несакајќи реагираме, без разлика дали тоа е нешто што се очекува од нас или не. Убавината, затоа, не е производ на заедниците. Таа создава заедници. Заедници на

желбата, ако сакате. На пример, јас во уметничкиот свет влегов како дел од една заедница којашто сметаше дека цвеќињата на Енди Ворхол се убивствено величенствени. Ги видов напред во Париз. Помислив дека се нешто што оди наспроти сè на што бев учен. Тогаш сретнав и други луѓе што исто така ги сакаа овие слики. Стив Милер, Ед Раша, Питер Склдал и Тери Ален. Сочинувавме заедница создадена од нашиот субјективен, телесен одговор на овие глупави слики. Јас денес се уште живеам во таа заедница и во заедница на луѓе кои мислат дека Роберт Мичем е прилично cool.

C.O: Томас Мекевили ве обвини дека пишувате метафизика. Од друга страна, многу од премисите врз кои се потпишате се слични со оние на Клемент Гринберг, иако во вашиот случај тие би можеле да се наречат авангарда на кичот.

D.X: Па, вие тукшто употребите цел речник на термини што ми е прилично туѓ. Затоа, да почнеме од врвот. Најнапред, јас не пишувам метафизика. А сепак јас, како и да е, пишувам и кога го правам тоа донесувам одлуки од типот да-не, исправно-грешно, добро-лошо и оттаму, ако сум го сфатил Дерида правилно, единствениот начин да не се пишива метафизика е да се откажете од таквите одлуки и да не пишувате. Мислам дека изразот „пишувач на метафизика“ е редундантен. Сè што е напишано може да се деконструира, а не само лошите работи.

Што се однесува до Клемент Гринберг, тој пишува убаво, но е естетичар. Јас не

припаѓам таму. Што е уште позначајно, мене ми е далечно и сето она за што тој се застапува: снобизмот и елитизмот, „аполонската“ иконокластика, трансцендентниот материјализам, историскиот детерминизам и сите тие фаволски допадливи работи. Единствената премиса што ја делам со Гринберг, ја делам и со Т.С. Елиот, со кого имам исто така малку заедничко. Сите ние мислеме дека искуството што го црпиме во уметноста е засновано во радоста - во уживањето. Голема работа. Па кој не мисли така? Тоа не ме прави „естетичар“. Јас дури повеќе не знам и што е тоа „естетика“, освен еден разработен начин за да се отфрлат консеквенците на нашите желби. Ниту знам што е тоа „кич“, надвор од омаловажувачката импутација за неговата улога во ситно буржоаската класна свест. Ниту знам што значи „авангарда“, надвор од нејзината претстава како елитен кадар што маршира напред и ја отелотворува „рационалноста“ на нашата историска судбина. Едноставно речено, ова е за мене туѓа терминологија. Јас сум прост реторичар, еден визуелен прагматичар. Одбрав да ја поврзам убавината со римската елоквенција како агенс преку кој уметниците предлагаат политички теми со тоа што ги наведуваат нивните телесни одговори на политичкото тело. Би сакал визуелната култура да биде повеќе како римски Форум, а помалку како Платонова Академија. Тоа е толку едноставно. Во своеволните културни активности, каде што никој не загинува, убавината е моќ. Гринберг пишува убаво, иако сето она за што се застапува изгледа ситничаво, злобно и деструк-

тивно. Меѓутоа, ако неговото пишување не беше убаво, тоа ќе беше беззначајно и бе- спредметно. Убавината на пишувањето му подарува политичка моќ, а таа, пак, придонесува неговата содржина да стане позначајна и поприсутна. Таа исто така придонесува и за потешко, иако навистина и помалку енергично, разбивање на неговата политичка содржина.

Дозволете ми тоа до го искажам на овој начин: естетиката на деветнаесеттиот век ја есенцијализираше убавината, но идејата на убавината ѝ претходи на естетиката речиси еден милениум. Очигледно, двата концепта не се поврзани. Како и да е, без естетиката убавината е моќ, вистинска моќ. Таа ја извлекува на виделина нашата неволна согласност. Тоа е она што ги заведе ренесансните критичари и тоа е она што ме заведува и мене, бидејќи јас сум заинтересиран за уметнички дела со политичка моќ. Ако делото поседува моќ, тогаш јас сум засегнат со неговите политички консеквенции. Ако делото ја нема моќта-за-согледливост (*look-at-ability*), тогаш тоа нема никакво значење. Тоа за мене е неин-тересна уметност.

С.О: Што се приближува до парофразата на Гринберг кадешто моќта-за-согледливост се изедначува со добро-то.

Д.Х.: Но тоа е есенцијализирање. Моќта-за-согледливост не е доброто. Делото е пожелно и оттаму успешно, што не е иста работа. Гринберг зборува за чиста моќ-за-согледливост што не ни дозволува да се потчиниме на материјалноста на делото и на неговата

историска судбина. Сметам дека тоа е малку морничав пристап. Потчинување на безживотната материјална судбина? Аспирации кон чистотата? Тоа е отровен речник во овој век, покана за геноцид. Чистотата е доблест за питката вода и за наркотиците. (смеа)

С.О: Што почисто тоа подобро.

Д.Х.: Така мислам. Иако отсекогаш сум ја сакал и аналогијата што ја прави Горгија - вистинскиот Горгија, не оној сламениот на Платон. Горгија велеше дека реториката е како дрога од која можеш или да се излечиш или да се убиеш. Според него, ова е шансата што се добива ако човек живее во слободно општество. Јас го мислам истото, за разлика од Платон, кој очигледно не мислел така. Работите со уметноста стојат така што иако таа делува на нас во еден миг, сепак ни е потребно време да ја предизвикаме таа физичка потреба во нешто што е морална свест. Земете ги на пример Цексон Полок и Енди Ворхол. И двајцата создаваат убедливи претстави. Кога ги видов за прв пат, почувствувајќи дека можам постојано да ги гледам. За мене, тоа значи дека тие се до извесен степен убедливи. А што беше тоа во што ме убедуваа? Е, за тоа ми беа потребни неколку години. Морав одново и одново да гледам и да мислам, да го почувствувајќи просторот што го создадоа *Ars longa*. Се разбира, денес јас генерално го претпочитам она што го предлага Енди, пред она што го предлага Полок. Во првиот миг, значи, бев единствено свесен дека се тоа објекти со одредена убедливост со којашто треба да се справам. Величенственоста

настапа е затоа во извесна смисла секогаш политичка. Непривлечните претстави се едноставно неуспешни.

С.О: Ова звучи како аргумент за еден вид субјективност што е толку многу надвор од модата.

Д.Х.: Па, простете, што има да се грижам за модата? Јас сум писател, а не некаков врвен модел од модните писти. И уште повеќе, јас сум писател кој живее во Лас Вегас (смеа), што е во потполна спротивност со сè што е добро или лошо или модерно. Вегас е град кој дозволува сè, кој е надвор од модата и кој е комерцијален, а и јас сум тип кој дозволува сè, кој е надвор од модата и кој е комерцијален. Јас се крчмам. Пишуваам зборови, земам пари, купувам корнфлејкс, конзумирам калории, пишуваам зборови и т.н. Тоа е комерцијала. Покрај тоа сум и уметнички критичар, што е единствениот неисплатлив, ненаградлив и ненадоместлив напор којшто дури е одвај некако и поврзан со уметноста. И, во мојот случај, добро е што е така, бидејќи не сум во тој фазон.

С.О: Повеќето од нас кои што се нарекуваат критичари, на крајот повеќе пишуваат за уметноста, отколку што се бават со критика.

Д.Х.: Па, не можете да имате вистинска критика во култура кадешто сета уметност се смета за вредна и интересна. Критиката цвета во помалку доблесна средина. Таа претпоставува дека некои уметнички дела се повеќе вредни и интересни од други. Теоријата, адвокатството и наместените насмевки се денес жанрови по избор, бидејќи сите претпоставува-

ат дека уметноста е навистина важна. Јас не сум сигурен дека е важна, иако имало времиња кога била. Идеално, јас би сакал да пишувам за доброволни гледачи, за луѓе кои ја гледаат и следат уметноста, но не се оптоварени со нејзината важност. Луѓе кои повеќе речиси не постојат. Питер Склелдал и Кристофер Најт се доближуваат во прилична мерка до вистински критичари, бидејќи тие се уште пишуваат за читатели на кои им е потребно да бидат убедени и кои тие се обидуваат да ги убедат.

С.О: Ако од оваа професија не се живее баш најдобро, зошто тогаш се бавите со неа?

Д.Х.: Зашто очајот е залуден и непрофесионален. Вистина е дека во неа нема убава живеачка, но јас уживам во ваквиот живот. Ме плаќаат да го работам она што сакам да го работам, а тоа е пишувањето. Живеам каде што сакам да живеам. Одам каде што сакам да одам. Се разбира, американската култура станува сè поздодевна и се здобива со сè повеќе инстант доблести, но тоа не е по моја вина, а за среќа, никој не живее вечно. Но исто така, мора да се каже дека има и сè повеќе знаци кои укажуваат на појава на ново формирање на вистински underground, а јас се чувствујам пријатно во тајните култури. Татко ми беше цез музичар и јас пораснав во тој соо/ цез свет на Лос Анџелес, којшто беше вистински underground. Ова значеше дека доколку знаете каде свират Чет Бејкер и Дик Турсик, нема да кажете никому. Оние во "L.A. Times" не смеаше да дознават за нив, ниту ќе сакавте за тоа да прочитате во "Vanity Fair"



Енди Ворхол, Без наслов, 1964, ситопечат
Andy Warhol, Untitled, 1964, silkscreen

Сега сум веќе подготвен да се повлечам во мала сенка, да му се вратам на тоа подземје, да сум повторно на пат ("on the road"), да ѝ се вратам на плажата или нешто слично. Не ми е пријатно да се дружам со уметност што не е критичка кон прерогативите на високата култура. Не ми е пријатно во так-

ва културна клима во која уметничките дела и државните институции на високата култура влегуваат во конспирација за да ја критикуваат популарната култура. И конечно, не ми е пријатно да живеам со претпоставката дека како критичар би требало да имам заеднички интереси со некоја гигантска

институција.

С.О: А како се чувствувате поради тоа што токму тие институции ве открија и ве сакаат?

Д.Х: Па, не ми е баш пријатно да ме откриваат, но да бидеме искрени, тоа се единствените расположиви места. Но исто така, би требало

да го нагласам и тоа дека тие не ми сакаат. Верувајте ми за ова. Бев таму. Повремено реагираат студентите, но обично во студентските кампуси ме канат за да им послужам како кемкавото дете меѓу нивните миленици од тaborот на „политички коректните“. Иако не можам никако да сфатам како би

можел јас да бидам политички некоректен. Живеам и отсекогаш сум живеел на маргините. Од маргините зборувам за други маргинални типови и отприлика сум исто толку до осведоченото улично губре со кое што и тие радо би се сретнале. Единствениот проблем што би можел да го согледам е дека јас навистина не ја подржувам уметноста како практика и професија. Ама, мојата работа не е да ја „подржувам уметноста“ или целите на „американската уметничка заедница“ кон којшто не припаѓам. Јас ѝ припаѓам на заедницата на Ендиевите цвеќиња и толку. Исто така, уметноста не е симптом во мојата практика. Таа е причина. Уметноста ја менува критиката, а не обратно. Уметноста ги менува институциите, а не обратно. Том Мекевили и јас дискутираме за ова: Том вели дека уметноста комуницира со комуникаторите, а дека овие комуницираат со културата. Во овој момент, тоа може да изгледа вистинито, но сепак мислам дека не е во ред. Тоа е премногу клерикално за мене. Не би сакал да бидам никому и во ништо висок светешник, освен во игрите на видео покер.

С.О: А знаеме колку сме ние моќни. (смеа) Создаваме и кршиме кариери, промовираме уметност што никој не ја сака.

Д.Х: Всушност, тоа е таков вид на уметност што никој не може да ја сака или да биде дневно со неа. Повеќето од нејзините производи се наменети за институциите или се однапред обликувани за институционалните одредишта. Би рекол дека ова е последицата од отфрлувањето на врекувачкото бебе на комерцијализмот заедно со во-

дата за капење на капитализмот. Мислам, јас сум прилично напреден тип, но не би сакал во мојата соба да ми стојат потпрени на сидот три табли сирова иверка, украсени со клип лампи и испишани со зборот „буги“. Тоа е схоластички постминимализам- „брза уметност“ дизајнирана за институционалните бели кутии и нивните цвакни-голтни. Јас сум за „бавна уметност“ што цвета со проблемите на нејзината пожелност. Таа уметност ја посакувам во мојот дом, така што не ќе морам да ја посетувам како некоја дебела тетка во старечки дом. И што ако некој рече дека мојот дом не е доволно „коректен“ за неговата уметност? Што ако некој смета дека неговата уметност е премногу добра за моите пари? Ќе му речам: еби се!

С.О: Повеќе пати го употребите зборот претстава (*image*). Јас почнав како уметник и сè уште се сметам за уметник... Се стремам да дојдам до идејата за нејзината редуцирана суштественост и тоа посебно затоа што сè повеќе се зборува за нејзиното префрлување на компјутер. На крајот повторно доаѓаме до култура на сликата. Скоро до некаков готски сензибилитет.

Д.Х: Како прво, она што е незапишано едноставно не претставува ништо. Му недостасува исказ. Затоа, го употребувам зборот „претстава“ за да потврдам дека еднаш кога нешто ќе се контекстуализира како уметност, тогаш тоа, без оглед дали е слика или објект, функционира како сопствен репрезент; функционира на ист начин како што прирокот во реченицата е секогаш репрезент на нејзиниот субјект.

(смеа) Како и да е, јас немам некој посебен проблем со културата на сликата. Подобро култура на сликата, одшто култура на текстот.

С.О: Тука имаме работа со американската буквальност или со академската природа на културата, кадешто објаснувањето го изедначуваме со разбирањето, а претставата ја претвораме во текст.

Д.Х: Точно. Ми се допаѓа дистинкцијата што во еден од своите есеи ја прави Џереми Гилберт-Ролф, а на различен начин Вилијам Гибсон во својата книга за видливото. Имено: постои разлика меѓу видливото поле и видливиот свет. Постои, значи, вишок на постоечки визуелни податоци на кои што им претходи и од кои што произлегува нашето визуелно декодирање на претставите, а на начин што е потполно различен од нашето искуство со декодирањето на текстови. Поради ова, нашето искуство од било кое уметничко дело е, во известна смисла, секогаш безисториско и тоа, повторно, се разликува од нашето искуство со текстот. Кога ќе видам еден Рафаел, тој е токму тука и токму сега. Моите очи го енкодираат, а мојот ум го декодира. Ако мојот ум смета дека она што го гледам е невозможно да го дешифира, моите очи се обидуваат да го видат уште еднаш и да го испишат уште еднаш. (смеа)

С.О: Брзо возвраќање.

Д.Х: На некој начин: очите пишуваат, мозокот чита. А очите можам секогаш да ги насочам да го испишат односно визуелното поле, бидејќи секогаш има нешто повеќе од она што можат да го напишат

очите. Со текстот тоа не е можно бидејќи, се разбира, текстот е напишан, веќе енкодиран. Во академската практика, меѓутоа, овие аспекти на целосно видливото што ликовната уметност ја дели од музиката (поради нејзината целосна слушливост) се потиснуваат за сметка на оние визуелни енкодирања кои што уметноста ги дели со литературата.

С.О: Тоа е извонредна аналогија, но исто така не треба да заборавиме дека Америка го мрази цвот.

Д.Х: Да, ама затоа го имаме овој прекрасен цитат од Кенет Барк, кој вели дека најголемите заслуги му припаѓаат на секое уметничко дело што ја чува културата од тоа да стане апсолутно и длабоко посветена на самата себе. (смеа)

С.О: Вашиот текст за Либерачи (познат американски пијанист кој во својата младост се откажува од брилијантниот талент и кариера во сериозната музика за да се претвори во врвен забавувач во хотелите и салиите на Лас Вегас - заб. на прев.) има многу заедничко со посветеноста на самиот себе. Тоа е фасцинација која исто така може да го исфрли вашето дело надвор од музеите. Ова е можеби поради тоа што потекнувате од американскиот Запад, кој е уште еден од американските митови за намуртен индивидуализам и потпирањето-на-самиот-себе.

Д.Х: Па, како прво, „себството“ е уште еден од зборовите кои за мене имаат само историско значење. Тој потсетува на Хамлет, Фауст, Китс и Фројд. Како второ, што пофаволите ви значи ова „доаѓа-

од Запад", Сол? Правите да звучат како Нати Бамбо, која е Источна измислица за Западот, или како било кој мит за намуртениот индивидуализам. Верувајте ми, луѓето кои живеат на Западниот брег не можат да си дозволат митови за него. Тоа е едно големо, сурово, мртво и празно место чии што главни доблести се отсуството на дрва, отсуството на снег и неможноста природата да се замени со култура. Интелектуално, најдоброто што можам да го кажам за него е дека Западот е суштински повеќе пост-модерна средина од Истокот. Тој е повеќе децентриран, неговата култура е обесприродена, а неговото население е составено од децентрирани сеbstства.

С.О: Зборуваме за вашиот сензибилитет, спротивставувајќи го на сензибилитетот на Западот кој, ако е пост-модерен, тогаш е таков на многу популаристички начин.

Д.Х: Западот за мене претставува една географска празнина, лишена од свест или сензибилитет. Тоа е негова особина, негова доблест. Што се однесува до популаристичката пост-модерност, не би рекол дека било Западот било јас манифестераме нешто слично. Јас сум најдалечениот човек од еден популарист, иако некои ме сметаат за таков поради мојата склоност кон популарната култура; всушност, јас не сум повеќе популарист од мојот херој, Ц.Л. Остин. Тој го сметаше обичниот јазик за посуптилен, поделикатен и за инструмент којшто е поголем извор од схоластичкиот, филозофски јазик на неговото време. Тоа не го прави Остин популарист. Јас, пак, сум заинтересиран

за обичната култура од истите причини. Сметам дека народната, уличната култура е повеќе суптилна, деликатна, адаптибилна и дека како практика има повеќе ресурси од онаа на високата култура, којашто е обременета со општо прифатен речник на схоластичка терминологија. Затоа и верувам на уличната култура; мислам дека таа функционира. Признавам дека се чувствуваат комотно со комерцијалната култура, бидејќи и самиот сум ангажиран во неа, односно во тргувањето со идеи. А од моето тажно искуство знам дека слободното тргување со идеи станува далеку потешко кога не постои слободна трговија со објекти. Се плашам дека ова не е нешто во што јас верувам или не, туку што сум го открил по цена на одредена лична мака и трошок. Едноставно речено, уметноста и критиката за кои сум заинтересиран се обид да се реконституира она што го сметаме за "добро". Можеби нема потреба да бидете "лош" за да создавате добра уметност, но се плашам дека не постои потреба за уметност во една средина кадешто сите се согласуваат што е тоа "добро" и што е тоа што го сочинува "доброто" однесување.

С.О: Вашиот есеј „Влезете во змејот“ е речиси романтичен повик за реконституирање на традиционалната авангарда.

Д.Х: Ако е така, ќе се откажам од него. Она што сакав да го кажам е дека уметноста мора да изврши насилиство врз нашите очекувања; да стане на некој начин видлива за нас. Уметноста мора да се смени и ќе се смени. Но, тоа не значи дека уметноста, во историс-

ка смисла, стремела кон одредена цел. Мислам дека таа ниту сега, ниту кога и да е имала некоја цел. Уметничкото творење е кумулативна, сериска активност, а не историска секвенца на претходно утврдени предлози.

С.О: Прашањето го поставил повеќе во смисла на етичкото, отколку во смисла на некаква трансгресија.

Д.Х: Е па добро, со една етика на трансгресијата би можел да се помирим. Затоа и мислам дека би требало да биде барем исто толку тешко да се биде уметник, колку што е тешко да се свири во рок бенд.

С.О: Да се почне во гаража и да се патува наоколу по места за кои никогаш не си чул.

Д.Х: Токму така. Младите уметници денес се ставени во ужасна состојба, особено оние на факултетите, бидејќи ако сакаш да бидеш уметник ќе мора да работиш за оние со кои се натпреваруваш. Тие се луѓето со кои ќе живееш до крајот на животот. Денес децата завршуваат така што и во своите триесет години добро се вклопуваат во сенката на своите татковски фигури. Последиците се такви што енормно се успорува тркалото на стилот. Се сеќавам кога бев момче ја користев секоја прилика да одам автопост до Њујорк. За уметноста се заинтересирав со тоа што висев по галериите, а тоа почнав да го правам бидејќи браќата Џенис (сопственици на една од најпознатите Њујоршки галерии - заб. на прев.) ми дозволуваа да се користам со тоалетот, нешто што кога ќе ви згустеше не можете да го најдете во центарот на Менхетн ни за

живи глава. Така, се мавтав по галериите во периодот кога поп-артот едноставно го збриша апстрактниот експресионизам. Тоа се случи скоро преку ноќ. Знаете, чувството беше єбено катализично. Добро би ни дошла уште една таква катализма и тоа не заради „доброто“ на културата, туку единствено заради џаволски добрата возбуда од неа. Но електричната бодливка жица подигната од институциите во светот на современата уметност, ја прави оваа револуција невозможна. Тоа што го имаме денес ќе пропадне уште пред да се смени, бидејќи со тоа пропаѓаат и институциите, со тоа пропаѓа и пазарот...

С.О: Клемент Гринберг тврдеше дека овие институции, откако го пропуштија апстрактниот експресионизам, си дадоа за задача никогаш повеќе да не пропуштат ништо.

Д.Х: Музите ги претворија во бутици. По џаволите, би бил среќен музеите да сакаат да останат конзервативни институции кадешто може да се види нешто надвор од модата. Би ме одушевило кога музеите би можеле да бидат доволно слободни за да останат надвор од модата и да пружаат некакво спознатливо становиште кое е на спротивната страна од тековниот дискурс. Но не можат, бидејќи тие се поврзани со пазарот како со папочна врска. Така, на крајот имаме забетонирана посветеност на трендовите на бутик трговијата и штетно влијание на хиерархиите воспоставени од нашите чувари на уметноста-институциите. Постојано се плеткам по минатото, прашувајќи се каде е грешката. Што е тоа што овозможи музеите

да станат бутици што се маскираат во уметнички павилони ("kunsthalle")? Кога секуларната англо-критика стана германска „висока критика“? Кога луѓето почнаа да мислат дека на факултет можеш да научиш како се станува уметник? И слични работи.

С.О: Заглавени сме со фактот дека институциите го прифатија критичкиот приод од шеесетите години, сфаќајќи го на единствениот можен начин за нив.

Д.Х: Разбираам што се случи, но не разбираам зошто луѓето тоа го купуваат. Очигледно, американската култура ги прифати сите негативни слободи од педесеттите и шеесетите години и ги претвори во позитивни слободи. Така, Томас Џеферсоновата „слобода од“ се претвори во Џон Адамсовата „слобода кон“. Ослободеноста од статус и доблести, стана слобода да се има статус и доблести.

С.О: Мислите ли дека е тоа генерациски проблем? Или, мислите дека вие и јас се чувствуваате така?

Д.Х: Ако деведесет и пет насто од сите што се помлади од вас мислат дека нештата треба да изгледаат така, тогаш веројатно треба да претпоставиме дека имаме генерациски проблем. Но, тоа не значи дека јас не можам да плачам над таквата состојба. Можеби ќе звучи елитистички, но со сите општествени погодности со кои уметниците растат, со широчината на нивното образование и огромното јавно и приватно инвестирање во нивната уметничка слобода, ми се чини дека уметноста би требало да биде малку по интересна од рок-енд-ролот. Можеби другите мислат дека е таква. Во моментов, јас не

мислам така. Мислам дека треба да скршите некои правила кои прават трескот при кршењето.

С.О: Што мислите, во тој контекст, за „gangsta rap“ музиката. Дали таа воопшто нешто ви значи?

Д.Х: Не ја слушам премногу, бидејќи звучниците во колата не ми се толку големи. Но, сепак, одвреме-навреме ја слушам, зашто ми се допаѓа кога луѓето се искупуваат со производите на улицата. Ја сакам прозодијата, ги сакам тие физички, класични каденци. Боже, колку ми се допадна како маршираат тие одмерени слогови во едно нешто што го слушнав пред некој ден. Во себе, знаете, го имаат оној вергилијански, латински хексаметар. Бум! Бум! Бум! И постојано, кога слушам такви работи, се фаќам себеси како размислувам: дали е ова пооткачено и починично од *Exile on the Main Street*? Дали е ова полошо од „вклучи се, шибни напред и бори се со ебените сити и дебели“!? Една од неколкуте енема стихови во рок-енд-ролот. (смеа) Како би се споредила оваа аномија, на пример, со Лу Рид или со *Street Hassle*? Се разбира, кога имате работа со популарната музика секогаш треба да мислите дека тоа до извесен степен претставува „кршење на срцето на лудите хормони“ (смеа), но тоа не ме шокира. Последниот пат кога бев шокиран тоа беше поради еден слабо приземнет „Стратокастер“. (смеа) Мислам, „gangsta rap“ е опасна музика: таа е на границата на смртоносното, но со сета смрт наоколу, таа не е убивствена. Таа е очајно американска. Знаете, самиот чин на говорење, самата идеја што тие деца никнати-од-ни-

каде би ги помрднале газовите да го преработат јазикот за да стане говорен, самото нивно излегување и зборување, е степен на предавство на невиноста и аспирациите што ви го крши вашето ебено срце. Јас сум свирел во бенд и ја знам таа двојна врска. Господе, колку е тоа откачено. Ем сте никој и ништо, ем сте се исправиле со вашата идеја за cool костум како некое шестгодишно дете во школска лакридија, молејќи да ви одобруваат. Затоа и ви треба тоа лице, тој агресивен фронт. Потребно ви е да се заштитите од целосното понижување, за да ја маскирате вашата инфантилна повредливост. Тоа е единственото што го имате. Лице. Фронт. И тогаш очекувате одговор. Понекогаш го добивате. Па така и од „gangsta rap“ музиката ќе има веројатно повеќе опипливи последици, отколку од постминимализмот, зашто тој е похрабар и сака повеќе: тие луѓе не бисакале да умрат на улица. Пораката што ја добивам кога го слушам е таа и ние ќе ја прифатиме таа порака и ќе одговориме на тоа барање.

С.О: Но како да се спротивставуваме. Кога произлегува од идејата на шеесетите години, човек има вистинска желба да конструира нешто што создава отпор. Меѓутоа, она што се повеќе го наоѓаме во нашето опкружување е промоција на идејата дека уметноста треба да стане дел од индустриската за забава.


Д.Х: Ако можам да избираам меѓу уметноста како образование и уметноста како забава, ќе ја одберам забавата. Ако е единствена таа опција, дайте ми гламур. Какво е тоа предубедување дека умет-

носта не може да забавува? Боже господе, па што би можела друго да биде? Таа весели. Таа малку застрашува. Никој не гине. Па тоа е забава!

С.О: Зборувате за забава во термини на XIX-от век. Забавата во таа смисла е диверзија.

Д.Х: Мојот поглед на човечката судбина е повеќе праволиниски од вашиот. За мене еден „gangsta rap“ на Ајс Кјуб и „Питачката опера“ на Геј се еднакво забавни. Оливер Твист и *Pulp Fiction* се за мене подеднакво забавни. Академската уметност, онаа што го мрази телото, претенциозната уметност - таа е диверзија.

превод од англиски:
Зоран Петровски



Небојша Вилиј,

States of Changes?

Постмодернизмот и
уметноста на
осумдесетите

Феникс, Скопје 1994

Валентино ДИМИТРОВСКИ

Книга за постмодернизмот, за уметноста на 80-те, за парадигматските случаувања од крајот на векот што уште еднаш (по кој пат?) ги разбранува духовите за модерната, за модернизмот и за цивилизациските реперкусији од нивното затемнување. И тоа книга во подрачје каде феномените на промените фокусирани во изминатата декада се таложеа бавно и непротивречно. Оттука, импонира храброста на авторот со оглед осаменоста на зафатот и рестриктивноста на локалниот контекст.

Разбиралива е интенцијата, во структурирањето на пристапот кон нашата сцена, да се испише голем круг од теориска елаборација за состојбите и интерпретациите на глобалната постмодерна аура, за „феноменологијата“ на постмодернизмот, преку промените во уметноста во светот и соодветните регионални, југословенски приклучувања и партиципации. Методолошки оправдано не само поради неопходната контекстуализација, туку и со оглед на специфичното калемење што го одбра нашата ликовна сцена, а кое беше уплатено на

глобалните исходишта. Проблемското разврзување на состојбите отпочнува уште со воведното насловување каде што терминот постмодернизам е испишан со скриптура што го скицира значењето на напуштање на непрегледната мена на измите (POST-modernIZAM). Натамошното воведување е со повеќе цитати од критички или теоретски текстови, главно од културно-уметничката периодика. Применет е преглед, лепеза, дисперзивно зафаќање во веќе непрегледната магма од теориски и критички практики што фрагментарно ќе ја отслика и онака фрагментарната состојба на преовладувачкиот сензибилитет на дешевницата. Расцепканоста на зафаќањето сугерира расцепканост на сцената. Се низжат постмодернистички швенкови и крупни планови за некои од мноштвото актуелни парадигми. Моделот на цитат, наместо увод, како воведување во една книга за постмодернизмот, нескриено се приклонува кон текстуалната вокација и пракса на третираното подрачје.

На почетокот се поставува прашање за модернизмот, што со него?, за да се искажат две согледувања: едното, што новата состојба ја сфаќа како продолжение или трансформација на модернизмот, додека другото, постмодернизмот го разбира како нов и контрапрен феномен. Оваа, инаку референтна поделба во критичко-теориските дискурси, сепак не е така фундирана за да биде појдовна оска, бидејќи дебалансот е на страната на сфаќањето за постмодернизмот како нова епоха со сите импликации од претходната, независно дали од про или контра позиции. За квалифицирање на првото се зема ес-

тетскиот период на П. Биргер за „концептуализација на дијалектичкото продолжување на модернизмот“, додека второто се објаснува со новомарксистичката спецификација (Ф. Џејмсон) на „новиот светски поредок на доцниот мултинационален капитал“, бришење на границите на високото и ниското во културните практики во тоталната потрошувачка коегзистенција - значи еден социолошки период. Ова невнимателно мешање на нивоата (естетско-социолошко) донекаде го симплифицира непрегледното море од разновидни правци на поврзување и дистанцирање. Натамошното експлицирање на првото стојалиште - постмодернизмот продолжеток на модернизмот - во еден екскурс за неоконзервативизмот, оди по линија на Хабермасовото сфаќање за нецелосниот проект на модерната чиј што просветителски агенс, и покрај релативната стагнација, сепак може да смета на обнова и универзалација. Овде се акцентираат новите конзервативци, за разлика од старите што агитираат за постмодернизмот, кои „го поздравуваат развојот на модерната наука се додека тој излегува вон од нивната сфера за да биде носител на техничкиот прогрес, капиталистичкиот напредок и рационалната администрација“. Нивниот антимодернизам значи само отфрлање на негативните аспекти на процесот на модернизацијата, критика на културниот модернизам како своевиден постмодернизам.

Проследувањето на модернистичките импулси во постмодернизмот на сцената на неоконзервативните теории можеби е малку изнасилено. Тезите за незавршениот проект и дијалектичкото про-

должување своето исходиште го имаат највеќе, според мое мислење, во традицијата на длабинско теоретизирање на Модерната (главно германската, од Нице, преку Вебер, до онаа критичката на франкфуртската школа, посебно Адорно). Главните импулси се црпат од неможноста да се одолее на моќта на модерната проективност. Останувајќи на можноста од рационално соочување и разрешување на противречностите, па макар и како трансцедентална претпоставка, како и на хуманистичко-утопискиот етос, се акцентира незавршеноста, отвореноста. Некои од неоконзервативните гледишта кои, ако и ја поддржуваат вербата во рационален систем и прогрес, сепак го немаат оној есхатолошки призвук што оваа традиција го поседува. Покрај тоа, повикувањето на Хабермас по прашањето на неоконзервативизмот можеби не е најуплатно со оглед на неговата глобална класификација на постмодернизмот. За него тоа не е само американскиот неоконзервативизам, туку таквата состојба пробила на секаде во порите на интелектуалните подрачја со што се „предизвикуваат теории на постпросветителство, постмодерно, пост-историја, накратко неоконзервативизам“.

Поделбата на постмодернизмот на неоконзервативизам и поструктурализам ја следи бинарната интерпретативна нишка. Но и овде, се чини, применет е двоен критериум: социоидеолошки (неоконзервативизам) и критичко-теориски (постструктурализам). Ваквата поделба е можна, но е една од повеќето. Иако, поради множеството на парадигмите и визурите, примарното класифицирање во постмодернизмот не е честа

појава. Сосема е оправдано проследувањето на постструктурализмот како главен експонент на деконструкцијата на модернизмот. Овде се истакнуваат две одредувачки својства. Форсирањето на текстуалниот модел повторно испишува анаморфоза на почетниот за-борав и ја осветлува езотериската наивност на модернистичкиот артефакт во не-прегледната текстуалност на јазикот. Така, не само што се разнишува автохтоноста на текстот (артефактот), туку и генеричноста на субјектот. Со тоа се скицира и главниот модератор на деконструкцијата на модерната - постструктуралистичкиот дискурс на деконструкцијата. Неопходните референции на Лиотар и Дерида се разбираливи. Меѓутоа, скицирањето на постструктуралистичкиот дискурс не било значително оптоварено ако на ова место фрагментарно се нафрлат и еден Рорти, Слотердијк, Лакан, бројниотничански revival, доцниот Барт, значајната фројдовско-лакановска артикулација (J. Кристева, пред сè) и т.н. На тоа можат да се надоврзат и најзначајните продолжувачи на деконструкцијата во книжевноста: американските критичари од Јејлскиот универзитет - Пол де Ман, Ц. Хартман и Ц. Хилис -Милер. Но, намерата на Вилиќ секако била парадигматска фокусација, а не синтагматско ширење. Следственоста на „слабата мисла“ и реторичноста е на место затоа што оваа апликација во постмодернизмот е индикативен почитувач на деконструкцијата на трагата на Хайдегеровата останка. Краткиот екскурс за социо-економските аспекти во епохата на постмодерната, преку ставовите на Бел, Мандел и Џејмсон, ги истак-

нува базичните парадигми во општествената стратиграфија, фундирајќи ги промените од втората половина на векот во „пост-индустриското општество“ или во сеприсутноста и рафинирани форми на доминација на „доцниот мултинационален капитал“.

Заокружувајќи го општотеоретскиот пристап, Вилиќ назначува два кода или системи на читање на феномени: неоконзервативизам и постструктурализам. Елементите на односот кон традицијата и историјата, како навраќање, навод, цитат, пастиш, враќање на претставувањето, фигуративноста, наративноста и т.н., се врзуваат за неоконзервативизмот, што може да имплицира и нивна негативна конотација. Овде не е најасно дали аспектите на навраќање му припаѓаат изворно, или му се припишуваат од стојалиште што истите ги сфаќа како ретрес. Постструктуралистичкиот дискурс, исто така, покрај деструктуирањето и децентрирањето на структурите, перманентно ја подгрева тензијата околу реториката на обновата и метафоричноста на навраќањето.

Следува солидна елаборација на некои постмодернистички својствености, пред сè, во уметничкиот практикум. Анализата на постмодернистичкиот еклектизам, во про или контра изведбите, дистинктивно го профилира овој феномен - во однос на историскиот еклектизам и особено пејоративните модернистички конотации - како слободна игра со културните модели и стилови. Тоа не подразбира некакво епохално превреднување или иновативно декодирање, туку преформулирање, дополнително кодирање, впишување

во арсеналот на таканаречена „универзална историја“, деконструирана од разновидните ексклузивизми, хиерархии, доминации. Рекомпонирањето кон имагинарниот регистер на историските образци во глобалната текстуална матрица, ослободена од временската контекстуалност, го одредува овој **еклектикос** како ослободувачки етос и копнеж. Наспроти модернистичкиот борбен глобализам што стратешки чекори и брише, постмодернистичкиот стремеж е натопен со „pietas“ кон минатото, согласно импулсите што му ги припишува „слабата мисла“.

Враќањето на претставата (репрезентативноста), фигуративноста, „објектноста“ се проследува во еден кохерентен скlop: разнишувањето на модерниот субјект (филозофијата на субјектот) ја обновува репрезентативната размена, губејќи ја смислата на симболичкото во постапното трошење на јаствената кохеренција, идентитет. Во доцниот филозофски модернизам тоа имплицира копнеж по неидентитет. Промената на тензијата од знаковното кон објектот, така, е логична последица, иако не треба да се сфати како поместување кон предметната стварност. Реалното, туку според Жижек (Лакан) како пристап кон „вон-символното, како празнина што ја отвара празнотијата среде самото Симболно“. Но можно е и нешто поинакво впишување во овој феномен. Имено, модернистичкиот субјективитет може да се исчита во метафората на распарченот Орфеј (иако И. Хасан во 1971 г. ѝ припишува постмодернистички предзнак) што ги ништи сите изоморфизми, сличности (од регистерот на симболичкиот аналогон) со веќе уништени-

от свет. Опстојува на метонимиско форсирање на сопствените осакатени „фигури“, автореференциелни до замирање. Оттука, постмодернистичкиот отклон кон репрезентноста и објектот не би било напросто напуштање на модернистичкиот субјективитет, туку сочувствено прифаќање на неговата распарченост, децентрираност и тоа, не како катастрофично сознание, туку со сета возобновена радост од повторното активирање на Орфеевата струна и на возбудливите „мелодии“, па макар тоа да биде и соблазителна игра на сеприсутните супстанции и симулакруми.

Состојбата на децентрираност, расредишеност во постмодерната, така, не може да биде потполно различна од онаа во модерната. Впрочем, првичните детекции на оваа состојба се модернистички. Како и фрагментот, фрагментарноста. Според еден од најеминентните модернистички теоретичари на Модерната (Адорно), импулсите на фрагментарноста, на неидентитетот се чувари на изворната автономија на неетаблираната уметност. Но губењето на средиштето и отклонот кон фрагментарноста во модернизмот имаше некаков судбински призвук: исчекување дека ќе просја светлото на сосема Другото, како некаков мистичен копнеж. Во постмодерната оваа реторика се снижува во неограничената игра на разликување, така што, и средиштето и периферијата, и целината и фрагментот се во функционална спрега ослободена од ексклузивистичкиот диктат. Вилиќ, инаку, не го нагласува стриктно постмодернистичкиот предзнак пред овие феномени.

Првиот дел од книгата ја третира постмодерната аура и постмодернизмот во нивното теоретско рамниште. Покрај констатацијата за опфат со сите релевантни својства и аспекти, прозвучува, би рекле, и една постмодернистичка интонација што остава простор за впишување. Во таа насока се чини можно истиот корпус на аспекти да биде устроен и нешто поинаку, според некакви "доминантни" парадигми што, од друга страна, може да е само работа на вкус и избор на позиција:

-нема металингвистичко упориште, „не постои ништо надвор од Текстот“ (Дерида), особено ако и несвесното е структурирано како јазик (Лакан), или пак и предлингвистичката фаза во развојот на единката поседува семиотички својства -J. Кристева. (онтолошка)

-нема привилегирани метанарации, постесклузивизам (Слотердијк), филозофијата го губи повластеното место како арбитер (Дерида), разочрување на репрезентативните епистеми. Значите не упатуваат на нешто одредено означенено, туку секогаш само на друг знак. И најборбениот модернизам, чија деструкција на претставувањето беше недвосмислена, скришно како да исчекуваше мистичен одговор што ќе просјае од Означеното. Губење на убедувањето за непромистливата раздвоеност меѓу научно-теоретските и книжевно-историските дискурси со оглед на реторичноста на јазикот. (гносеолошка)

-напуштање на митот за профетската функција на уметноста, разнообразноста на текстуалните образци, напуштање на вртоглавото

надминување на измите. (естетска)

-бришење на родните и структуралните разлики на комуникативните модели и феномени од т.н. реална егзистенција до најрафинираните симболични поредоци во мрежата на сеприсутните комуникациски и информатички релеи, а по диктат на праволиниско воедначување во еден недопирлив Симулакрум. (социолошка)

Приоѓајќи поконкретно кон темата за уметноста на 80-те, Вилиќ потенцира две парадигматски појави: концептуализмот на Бојс и поп-артот на Ворхол по заморот на доцниот модернизам. Парадигматичноста се состои, пред сè, во односот кон стварноста и уметноста: проширенот поим на уметноста во која се губи аурата на осамениот автор во „социјалната пластика и сигнификантните фигури“ од масовната култура, генерирали со експресивноста на сопствената репродуктивност и иконичност. Овие автори стануваат преодни фигури, предвесници на сензибилитетот чии исходища се бараат во археолошките насложки на десублимираниот исказ, како и во неограниченото отварање кон историските морфеми и стилеми. На тоа се надоврзува и заморот од безизлениот солипсизам на теоретското и интелектуалното зафаќање кон средината на 70-те (инаку својствено за минимал артот, лингвистичкиот концептуализам, аналитичкото сликарство и др.). Во насока на востановениот аналитички правец се истакнуваат феномените на репрезентацијата, фигуративноста и на сликарскиот чин, метје во после иконокластичкиот тренд на обновена-

та слика. На фонот на дезилузониранот генуин модернистички субјект и неговата потрага по објективност и вистина, сигнификантно делува ставот на Слотердијк: во обновата на ликот на светот и изразот не се работи за тоа да се реши загатката, туку истата да се зачува пред оние што сакаат да ја одгатнат. Репрезентативноста не имплицира обнова на симболичкото (на што Вилиќ реферира), туку форсирање на „ававилонското“ распрушување на уметничкото писмо во кое се инаугурира алегорискиот импулс на бескрајни замени, а во отсуство на референтен фундамент. Обновената алегореза се движи по бездната на индивидуалната идиосинкразија. Во „работниот простор на сликарството“ (Т. Брејц), тоа е онаа морфологија на обновената слика, оној плуралитет на претставите и „измите“ за кој што Вилиќ ја сигнира метафората за „Паралелниот музеј“ како епистема на уметноста. Паралелно со уметничкиот „говор во прво лице“ се одвива и праксата на „критичар во прво лице“ за што се дава со-лидна поткрепа во искуството на движателите на новата уметност од повеќе земји. На еднаков начин се третирани и појавите на трансавантгардата и на *genius loci* од почетокот на движењето. Помалку уверливо ни делува подвојувањето на кохерентна претстава и децентрирана фигуративност, за одредени фигурални искази. Наспроти воочливите разлики во фигуративниот исказ, сметам дека на дело е еднаква „кохеренција“ и „децентрираност“ во наборите на десублимираниот субјект. Разликата е повеќе во морфологијата на мито-естетските образци: колективните седименти во културната меморија, од една

страна, и нагласената идиосинкразија (схиза) на личниот говор, од друга страна.

Пристапот кон (сега веќе бившата) југословенска сцена отпочнува со истакнувањето на три југословенски партципации на Венецијанското биенале во 80-те (Б. Иљовски, А. Шаламун, Е. Шуберт - 1982; Б. Бучан - 1984; Е. Бернар, З. Фио, Н. Иванчиќ, М. Продановиќ, Л. Водопivec - 1986). Тогашните актуелни размисли околу тоа дали се работи за автентичност или за релативно свеж импорт во појавите на новата уметност од почетокот на деценијата, денес делуваат блазирано. Не само поради несфатливата дикција, во едно време со глобално еклектично, кентаурско искуство, туку и поради суштинските партципации на југословенските уметници во европската, па и светската сцена. Доволно е да се земе предвид придонесот на овие автори на Биеналето во Венеција. Како репрезентанти на една сцена на пробудена слика, на постмодернистички диктуси, на трансавантгарден сензибилитет, мошне авторитетно делуваат нивните искази лоцирани некаде меѓу медитеранската сетилност и многугласност и средноевропската „длабочина“ и експресивност. Оваа сцена сосема рамноправно стоеше со останатите европски партципации. Затоа, по малку несфатлива беше млаката рецепција во пошироките европски координати што, до некаде, може да се разбере со карактерот на раширениот уметнички маркетинг во кој се протежираа само одредени етаблирани средини.

Посебен аспект во обновената ликовна практика на некогашната југословенска сцена

претставува прашањето за извесен континуитет. Вилиќ прецизно го расветлува ова, внимателно согледувајќи ја предисторијата на новиот сензибилитет на оваа почва. Било какво изнаоѓање на диктус или ликовни образци што претходат и ги антиципираат 80-те би било изнаслиено дополнително проектирање, освен во случаите кога носителите од претходните генерации се активни партципиенти во новата уметност (на пр. Седер, Кулмер, Кожарик). Многу осведочени автори продолжуваат да творат активно во 80-те, но главно се движат во разнобојните доцномодернистички искуства, иако во видоизменети услови.

Сродно на ова прашање е и тезата за *genius loci*, регионализмот на културните предлошки и константи во уметноста на 80-те. Проследувајќи ги тезите на А. Медвед и Д. Матичевиќ, Вилиќ го проблематизира ова хипотетично врзување со регионалната и националната традиција, со фактот на недоволна усогласеност со конкретното уметничко искуство и со средини и автори за кои не може да се примени таа схема. Но истакнувањето на хипотетичниот карактер на оваа теза можеби треба повеќе да се најглasi со извонредно сложената ситуација во актуелниот момент, вжештената артикулација во која што и еклектичката неограниченост и регионализмот, и егзотеризмот и езотеризмот, фигурираат како реторички образци. Се констатира и не-воедначеност во поглед на глобалната ознака во појавите на „новата слика“, при што се упатува на различни искуства, на пример белградската сцена, во однос на оние од Загреб или Љубљана.

Синтетичкиот пресек на некогашната југословенска постмодернистичка сцена се заокружува со феноменот на појава на уметнички групи. Тоа недвосмислено се определува како атипично во отсуство на парадигматски концепти. Таксативното набројување се чини како потврда за постари реминисценции, додека исклучок во оваа смисла претставуваат ALTER IMAGO и IRWIN.

Феноменот на уметноста на 80-те, што во поразвиените југословенски средини мошне брзо се аплицира, во македонската средина беше забавено присвојуван. Причините за тоа лежат во некои локални особености присутни барем во почетната фаза: ригидност на уметничката клима без благовремени информации и комуникации; отсуство на автохтоно движење и посредувано инфицирање со новиот сензибилитет; неважење на синдромот „*genius loci*“ - отсуство на инспирации од сопствената историја на уметноста за сметка на светската. Доцнењето на постмодернистичките импулси во нашата уметност секако се должи и на уметничката клима во 70-те кај нас: без позначајни концептуалистички искуства во кои би се истражувале рабните феномени на исказот и смислата на уметничкиот ангажман, што на извесен начин модерните го доведуваат до своите крајни граници. На таква почва тогаш полесно се јавува реториката на уметничката обнова. Во Македонија, во 70-те години, опстојуваат, главно, апстрактни и неофигуративни тенденции во различни варијации, а со некаква дифузна запрашаност и критичност кон современата цивилизација-една релативно класична модерност. От-

существот на феноменот „*genius loci*“ во 80-те кај нас се чини разбираливо ако се земе предвид дека претставува општо место, константа во развојот на нашата современа уметност. И покрај раширите тези во нашата историографија, сметам дека ниту една наша генерација творци не учела од претходните, во смисла на транспарентно и логично, формално и проблемско произлегување. Ниту пак односот кон постарата традиција бил таков за да може недвосмислено да се посочат релации на повторно испишување, интерпретација, реконтекстуализација или пак тавтолошко реплицирање. Едноставно, се учело преку посредните влијанија и инспирации од светските трендови и од општата историја на уметноста.

Во пристапот кон авторите и сензибилитетот за кој што се врзува постмодернистичкото приклучување кај нас, Вилиќ потенцира неколку осведочени имиња што во периодот на интеррегнум го одржуваат дигнитетот на уметничката практика и активно творат во 80-те: Мазев, Хаци Бошков, Калчевски, Чемерски, Шемов. При тоа, мошне внимателно ги скисира нивните проседеа, јасно одвојувајќи ги од постмодернистичките искази, освен донекаде Чемерски и Шемов.

Пописот на индивидуалните и групните презентации на носителите на новиот израз, што Вилиќ ги следи од 1982 до 1987, фрла интересна светлина врз ликовната сцена. Генерално земено, сите нови појави не може да се сметаат како постмодернистички. Сè уште се присутни напливи што ги разработуваат од порано присутните стилски и концепцијски об-

разци. Но, полека се пробиваат индивидуални ракописи што позначително ќе се профилираат во втората половина на деценијата. Можеби пресвртница во таа смисла претставува уметничката практика на Г. Стефанов и П. Николоски. Концептуализираниот просторно-скулпторски ентитет од почетокот на нивното творештво оди по линија на разградба на формата, што, според Вилиќ, определува да не се третираат со предзнакот на 80-те, туку како рецидиви на глобалните искуства од 70-те. Во втората половина на 80-те, кај овие автори не само што се форсира конзистентноста на формата, туку и реторичноста на исказот, митопоетските импулси на материјалот, обликот и просторот. Провејува чувството на мистично единство со материјалот и опстојување на неопределена „лабораторија“ на анимистички, ритуални, свети искуства и визии. Нема ни трага од концептуализација на материјалот и обликот и на уметничкиот ангажман.

Разгледувањето на уметничките појави од втората половина на 80-те кај нас на прв поглед остава впечаток на недореченост. Приодот е фрагментиран, без намера за обемна студиска обработка на појавите, проблемите или поединечните авторски партцијации. Отсуствува и определбата за историографско сместување и класификација. Но методолошкиот пристап свесно е воден од сознанието дека се разгледува едвај половина деценија референтна постмодернистичка состојба. Поради регионалните предистории, како и релативно задоцнетиот приклучок, делува нужно нашата сцена да е прошарана со исклучиво поединечни

искуства, идиоми, во отсуство на позабележителна заедничка нишка, со мали исклучоци. Постмодернистичките искази кај нас не се профилираа како некое структурално движење, или пак експлозивна детонација што едновремено ја растресува целиокупната сцена. Од друга страна, разгледуваната сцена во распон од неколку години не дава материјал ниту пак ја има неопходната временака дистанца за некое поопстојно длабинско засновување. Ликовните образци, морфолошките и знаковните искази вибрираат краткотатично, носени од млади автори чија вокација не е етаблирана. Многу развојни линии набргу се прекинуваат. Некои за кратко време го тршат својот концепт кон почетокот на 90-те, соочени со потполно изменетта ситуација. Вилиќ, сведок на овие состојби, пристапува соучеснички, од внатре, со дикција која што, ако не граматички, тогаш по логиката на тендираната смисла, сугерира став на близкост, „искажување во право лице“.

Доследен на исказаните ставови за посредуваноста на уметничките практики кај нас, за отсуството на локални инспирации, како и за карактерот на претходната сцена, Вилиќ ги скицира поединечните појави и придонеси. Без оглед на тоа дали во целост би се согласиле со опсегот на третираните појави или со поединечните придонеси (на пример за групата ZERO), важно е да се одбележи дека за прв пат кај нас поопстојно се опфатени сите ликовни искуства со постмодернистички предзнак, извршена е аналитичка интерпретација на поединечните писма и фази, скицирани се референтните контексти, инспи-

рации со таксативна елаборација на преземените искуства. На крајот, но не помалку значајно, исказана е храброст со самиот факт што се елаборира една жива материја, се анализираат млади автори за кои разгледуваното подрачје сè уште не е историска позадина на нивниот актуелен ангажман.

Затоа, пристапот на Вилиќ во целината на книгата може да придобие и да проблематизира, но најважно е ако го разбранува интелектуалниот интерес за што, сметам, нуди доволно аргументи. Моето приклучување кон книгата беше со намера да се проследат нејзините набори и дикција. Да се исчита нивната следственост онака како што тоа е изложено во книгата. Но, едновремено, и да впише некои сопствени импулси и согледувања, ослободено од помислата за некакво темелно објективно и транспарентно изложување.

ИЗЛОЖБИ EXHIBITIONS

СИМОН ШЕМОВ


Музеј на современата уметност

Симон Шемов е македонски уметник - не Грчки Македонец, туку, како што официјелно се наречува во Обединените нации, граѓанин на бившата југословенска република Македонија. Тоа е еден загрозен дел од светот, со Србите на север, Албанците на запад, Бугарите на исток и Грците на југ, земји со лоши намери во однос на нејзините граници. Во оваа смисла таа е на крстопат: за да се премине од едната на другата страна на Балканот треба да се помине низ Скопје. Делото на Шемов како да ја рефлектира нестабилноста на неговата родна земја и нејзината хибридна култура во неговото мешање на очевидно разновидни визуелни јазици.

Оваа голема ретроспективна изложба, подготвена од Соња Абациева, опфаќа повеќе од 30 години творештво. Таа открива впечатливо разновидни и заокружени видо-

ви на она што потоа ќе биде дефинирано како само-свесни пост-модернистички мотиви: внатрешни контрадикции, стилски плурализам, цитирање и пастиш. Овие особености се јавуваат во делото на Шемов пред да биде позната во визуелните уметности идејата за постмодернизмот. Уште од најраното дело „Појадок на трева“, 1963, во неговото творештво се вклучени цитати на канонските уметнички дела од западната традиција. Тоа беше како што вели Абациева „еден вид на палимсест на човечкото битие што станало културно“.

Во опсегот и изобилството на делата на Шемов, двата големи паравани составени од повеќе делови се погодни да се разгледуваат како иконични: „Детски игри“ (параван 2), 1972 и „Витрини“ (параван), 1975-76. И двете дела со големи димензии се насликаны со нагласено различни стилски што подразбира еден вид на преглед на високите и доцно модернистичките стилски реченици -monoхромноста, експресионистички раздвижените платна, апстракцијата на острите работи и т.н. Шемов, во овие дела, слика не како да се




Симон Шемов, Детски игри (параван II), 1972
Simon Šemov, Child Games (Screen II), 1972



УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА СКОПЈЕ

Крушевска 1а - Даут Пашин Амам П.Ф. 278 91000 Скопје, Република Македонија; тел/факс: (389 - 91) 233 904

МЕЃУНАРОДНА ЗБИРКА
ИЗЛОЖБИ, ПРЕДАВАЊА, КОНЦЕРТИ, ПРОМОЦИИ, ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ



ART GALLERY SKOPJE

Krusevska 1a - Daut Pasha Hamam P.O.Box 278 91000 Skopje, Republic of Macedonia tel/fax: (389 - 91) 233 904

работи за еден, туку за неколку различни уметници.

Во „Детските игри“ (полиптих), 1972-73, 16 делови, насликани во различни стилови, се поставени на ѕидот како единствена комплексна целина, што во извесна смисла потсетува на Пат Стейрсовата „Серија по Бројгел“, 1982-84, или на Дејвид Сал. Единствената интересна разлика е во времето на создавањето на делата: делата на Шемов од овој вид се создадени десет години пред вака свесно осознаената пост-модернистичка состојба да почне да се појавува во Њујорк.

Покрај овие толку парадигматични пост-модернистички дела, во изложбата се вклучени повеќе обмислени и привлечни остварувања што откриваат вртоглава, внатрешно конзистентна разновидност на расположенија и стилови. Шемов не е променлив, тој не преминува неграничено од еден во друг израз. Хронолошки неговото творештво подразбира постепеност во проширувањето на етапите со што ги истражува различните стилови и материјали. Тие се движат од пастиш сликите од седумдесеттите до скулптуралните дела од хартија од осумдесеттите и деведесеттите, во кои се вклучени тревките собрани и сушени од самиот автор (на извесен начин потсетува на употребата на полен од Волфганг Лејб).

Творештвото на Шемов деликатно лебди меѓу македонскиот и меѓународниот стилски израз: се чини историски релевантно и за двата.

Томас Мекевели
Art Forum International, Њујорк,
октомври 1995

РИСТО ЛОЗАНОСКИ

Слики од болница - цртежи
Музеј на современата
уметност, Скопје
мај-јуни 1995

Ристо Лозаноски (1923-1965), член на престижните групи „Денес“ и „Мугри“ во 50-те и на преминот на 60-те год., спаѓа во редот на најзначајните македонски повоени автори што го спроведоа преминот кон јазикот на апстракцијата во нашата повоена ликовна уметност. Во 50-те применува концепција на посредувани експресионистички и кубистички искуства во фигуралните претстави (портрети, мртви природи, фигурални композиции со историска и фолклорна вокаџија). Во својата репрезентативна фаза композициите и пластичките компоненти се двоплански схематизирани со силно нагласена колористичка интонација на плоштините. Смело чекорејќи кон зрелата фаза од своето творештво на почетокот од 60-те, постапно гради асоцијативен пристап во пејзажното сликарство, за да се концентрира врз еден апстрактен исказ, задржувајќи ги асоцијативните импулси, во едно сликарство на материјата со извесни енформелски траги. Кон крајот на својот живот, прерано заминувајќи од македонската ликовна сцена, го остварува циклусот цртежи - сцени од болница и призори од скопската катастрофа - што беа презентирани во Музејот на современата уметност. Тоа овозможи несекојдневно на враќање кон овој автор и кон еден од најкреативните периоди во македонската современа уметност.

Овој последен опус на Лоз-



Ристо Лозаноски, Женски фигури во чекална, 1964, туш/хамер, 70,5x50
Risto Lozanoski, Female Figures in Waiting Room, 1964, ink on paper

аноски поседува една опсесивна компонента присутна и во останатиот дел од неговото творештво. Онака како што сугестивно се врзува за локалниот предел и амбиент (прилепско) во своето асоцијативно пејзажно сликарство, како и за виталистичката арома во неговите апстрактни композиции, така и во „сликите од болница“ и призорите од скопската катастрофа, применува една „внатрешна амбиентализација“, една претходна елаборација на трагите и сензациите од разбрануваната длабинска психолошка сцена, при што локалниот амбиент можне кохерентно се интериоризира, се „присвојува“, секогаш специфично интониран, обен. Потребата од се-

когаш присутната приврзаност, присвојување на локалниот амбиент, произлегува од неопходноста да се разгори длабинската експресивна сцена на раслоениот субјект, да се разголи неговата десублимација. Оттаму се дразни, се форсира една специфична фиксација за некаква опсесивна изоморфија на внатрешните душевни состојби и акцептираниот амбиент.

И покрај тоа што овој честопати е морбиден, туѓ, далечен, за него се негува извесен пиетет, извесна запретана чувствителност. А, ако на моменти избива нескриена и несопирлива машинна и болка, тоа се должи на апсорбираното пессимистичко

кредо и на експресионистичката синтакса во нејзиното тематизирање на раните на доцноцивилизацијскиот оштетен субјект. Овие компоненти, и покрај извесно реалистично отклонување кај цртежите, неговиот опус го сместуваат во широките рамки на задочните модернистички искуства кај нас, но со еден автентичен концепт.

Сировата, виолентна схематизација во неговите асоцијативни пејзажи доведени до апстракција, длабинското понирање до органското и анерганското во неговите апстрактни предели од последниот период, се водени од една специфична егзистенцијална поставеност, од една реторика што стреми да ги отстрани и последните рецидиви од субјективните или интерсубјективните кондензации, седиментации, за да се соочи со примарните искуства на работ на исказот. Овие примарни "егзистенцијали" зборуваат за бришење на смислата, концептот, заборав на битието, замирање на есенциелното. Оттука и не е тешко да се разбере ситуацијата во која Лозаноски ја работи серијата цртежи, речиси едновремено со овие дела. Во цртежите е замрен егзистенцијалниот патос и немир во едно рамнодушно вегетирање и помирување со судбинското. Се никакат искази од "примарниот егзистенцијален говор" без дополнителна редакција на револт или оптимизам. Егзистенцијалистичките импулси, ако не се свесно прифатени патокази во соочувањето со цивилизацијската состојба во двете повоени децении (така симптоматично на светската сцена во книжевноста, филмот, но и во ликовните уметности), во

случајот на Лозаноски, сепак, се присутни како позадина што се чувствува и на којашто се твори.

Циклусот цртежи од болница и сцени од скопската катастрофа се настанати во последната година-две од неговиот живот. Егзистенцијалната иконографија се исполнува и се ограничува со призори од "пеколот на болничкиот простор и атмосфера". Хоризонтот на неговата перцепција и експресија се примирува кон сивилото на едноличната сензација. Неминовноста и повторливоста на постоењето сведено наrudimentarni движења, гестови, сведено на стеснетиот амбиент од болничката соба, стол, кревет, инструменти, болнички екстерери, обезличени болни и болничари, ја открива својата анемична бесмисла и своето тврдоглаво и немо присуство. Лозаноски само го "регистрира" овој сиров исказ на бездушната реалност. Неминовноста на така-поставеното-битие на постоењето, субјектот го прави нем сведок што евентуално може да впише тиха резигнација пред ова сумарно одвивање. Нема грч, нема ламент. Неговиот лик е вкочанет пред реалното како во некакво сенишно сновидение што го сонуваат и ликовите во неговите цртешки призори. Ракописот е ненаметлив, некаков спој на реалистичко-експресионистички интезитет на цртежот. На моменти, во некои од болничките сцени и призори од скопската катастрофа, пробиваат далечни реминисценции, во цртешката дикција и во композициската поставка, од германскиот експресионизам ("Новата стварност"), но без онаа бучна театралност и вжештеност на страстите. Цртежот

се нанесува кроки, движејќи се по линијата на елементарното. Честопати плоштините се засенчуваат или затемнуваат создавајќи, на тој начин, еден посебен штимунг што ја надополнува "болезливата атмосфера" на напуштање, тлеене, замирање - смрт. Некои од цртежите се бравурозни белешки во корпусот на воедначена стилска и изразна висина на целата збирка.

Високата стилизација во цртешкиот исказ и автентичната експресивна артикулација на фонот на повоените егзистенцијалистички искуства, ја издвојуваат оваа збирка како значајно уметничко и епохално сведоштво во нашата современа уметност. Нејзиното зачувување како збирка се наметнува како императив. Недвосмислено е дека најрепрезентативно место за тоа е Музејот на современата уметност каде што може да се смета и на најсоодветен музеолошки третман. Ова може да се сфати и како апел до надлежните структури за поддршка на иницијативата и искајаната спремност на Музејот за зачувување на оваа скапоцена збирка.

Валентино Димитровски

АНРИ КАРТИЕ - БРЕСОН

Музеј на современата уметност, Скопје
април - мај, 1995

Фотографијата е откровение на светот изразена во визуелни термини, а истовремено тоа е прашање што никогаш не добива дефинитивен одговор. Најважно е да се чувствуваат инфериорни или супериорни во однос на тоа што го снимате со фотоапаратот... Фотографот мора да внимава никогаш да не се одвои од сè она што е во драматичниот момент на човечкото.

Изложбата од 155 фотографии во црно-бела техника од творештвото на Анри Картие-Бресон е вистинска прилика за овдешната публика да учествува во неговиот имагинарен свет на минатото. Свет во кој реализмот на Бресоновата фотографија создава недоумица за субјективното суштествување. Самата изложба е претставена во повеќе области на уметникото дејствување: портрети, "лајф" фотографии, патописни репортажи и фотографии кои се најблиску до терминот документарна фотографија. Изложените фотографии се реализирани во периодот од 1928 - 1980 година.

Како еден од најамбициозните модернисти во полето на фотографската уметност, заедно со својот дневник од слики, тој следел настани кои, како строг светски и со критичен однос во смисла на објективност, ги формулирал во дела на кои долго време најчесто се повикуваме како припомош за толеранција и разбириливост, еден вид на "документарен хуманизам". Откривајќи ја

стварноста на човековото битие, на човечките нешта, Картие-Бресоновата фотографија ја преобразува реалноста во тавтологија. Како што и покажуваат изложените дела, Картие-Бресон се наоѓал секаде каде што се треселе темелите на старатите времиња и на сите раскрсници кадешто иднината се соединувала со минатото. Пет континенти, седум светски чуда и илјада и еден ден во кои се одлучувала човековата судбина. Со чувството кон сето она што постои и егзистира и со око продолжено во нервозна камера, Картие-Бресон успеал да дешифрира многу славни

и „обични“ маски: Сартр, Фокнер, Џакомети, Матис, Езра Паунд како и ликот на стариот евнух кој ја преживеал империјалната Кина.

Меѓутоа, значењето на делата на Картие-Бресон не можат да се мерат квантитативно врз основа на километри снимен филм и по бројот на местата што ги има посетено на земјината топка. Неговите црно-бели фотографии се помалку војеристички и грубо веристички во однос на фотографиите што ја користат црно-белата слика (Бил Брант, Вокер, Еванс, Роберт Франк). Една фотографија на Картие-Бресон

претставува збир на долго размислување и едно бавно набљудување и/или толкување на животот. Интелигентно комбинирана, а светлосста и просторот решени во „Сликарски“ ред; со еден редок збор, таа фотографија е убава. Друга карактеристика што се врзува за фотографиите на Картие-Бресон е односот помеѓу нив и нас. Имено, во неговите фотографии постои едно внатрешно, психолошко движење. Движење што не дозволува брз преглед кој лесно се задоволува, што инаку најчесто се случува со нивните ходочесници пред фотографијата на Картие - Бресон. Причината е во тоа што тоа внатрешно движење во себе содржи сила - зона на нарушенни временски односи при што тежината паѓа на парадоксот на односот момент и вечност и / или на конкретното со апстрактното. Како едноока таа секогаш се спротивставува на нашата двојка перцепција и во тој контекст на вистинска нестварност на самата фотографија, таа како атракција (реалистичката содржина на Картие-Бресоновата фотографија) во исто време е и замка / поттик за набљудувачот за да оди напред, подлабоко. Ролан Барт во серија свои есеи за фотографијата во кои - како што сам пишува сакал да открие што е тоа фотографија „за себе“, на крај искрено заклучил: можам само да ја опфатам со поглед и да сочувствуваам со неа, но да влезам во нејзината структура не можам - таа во себе содржи нешто што тоа не го дозволува.

Картие - Бресон може да реагира на убавината на некој пејзаж или на нешто друго, но тој момент на реагирање прераснува во нешто за што

ние не можеме да судиме, бидејќи фотографиите се тие што ќе судат за нас. Во тоа е и големината на Анри Картие - Бресон како еден од најголемите автори во светската фотографија.

Дејан Буѓевец

9 1/2 : НОВА МАКЕДОНСКА УМЕТНОСТ

Музеј на современата уметност

ноември 1995-јануари 1996

Успешно настувајќи ја потребата од анимирање и тоа, од една страна, на уметниците кои како да западнале во состојба на апатија фатени во расчекорот на сопствената волја за создавање и општата немотивирана културна политика, и од друга страна, на очигледно намалениот интерес и внимание на публиката и културната јавност за она што се случува во ликовната уметност, авторот на изложбата Зоран Петровски, се чини, го направи вистинскиот потег во вистинско време. Вклучувајќи на изложбата 25 уметници, главно помлади автори, Зоран Петровски се обиде да направи нешто повеќе од групна изложба од типот „актуелна ликовна сцена“. Имено, иако во координатите на нашата културна средина е тешко да се случуваат авторски осмислени изложби што подразбираат проблематизирање на одредени сос-



Анри Картие-Бресон, Јуни 68 во Париз, 1968, фотографија
Henri Cartier - Bresson, June 68 in Paris, 1968, photography

тојби и ликовни искази, сепак оваа изложба можеме да ја гледаме токму како обид да се излезе од вообичаените шематски состојби на презентација, како обид да се изнесе сопствената запрашаност и ангажман во однос на постоечката ликовна продукција.

Називот на изложбата „9 1/2: Нова македонска уметност“ дава повод за двојно толкување: и како осликување на рецентното ликовно творештво, но и, со своите скриени конотации, како алармантна вознемиреност пред предизвиците и искушенијата на уметноста на прагот на 21 век. Доминантното присуство на инсталацијата, или поточно на овој вид дела што се создаваат *in situ*, дејла чиј онтолошки статус е нарушен уште во самата замисла на уметникот, можне јасно ја артикулира запрашаноста: дали на дело е ситуација што толку одамна ја претскажал Дишан тврдејќи дека не верува во уметноста туку само во уметниците? И, дали уметноста дава можност за избор - личен, индивидуален (наследство што ни го оставил модерната свест) или пак ја брише секоја можност за ориентација? Овие прашања (што можат да се прочитаат и на 4. биенале во Истанбул) на оваа изложба и даваат своевидна проблемска тежина.

Изборот на уметниците и делата, како и начинот на поставката на индикативен начин не поставува во еден, речиси, крајно нереференцијелен „ликовен“ простор: околу делата, со нагласена јукстапозиција, како да се обвиткува комуникативен јазол кој го оневозможува секој обид за ориентација. Секое дело емитира свој сопс-

твен исказ, своја сопствена позиција, сопствена визура. Наспроти „Во бело или кон она што не се гледа-амортизирано конкретно“ од Станко Павлески се наоѓа графичката картина „Ништо“ од Душан Перчинков. Две концептуално до перфекција структурирани дела, но освен минимализмот како референца ништо друго не не охрабрува во нашата желба за взајмено исчитување. Па дури и минимализмот има поинакви конотации. Или, „Место I“ и „Место II“ од Томе Ачиевски наспроти „Отворањето на окото“ од Ибрахим Беди. Иако и двете инсталации во себе го инкорпорираат проблемот на просторот, кај првиот местото како просторна ориентација, а кај вториот просторот како бескрајно множење, сепак нереференцијелноста на нивните искази е очигледна. Или Благоја Маневски и Јован Шумковски наспроти Искра Димитрова и Мирна Арсовска, или Исмет Рамичевски наспроти Анета Светиева и Коло Мишев, или Маргарита Киселичка наспроти Богоја Ангелковски, или Жанета Вангели наспроти Виолета Блажевска и Богдан Грабулоски, или Антони Мазнев-

ски и Роберт Јанкуловски, или Драган Петковиќ наспроти Димитар Манев и Славчо Соколовски и Сашо Барјактаров, или Александар Станковски наспроти... И пак доаѓаме до констатацијата дека секое дело емитира свој сопствен исказ, своја сопствена позиција, сопствена визура. А секое дело (или барем секое) привлекува на свој начин, вовлекувајќи не во една сложена мрежа на загатки, иронични допири, „меки“ погледи, мито-поетски претстави, и пред сè, лични предизвици и одважности да се игра на работ на „уметноста“. „Тоотака“ од Благоја Маневски можеби најсилно не исправува пред прашањето дали сепак не го живееме времето што многу одамна со своето тврдење го антиципираше Дишан: време во кое веќе не може да се зборува за уметност туку само за уметници? Ако изложбата имаше намера да го постави ова прашање, тогаш во тоа и успеа.


Лилјана Неделковска

ПРИКАЗНИ ЗА ПОГЛЕДОТ

Музеј на современата уметност
7 декември 1995 – февруари 1996


„Приказни за погледот“ (селективна верзија на годишната изложба на Сорос Центарот за современи уметности во Белград) се „кратки ликовни записи“ за/во и околу погледот „испишани“ од шесторица уметници: Ера Миливоевиќ, Неша Париповиќ, Јован Чекиќ, Зоран Насковски, Александар Давиќ и Нина Коциќ. Софистицирана „збирка“ на дела кои изложени на нашиот поглед возвраќаат со нарцисоидната реторика на погледот како сцена, како игра на сцена, игра на појавување и скривање - огледална мок на настанивањето на субјектот како другост. Но погледот и како интерактивна игра во која гледаш и си гледан - како лакановиот поглед, лакановото око во чие дно „се слика платно“ на кое се појавува и тој самиот. „Окото (...) како екран кој го задржува сјајното светкање од сите страни, преполн со смисла што ја изградил субјектот“ (Жан-Мишел Рабате). Но погледот и како „план“ на вртоглавата игра на опсценоста на светот, во која нарцистичкиот, осамениот поглед се заменува со патолошкиот, со оној на шизофрениот кој губејќи ја сцената „повеќе не може себе си да се произведе како огледало. Тој станува чист екран, чиста површина која ги влива мрежите на влијанието“ (Бодриар).

Играјќи ја драматургијата на погледот, остварувањата на овие уметници (Очевидецот на Давиќ, Трите миризливи портрети со повторување на



Благоја Маневски, Тоотака, 1995
Blagoja Manevski, Tootaka, 1995

ИКОНА НА СРЕБРО



ICON ON SILVER

SCCA - SKOPJE
ANNUAL EXHIBITION

Коциќ, Црното и белото око на Миливоевиќ, No Knocking, Цртеж и Камикази на Насковски, Звучната страна на квадратот, Врата и Левата страна на рамката на Париповиќ, Стапица за окото и Погледот на моќта на Чекиќ) нудат ментални и визуелни слики, еден вид „сценографија на погледот“ во која впишувањето на другиот поглед е драматуршки неминовно. Оттаму, концептот на изложбата како једна активна, сценски артикулирана поставка во која погледот е изложен на постојано испитување и преиспитување на сопствената перцептивна моќ, но и на онаа чувствителност за која што зборува Барт: гледам, чувствуваам, значи забележувам, гледам и мислам.

Учествувајќи во сцената на погледот не може да се остане рамнодушен: она што „прободува“, она што е рипстум на изложбата не е ниту софистицираниот јазик со кој овие уметници ги раскажуваат своите приказни за погледот, ниту нивната фасцинираност со погледот, ниту пак аспектот на возбудливата игра на огледалниот идентитет и вознемирувачката различност. Punctum-от е во леснотијата со која што погледот се „гледа“ во сопствената сцена. „Окото, мојата пупка. Видот и пупката, кои со задоволство ги соблекувам“ (Жан-Мишел Рабате).

Лилјана Неделковска


РИСТО КАЛЧЕВСКИ,
Уметничката галерија,
Скопје, јуни-јули 1995

Провокативноста во согледувањето на „програмираната“ уметност на Калчевски,

се состои во толкувањето на неговиот придонес со употреба на ликовен пристап кој содржи неколку аспекти на разгледување. Прво, се наметнува дилемата - колку неговата уметност беше во можност декларативно да се определи за апстрактен израз, без консеквенции врз индивидуата, а да се стекне авангарден статус во македонскиот ликовен амбиент. Сепак не постоеше ризик, бидејќи неговите прифатени ставови временски идеално се вклопуваат и кореспондираат со апстрактни модели на сликарство длабоко навлезено во шемите и сфаќањата на високата модерна. Тој се најде во ситуација да ги прокламира апстрактните тенденции кај нас, преку членството и учеството на изложбите на групата „Мутири“ (1960/61). Му недостасуваа „секунди“ за преземање на барjakот во клучните настани, во кои беше пресудно присуството и дејствувањето во доцните педесети и раните шеесети на еден О. Петлевски или на Р. Анастасов, па и на П. Мазев.

Магичноста на тогашните негови остварувања се доближува до лирското во третманот на пејзажот или во транскрипцијата на мотив, чија етимологија можеби е проширена. Критичките ставови околу оваа личност се сеуште недоволно јасни и дефинирани. Затоа, Борис Петковски (во воведниот текст) го искористи овој момент како филтер во спроведувањето на општите класификацији на македонската ликовна уметност, што ги опфаќаат областите на апстрактните локални размислувања, со акцент на конкретниот автор.

Случајно или не, тие денес



Ристо Калчевски, Слика 804, 1968, масло на платно, 133 x 93
Risto Kalchevski, Painting 804, 1968, oil on canvas

се актуелизирани во рамките на одредени пост-модернистички креации, кои се најверојатно и директни инсиминацији или свесно инфильтрирани искуства во глобалните естетики на помладите: Д. Петковиќ, Ј. Шумковки, Б. Маневски...

Проф. др. Петковски во предговорот го примени популарниот методот на истражување и пристап, олеснето со параленото временско дејствување на уметникот и на историчарот на уметноста. Тој во теоретската експликација вложи напор, зафаќајќи го во своите анализи целокупното творештво на Калчевски. Непобитен е фактот дека делата што беа изложени не го рефлектираа

соодветното. Можеби тоа беше еден не координиран зафат на релацијата критичар-институција, а недоразбирањата се припишуваат на „способноста“ на комесарот ангажиран во организација на изложбата. Тој и се потруди да обезбеди дела за поатрактивна презентација, делумно следејќи ги попатно нафрлените сугестиии, со цел да се маскираат парцијалните приоди кон уметноста на една од маркатните личности на современата македонска ликовна уметност (без позајмени само дела од Музејот на современата уметност и од матичната галерија).

Сепак, како оправдување звучи податокот дека глав-

ниот повод за реализација на една ваква манифестација беше промовирање на дела (слики, цртежи и графички листови) што се оставени во сопственост на сопругата на починатиот уметник. Тие потекнуваат од различни периоди и фази на творештвото на Калчевски и како значаен сегмент од него, го иницираше претставувањето во форма на ретроспекција. Значи, релевантноста на збирката е неоспорна, а самата експозиција битна како информација.

Публикуван е репрезентативен каталог, со голем број колор репродукции и извонредно дизајниран од страна на уметникот, Стефан Георгиевски, при што се наметнува бескомпромисната констатација дека ги задоволува стандардите на посериозна студија за дел од опусот на Р.Калчевски. Но, затоа севкупниот опус крие повеќекратни провокации, што најверојатно ќе бидат елаборирани и заокрижени во рамките и на други проекти.

И покрај забелешките, изложбата ни понуди моменти на уживање и доживување на неговите платната и цртежи. Голем број од нив досега не беа прикажани или пак инцидентно беа вклопени во концепциите на одредени презентации. Некои од нив си имаат пандани, но во крајниот впечаток претставуваа самостоен креативен продукт, чие поединечно толкување ги отвора перспективите за живот на конкретното дело.

Марика Бочварова

СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ ОД ДРЕЗДЕН "OUT OF RESIDENCE"


Уметничка галерија, Скопје, јули-август, 1995

духовната средина на Источна Германија.

Пред тоа потсетуваме на веќе одамна остварените контакти на релацијата Нирнберг - Скопје, која е непосреден повод за изложбата. Мината година во галеријата Kunsthaus во Нирнберг беше прикажана рецензантата продукција на седуммината млади македонски уметници (Т.Ачиевски, И.Беди, Ж.Гелевска, П.Николовски, П.Георгиев, С.Соколовски и Г.Стефанов) по избор на кустосот Манка Карапашовска. Успешниот одсив на оваа презентација беше потврден со покана од страна на галеријата Landeshauptstadt во Дрезден истата да

биде реализирана и кај нив. Оттука и изложба "Out of residence" се јавува како своевиден реципроцитет, а во октомври пристигна и втората изложба „Седум уметници од Нирнберг“ (К.Акерман, И.Гитборд, К.Никол, Г.Пауле, Р.Пемсл, Р.Зелесник и Р.Зингемунд), која не ја понуди онаа атрактивност па и квалитет на претходната поставка, иако генерациски и на креативен план се многу блиски.

Во своето образложение комесарот, Хералд Кунде делумно се дистанцира од општиот впечаток на ситуацијата во овој град и пошироко. Сепак се чувствува одредена кохерентност и координираност на оваа ликовна сцена, произлезено од состојбите во обединета Германија која „...произведе еден уметнички потенцијал што започна да твори надвор од рамките на модерната уметност, но сепак не застрани во по-модерната своеволност“. Ваквата констатација на авторот на текстот има свој аргумент при елементарните сознанија применети во идејните решенија реализирани како скулптури, слики или инсталации, што првенствено се потпираат на придобивките на високата модерна и на оние моменти што ги зафаќаат крајните импулси - енформелот, асамблажот, концептуалната или видеото. Ставени се во временска дистанца кога може да опстојува нивното традиционално прифаќање, но во контекст каде што мислењето дека „...од големиот број домашни уметници се издвојуваат токму оние позиции на уметничка препознатливост што умеат да го отсликаат и да го компромитираат здивот на промените, динамиката на едно изминато време и да пронајдат самостојни



Штефан Нестлер, Далечна болка, 1994
Stefan Nestler, Fernweh, 1994

форми, поточно позиции што ги надминуваат рамките на регионалниот интерес", всушност оди во прилог на постмодернистичките настојувања што ја отвораат вратата преку употребата на плурализмот во изразната и јазичката синтакса, претпоставки содржани и во самиот наслов на изложбата.

Јасно, осмислената поврзаност на авторите потекнува токму од тематските определби. Кај Шандор Доро тоа е „Архивата на здивот“ (оставарено преку монументалната инсталација со стари балон шишиња). Штефан Нестлер е мотивиран од пронајдените работи со понов датум што се во функција на колажни елементи, асамблажи поставувани и на под, додека слично на него колекционирите стари предмети, препаририте животни и воените играчки Хенрик Нестлер (под мото „Време за чистење“) ги сместува во своите „волшебни комори“. Повредениот простор на Матијас Јакиш е со повеќекратно значење (основната тема е модерниот Себастијан) при што ги користи видеото и скулпторските размислувања како конечни модалитети на делото. Сарказмот (сит, весел) на Кристијан Шпете покрај сидните инсталации од камени остатоци е пренесен и преку морничавите рентгенски снимки проектирани на парчиња стакла што висат од плафонот.

Егзистенцијалистичките проблеми на Еберхард Гошел како сопствени белешки ги пренесува со енформелен принцип (восок и песок), дела со големи формати што претставуваат едни од најсериозните и највпечатливите креации на изложбата. Испланите 138 минијатурни

табли на Рунхилд Вирт за кои се тврди дека се автентичен дневник на состојбите на постоењето, а закачени на сид или наредени во шкаф имаат поинакви асоцијации - на слики во депоа. Апстрактните композиции на повторување на идентични монохромни идеограми од восок напелени на сидната површина како позитив и на подната како негатив, ја одразуваат реакцијата на Тобијас Штенгел кон едноличноста и униформноста на светот. Истоветна реакција постои и во делата на Волфганг Сми, но тоа тој го прави преку фигуративни фрагменти и знаци каде што е битна и колористичката игра.

Марика Бочварова

26 - та ГРАФИЧКА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ

Салон на НУБ
„Св. Климент Охридски“ -
Скопје
мај - јуни 1995


Традиционалната графичка изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија од својот почеток во 1957 до денес, се обидува континуирано да го следи развојот на графичкиот израз во Македонија, преку презентацијата на едногодишната продукција на македонската графика, селектирана од комисија составена од членови на самото Друштво. За жал, последнава деценија манифестијава бележи постојано намалување на бројот на учесниците што со себе ја повлекува констатацијата за видливо опаѓање на квалитетот на изложбата.

26-та Графичка изложба го

потврдува горе наведеното и повторно го наметнува сознанието дека е потребно доосмислување или целосно менување на концепцијата на изложбата со цел да се подобри нејзиниот квалитет, а со тоа да се согледаат вистинските вредности на графиката кај нас. Изложбата не претставува издржана, квалитетна и права презентација на македонската графика, не само поради неприсуството на потврдените мајстори во овој медиум (Д. Малиданов, Д. Николов, З. Јакимовски, Д. Перчинков, С. Шемов, П. Хаџи Бошков, М. Рауник...) чии постојани презентации, пропратени со награди, на меѓународните графички изложби зборуваат за достигнувањата на македонската графика, туку и поради слабиот одлив на младите графичари да земат учество на оваа предсè, нивна изложба. Во целина тоа резултира со мал број автори (21) и дела (29) што негативно влијае на квалитативната структура на изложбата која организаторот се обидел да ја подобри

искористувајќи го за прв пат правото да покани учесници - гости. Нивното присуство е потврда дека и покрај евидентните отежнати економски услови, не замира еланот и ентузијазмот на младите графичари да го изразат својот творечки креативен набој, но организаторот е тој којшто треба да го пронајде вистинскиот начин за мотивирање на авторите да земат учество на изложбата.

Освен со веќе потврдените графичари со изграден ликовен ракопис (Т. Крмов, В. Чаповска, Н. Гештаковска...) се сретнуваме со графичките истражувања на младите автори Е.Пантов, И. Бартлинг, М. Ристевска, И.Тошевски, С. Стевчевска, Н.Ефтимов, А. Цветковска, кои покажуваат известна зрелост во ликовниот израз и идеја, но без значителни иновации во техничко - технолошките експериментирања што нудат нови можности во изразувањето на ликовно-естетски размислувања. Стилските афинитети на авторите презентирани на изложбата се движат во



Евгениј Пантов, Чанта за патување - САД, 1993, линорез врз рачно изработена хартија, 68 x 68
Evgenij Pantev, Traveling Bag - USA, 1993,
linocut on hand-made paper, 68 x 68

веќе познатите насоки на прочистениот апстрактен израз, сè до апстрактно-асоцијативниот пристап со надреалистички призвук, карактеристичен, пред сè, за постарите веќе афирмирани автори.

Наградата „Моша Пијаде“ што ја додели ДЛУМ на Нина Гештаковска, како и рамноправната откупна награда на НУБ „Св. Климент Охридски“ доделена на Нина Гештаковска и Виолета Чаповска, се вистинска потврда за постигнатото ниво на нивниот ликовен израз во содружинската и техничко-стилската размисла.

Да се надеваме дека организаторот поточно Претседателството на ДЛУМ ќе изнајде начин со промени во концепцијата да ја ревитализира манифестијата, сè во интерес на графиката, како што тоа се обиде да го постигне другиот учесник во организацијата на изложбата, НУБ „Св. Климент Охридски“, преку солидно дизајнираниот каталог што ја следи графичката изложба.

Захаринка Алексоска



Димитар Манев, Без наслов, 1995, масло на платно и хартија, 130x160
Dimitar Manev, Untitled, 1995, oil on canvas and paper

12 СОВРЕМЕНИ МАКЕДОНСКИ УМЕТНИЦИ

SPADEM,
Париз, јуни 1995

уметност во Скопје, како што е познато, е поврзан со еланот на една беспримерна солидарност. Во македонскиот уметнички контекст, целосно посветен на традицијата, во шеесеттите години одеднаш се појавија најголемите имиња на современото творештво. Последиците беа благотворни; се воспоставија врски со светските, пред сè, со француските уметници, и беше многу интересно кога ги среќававме нивните траги на оваа изложба. Така, експресионизмот на Мазев не потсетува на Кобра, само што неговата живост е помедитеранска, додека оној на Чемерски е з bogатен со темите од византиската уметност со евидентна духовност. Манев може да се спореди со Пикасо преку експресивноста на својот цртеж и преку употребата на светли форми обрабени со кафено што истовремено потсетуваат на пештерските цртежи и на грчовитите потези на авторот на „Герника“.

Историјатот на создавањето на Музејот на современата

Поорнаментални се апстрактните истражувања на Киро Урдин. Со своите кревки конструкции од хартија Шемов го спојува концептот на уметник со концептот на занаетчија. Сликите на Рубенс Корубин, со рафинирана изработка, се обоени не со надреализам, туку со извесна заведлива „надреалност“.

Особен впечаток ми направи универзумот на Анастасов со своите големи, празни простори во кои луѓето, дури и кога се во толпа, изгледаат толку беспомошно. Какво ли искушување исчекуваат тие плашливи суштества. Евокацијата е потресна, пластично решена без голема расприја-
кашаност.

Младата генерација не заостанува зад овие потврдени сликари. Апстракцијата на Соколовски сведена на геометријата на триаголникот, со минимализам во бојата, е з bogатена со сите видови текстури, кои од едно речиси монохромно платно прават објект, опипливо поле на синища.

Тој поим на објект, тоа испреплетување на сликарството со скулптурата се среќаваат и во делата на Колјо Мишев (чија платна потсетуваат на самата структура на дрвото, полирano и пресечено) како и во „асамблажите“ на Маневски и на Јован Шумковски.

Што се однесува на единствената сликарка претставена на изложбата, Жанета Вангели, нејзината инсталација, преполнна со симболи, ги открива истовремено уметничките и егзистенцијалистичките преокупации на нашето време. Но поради фактот дека таа на изложбата беше застапена само со еден детал, публиката не беше во можност да ја процени нејзината вистинска вредност. Штета.

И, на крајот, голема благодарност до сите организатори на оваа изложба, што на француската публика ѝ дадоа можност за еден сосема прегледен увид во современото сликарско творештво во Македонија, кое истовремено сведочи за постојаността на вредностите како и за преродбата на една храбра земја.

Леон де ла Гранвил

БЛАГОЈА МАНЕВСКИ

Уметничка галерија,
Скопје
декември 1995 - јануари 1996

Првата поголема самостојна презентација Маневски ја доживеа во просторот на Музејот на современата уметност (1987) успешно промовирајќи се како сликар со опус создаден во годината по завршувањето на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Оваа промоција истовремено значеше и негово вклопување во актуелните настани на осумдесетите во Македонија. Во тоа време, а и во деценијата што е пред него е фокусиран врз проблемот на формалната и структурална естетика, односно на разработката на сликарските полинја во духот на Мондријановиот неопластицизам, како и на гестуалниот потег како секундарен сегмент во неговите сликарски истражувања. Сепак ова искуство подоцна ќе го кулминира до монохромност и

контролираност на гестот - до серијалот на црните слики (Sponsus и Sponsa).

Соросовата Прва годишна изложба (1994-95) му ја донесе наградата за мошне инвентивно изведениот ПАНТЕОН (инсталација со дваесетина телевизори издигнати на "столбови" - метални шипки). Навлегувањето во третата димензија, што по долго време тлее кај него, и медиумската преориентација ја преобразија неговата уметност до степен на употреба на артефакти произлезено од непосредните доживувања и спомени. Просторното осмислување на формите со коишто Маневски манипулира е суштинското во поставката на изложбата. Таа беше потполно предадена во рацете на уметникот, кој најверојатно се потпираше на сопствената интуиција во остварувањето на примарната релација со гледачот. На тоа и треба да се гледа со респект, но и со доза на резервираност бидејќи од критичарски аспект е присутен впечатокот

на непостигнат максимален можен ефект, што на пример е остварен во концепцијата и уредувањето на каталогот.


Овој пат Маневски се реши за десетина компактни целини што се продукт на веќе профилиран и култивиран сензабилитет: Хрибла 1992-94, Вада, Биндери и Папаноат 1994, Чидат, Каум, Аландан, Гендан, Ондан и Галот 1995, наслови без метафоричка тенденциозност бидејќи тоа се "...гласовни склопови лишени од референтност..." (забележано од авторот на предговорот, Ѓојан Иванов).

Во себе тој ги носи модалитетите на модерната (структурата на формите, идеалните пропорции, бескрајното миметичко и ритмичко повторување на облиците беспрекорната реализација, минималистичкиот и концептуалистички приод), а како пресуден момент во "тематскиот" избор се наметнува "автобиографското" не како фамилијарен историјат, туку како условно прифатен рурален момент со ненагласена социолошка димензија. Затоа говорот на неговите инсталации, објекти, цртежи или фотографски записи можеби и рефлектираат одредени геополитички, социолошки и историски импликации (поради употребата на модифицирани делови односно елементи како репери и "придобивки" на автохтоната култура). Сепак, во овој контекст тие се само фрагменти на приказната (и лично преживеани) поедноствени во процесот на конечната визуализација. Неговите инсталации се лимитирани и во искористувањето на елементите при реализацијата што се и темел во градењето на стори-

јата, со сета нејзина релативност поради маргиналноста на сеќавањата. Тој свесно се зафаќа за вакви референци со намера да ги транскрибира во субјективни слики, поставувачки се себе си во позиција на "наратор" и илустратор на амбиенти многу познати и близки. Во чинот на навараќањето на нив, односно потсетување соnota на носталгија, тие се издигнати на пиедестал на "култни места", што за нас претставуваат едноставна мамка, но предизвик за помладата генерација подгответа да го прифати ова само како индивидуална интерпретација на нештата поставени во нов простор и контекст. Присутно е и документарното, "легендата" но без потенцирана симболика и без еднострano предизвикување на тензии. Тоа и не е својствено за него, но затоа е спроведено со моќ на креативност втемелена врз релациите и врз инфлуенците на постмодернистичкиот дух на новата генерација, со флексибилност што ги допира универзалните норми.

Поради овие констатации самостојната изложба на Маневски се издвојува како несекојдвен, релевантен настан во тековниот ликовен живот кај нас.

Марика Бочварова



Благоја Маневски, Галот, 1995
Blagoja Manevski, Galot, 1995

Во Уметничката галерија во Скопје на 1 февруари 1996. се отвори V Зимски салон, ликовна манифестација која го опфаќа творештвото од областа на ликовните уметности, а во организација на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, а под покровителство на весникот Нова Македонија и Лик, *Додаток за литература, идеи и култура*. Оваа традиционална ликовна манифестација со својата воспоставена физиономија на изложба што треба да ја претстави *најзначајната* и рецентна продукција на нашите ликовни уметници, овој пат проследена и со антиципаторските размислувања на Уметничкиот совет на ДЛУМ, успеа на еден пластичен начин да го оцрта нивото на нашите културни и уметнички достигања. А ДЛУМ оваа година го слави својот голем јубилеј-50 години од своето постоење. Но и Зимскиот салон прославува...

Зимскиот салон во знакот на својот СУДБИНСКИ јубилеј

Ова е петта, значи јубилејна изложба на ДЛУМ-овиот Зимски салон чија длабоко содржајна ознака DLUM 50 years, како парадигма за сериозноста на манифестацијата, судбински нè пречека и воведе во одате полни со непресушен творечки ентузијазам на одбраните македонски уметници, се разбира, сите членови на ДЛУМ. Повеќето од овие одбрани уметници (со исклучок на неколкумина чиј избор е крајно сомнителен) препуштени на своите длабоки "страданија од убавината на духот" создадоа и овој пат, впрочем како и многу пати досега, "прелестни дела и бесце(л)ности" и ни ги подарија "како мостра за наук и за навек". Синтагмата "кои сме, што сме, од каде сме и каде одиме?!" судбински нè соочи со изложените, мошне грижливо одбрани дела (освен, се разбира, оние дела кои овој храм на уметноста го скрнавеа со своите профани и мошне актуелни содржини). А ние, пред овие грижливо одбрани дела чувствувајме со длабоко потресени души прашувајќи се дали навистина сме ова ние, дали навистина сме од/до тука и дали навистина промената на годишните времиња (пролет, есен, а сега е зима) судбински влијае на несопирливиот од на нашата ДЛУМ-овска современа ликовна уметност. Но Уметничкиот совет на ДЛУМ мошне добро знае кои сме, што сме, од каде сме и каде одиме, се разбира, со Зимскиот салон. Го читаме императивот што го поставува (или го посакува) Уметничкиот совет на ДЛУМ: "Зимскиот салон во иднина ќе мора да има јасен концепт, каде што селекцијата ќе биде само еден од неговите елементи. А не и единствен. Но, се разбира, тоа пред сè ќе зависи од тоа колку кој творец е СУДБИНСКИ врзан за чинот на создавањето. Сите 'трендовски', 'актуелни' и 'модерни' и 'современи' остварувања ќе бидат презентирани на други изложби со за нив својствени поставки".

Навистина воодушевува ова смело и јавно исказување полно со возвишена чувствителност и искрен творечки жар и, се разбира, со еден вид просветителска загриженост за "апсолутната слобода на личноста низ создавањето". Зошто, слободата на личноста, и тоа апсолутната, е судбинска определба на ДЛУМ и токму затоа, во името на оваа судбинска определба и се предлага сè она што е "тренд", "актуелно", "модерно" и "современо" да се излага во за нив својствени поставки. Уметничкиот совет на ДЛУМ кон ова величенствена и монументална загриженост за творечката слобода, благородно го понесе и товарот на моралната одговорност кон најстрите критериуми на нашата ликовна публика што кај нас веќе подолго време традиционално и судбински се негуваат. Се разбира со големо залагање и партиципирање на ДЛУМ-овите годишни и јубилејни изложби.

Лилјана Неделковска
февруари 1996

JAKA - 80

RADOVIŠ
REPUBLIC OF MACEDONIA



НЕЖНО КАКО МАЈЧИНСКИ ДОПИР

gold....



*...always clear in memory,
never fading,
the colour of love, friendship and pleasure...
rich like Skopsko,
one of the colours of my homeland...*



JSC SKOPJE BREWERY